

## **УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ**

Годишен извештај,  
Финансиски извештаи,  
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

## **УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ**

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2022 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје  
2022**



## Содржина:

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ .....                                                                                                                  | 3  |
| 2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО .....                                                                                                               | 10 |
| 3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО .....                                                                                                    | 11 |
| 4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА<br>СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е<br>ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО ..... | 13 |
| 5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ .....                                                                                                     | 56 |
| 6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ .....                                                                                                                   | 57 |
| 7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022 .....                                                                                            | 61 |
| 8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ .....                                                                                                                     | 67 |
| 9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ .....                                                                                                         | 73 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА

| БДП (стапки на реален пораст, во %)/1                                                                       |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 3,9                                                                                                         | -0,3* | -15,4* | -4,4* | 1,3* | -4,7* | 0,1* | 14,5* | 1,4* | 1,2* | 3,9* | 2,2* | 4*   | 2*   |
| Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2                                                       |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 0,4                                                                                                         | 0,5   | 1,7    | 1,9   | 2,3  | 2,3   | 2,1  | 2,7   | 3,7  | 4,9  | 4,9  | 8,8  | 14,5 | 18,7 |
| Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2                                                           |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 0,8                                                                                                         | 0,6   | 0,5    | 0,9   | 1,2  | 1,2   | 2,0  | 2,4   | 2,8  | 3,2  | 3,2  | 7,7  | 10,0 | 12,4 |
| Стапка на невработеност (во %)/3                                                                            |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 17,3                                                                                                        | 16,2  | 16,7   | 16,5  | 16,1 | 16,4  | 16,0 | 15,9  | 15,7 | 15,2 | 15,7 | 14,7 | 14,5 | 14,3 |
| Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4                                            |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| -2,1                                                                                                        | -1,1  | -2,8   | -1,5  | -2,7 | -8,1  | -1,0 | -1,2  | -1,2 | -2,0 | -5,4 | -0,8 | -0,4 | -0,7 |
| Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17                                                      |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 17,2                                                                                                        | 19,9  | 21,3   | 17,8  | 16,4 | 16,4  | 17,8 | 14,3  | 13,1 | 8,7  | 8,7  | 0,3  | -0,4 | 2,3  |
| Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17                                         |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 12,7                                                                                                        | 14,0  | 14,8   | 12,1  | 10,6 | 10,6  | 12,5 | 9,6   | 9,4  | 5,5  | 5,5  | -2,1 | -2,9 | 0,1  |
| Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18                                                      |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 8,2                                                                                                         | 8,3   | 9,7    | 7,6   | 8,0  | 8,0   | 9,4  | 8,3   | 10,1 | 8,8  | 8,8  | 4,0  | 2,3  | 3,7  |
| Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17                                                      |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 9,3                                                                                                         | 8,9   | 9,8    | 6,9   | 6,9  | 6,9   | 7,1  | 6,7   | 8,2  | 7,0  | 7,0  | 2,8  | 1,4  | 2,9  |
| Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18              |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 6,0                                                                                                         | 5,8   | 6,6    | 7,3   | 4,7  | 4,7   | 5,2  | 5,1   | 6,3  | 8,3  | 8,3  | 9,8  | 10,0 | 9,9  |
| Пондирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16 |       |        |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 2019                                                                                                        | Кв.1  | Кв.2   | Кв.3  | Кв.4 | 2020  | Кв.1 | Кв.2  | Кв.3 | Кв.4 | 2021 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 |
|                                                                                                             | 2020  | 2020   | 2020  | 2020 |       | 2021 | 2021  | 2021 | 2021 |      | 2022 | 2022 | 2022 |
| 5,6                                                                                                         | 5,3   | 5,3    | 5,1   | 5,1  | 5,2   | 5,0  | 4,9   | 4,8  | 4,7  | 4,9  | 4,6  | 4,6  | 4,7  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|                                                                                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 1,9                                                                                                             | 1,6     | 1,5     | 1,4     | 1,4     | 1,5     | 1,3     | 1,2     | 1,1     | 1,1     | 1,2      | 1,0     | 1,0     | 1,0     |
| Просечен девизен курс МКД/ДЕМ                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| Просечен девизен курс МКД/ЕУР                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 61,51                                                                                                           | 61,61   | 61,69   | 61,70   | 61,70   | 61,67   | 61,66   | 61,61   | 61,55   | 61,69   | 61,63    | 61,69   | 61,66   | 61,51   |
| Просечен девизен курс МКД/УСД                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 54,95                                                                                                           | 55,89   | 56,09   | 52,84   | 51,75   | 54,13   | 51,13   | 51,15   | 52,19   | 53,93   | 52,11    | 54,98   | 57,80   | 61,01   |
| Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 7.198,3                                                                                                         | 1.554,1 | 1.153,5 | 1.877,3 | 2.051,9 | 6.636,8 | 2.002,5 | 2.105,2 | 2.025,5 | 2.055,0 | 8.188,2  | 2.174,9 | 2.301,4 | 2.074,2 |
| Извоз на стоки (во милиони евра)/8                                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 6.433,3                                                                                                         | 1.408,8 | 1.043,4 | 1.606,8 | 1.722,2 | 5.781,1 | 1.661,2 | 1.747,8 | 1.717,7 | 1.795,9 | 6.922,6  | 1.939,3 | 2.158,2 | 2.059,8 |
| Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 9.445,8                                                                                                         | 2.118,3 | 1.575,7 | 2.332,8 | 2.688,3 | 8.715,1 | 2.639,7 | 2.954,6 | 2.754,1 | 3.041,2 | 11.389,5 | 3.185,4 | 3.347,2 | 3.043,6 |
| Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| 8.441,0                                                                                                         | 1.920,0 | 1.427,7 | 1.997,7 | 2.254,0 | 7.599,4 | 2.190,8 | 2.452,9 | 2.335,3 | 2.659,3 | 9.638,3  | 2.839,1 | 3.138,2 | 3.022,1 |
| Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| -2.247,5                                                                                                        | -564,2  | -422,2  | -455,6  | -636,4  | 2.078,3 | 637,2   | 849,3   | 728,6   | 986,2   | 3.201,3  | 1.008,8 | 1.044,6 |         |
| Трговски биланс (во милиони евра)/8                                                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| -2.007,7                                                                                                        | -511,3  | -384,3  | -390,9  | -531,8  | 1.818,3 | 529,6   | 705,1   | 617,6   | 863,4   | 2.715,7  | 898,4   | 978,8   |         |
| Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| -376,5                                                                                                          | -165,5  | -88,6   | -40,5   | -65,8   | -360,4  | -46,9   | 122,1   | 131,0   | 382,1   | 420,2    | 449,6   | 265,1   | 83,8    |
| Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |
|                                                                                                                 | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |         | 2021    | 2021    | 2021    | 2021    |          | 2022    | 2022    | 2022    |
| -3,0                                                                                                            | -1,3    | -0,7    | -0,3    | -0,5    | -2,9    | -0,3    | -0,9    | 0,9     | -2,8    | -3,0     | -14,5   | -8,0    | 2,5     |
| Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |
| 2019                                                                                                            | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2020    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    | Кв.4    | 2021     | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -334,7                                                                                                                                                  | -147,4  | -76,3   | -36,6    | -57,7    | -318,0   | -41,5    | 102,9    | 110,6    | 332,6    | 366,4    | 399,8    | 247,1    | 80,5     |
| Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10                                                                                          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| -3,0                                                                                                                                                    | -1,4    | -0,7    | -0,3     | -0,5     | -2,9     | -0,4     | -0,9     | 0,9      | -2,8     | -3,1     | -14,5    | -8,0     | 2,5      |
| Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15                                                                                                |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 404,0                                                                                                                                                   | 138,9   | -6,3    | -12,8    | 53,1     | 172,9    | -28,8    | 245,4    | 16,7     | 219,9    | 453,2    | 135,9    | 160,9    | 182,9    |
| Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10                                                                                                                |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 3,2                                                                                                                                                     | 1,1     | -0,1    | -0,1     | 0,4      | 1,4      | -0,2     | 1,8      | 0,1      | 1,6      | 3,3      | 4,4      | 4,9      | 5,5      |
| Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15                                                                                                      |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 363,3                                                                                                                                                   | 123,2   | -8,6    | -8,2     | 48,3     | 154,7    | -21,8    | 206,4    | 13,8     | 189,1    | 387,5    | 120,8    | 150,1    | 179,6    |
| Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10                                                                                                                |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 3,2                                                                                                                                                     | 1,1     | -0,1    | -0,1     | 0,4      | 1,4      | -0,2     | 1,8      | 0,1      | 1,6      | 3,3      | 4,4      | 4,9      | 5,5      |
| Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11                                                                                                    |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 3.017,3                                                                                                                                                 | 3.639,7 | 3.480,2 | 3.359,9  | 3.359,9  | 3.939,2  | 4.031,1  | 3.690,7  | 3.643,3  | 3.643,3  | 3.272,5  | 3.116,1  | 3.753,8  |          |
| Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 4,6                                                                                                                                                     | 4,8     | 7,7     | 5,1      | 4,4      | 5,3      | 5,6      | 5,2      | 4,7      | 3,9      | 4,5      | 3,5      | 3,0      | 3,6      |
| Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12                                                                                              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| Надворешен долг (во % од БДП)/10                                                                                                                        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13                                                                                        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 9.124,0                                                                                                                                                 | 9.153,2 | 9.897,1 | 10.612,3 | 10.483,2 | 10.483,2 | 11.502,8 | 12.083,6 | 11.494,6 | 10.854,1 | 10.854,1 | 11.099,9 | 10.889,1 | 10.751,7 |
| Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13                                                                                              |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 8.154,4                                                                                                                                                 | 8.295,5 | 8.770,9 | 9.068,8  | 8.536,1  | 8.536,1  | 9.797,2  | 10.164,5 | 9.863,2  | 9.576,6  | 9.576,6  | 9.976,5  | 10.353,8 | 11.077,3 |
| Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14                                                                                                                 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2019                                                                                                                                                    | Кв.1    | Кв.2    | Кв.3     | Кв.4     | 2020     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     | Кв.4     | 2021     | Кв.1     | Кв.2     | Кв.3     |
|                                                                                                                                                         | 2020    | 2020    | 2020     | 2020     |          | 2021     | 2021     | 2021     | 2021     |          | 2022     | 2022     | 2022     |
| 72,4                                                                                                                                                    | 76,4    | 80,8    | 83,6     | 78,7     | 78,7     | 83,8     | 87,0     | 84,4     | 81,9     | 81,9     | 71,5     | 74,2     | 79,4     |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2022 година во Република Северна Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 41 Осигурително брокерски друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.


Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2022 година има генерирано 12,79 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 10,51 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,28 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2021 година изнесува 13,68% (9,15% неживот, 40,65% живот).

Во 2022 година УНИКА Лајф АД Скопје има остварено пораст од 15,4% и пазарно учество од 12,54% (од пазарот за животното осигурување)


Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

### НЕЖИВОТ:


#### Пазарна концентрација според БПП (Q42022)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ЖИВОТ:**

## Бруто полисирана премија (состојба и промени за Q4 22/21)



■ Q4 2021 ■ Q4 2022 ▲ Релативна разлика Q4 22 - 21


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Бруто исплатени штети ( состојба и промени за Q4 22/21 )



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## Бруто резервирани штети - состојба и промени за Q4 22/21



## 2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје брои 23 вработени лица.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари .

Друштвото е основано под називот :

**Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје.**

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде довола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несреќен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

-доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или

-исплата на фиксни парични износи и/или

-надоместок за покрите на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

### 3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни вложувања ги ускладува со политиката на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА 3.0

#### Стратешки столбови

Се фокусираме на стандардизирање, поедноставување и зголемување на нашиот постоечки бизнис, како и на максимално зголемување на ефикасноста и насочен развој на нови деловни сегменти во спроведувањето на овие амбициозни цели. Значајните стратешки столбови на оваа програма се како што следува:

#### Австрија и Централно Источна Европа ќе останат основни пазари

Двата главни географски пазари на УНИА Груп остануваат Австрија и ЈИЕ. Овде фокусот ќе биде ставен на Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Во минатото, 65 отсто од сите клиенти, 30 отсто од премиите и 25 отсто од приходот доаѓаат од ЈИЕ. Како резултат на успешната интеграција на компаниите АХА стекнати во 2020 година, 75 отсто од клиентите ќе доаѓаат од ЈИЕ во иднина, а УНИКА Груп има за цел да генерира повеќе од 40 отсто од премиите и повеќе од 50 отсто од приходот со овие клиенти. Затоа, земјите од ЈИЕ јасно добиваат стратешко значење: тоа е затоа што пошироката диверзификација на изворите на профит ја подобрува економска стабилност и не прави помалку зависни од неочекуваниот развој на поединечните пазари.

#### Оптимизација и проширување на постојниот бизнис

Реструктурирањето на Групацијата веќе започнато во претходната година, како и темелното реструктурирање и оптимизација на трошоците ја формираат основата за спроведување на амбициозните цели на УНИКА 3.0. Дефинираме голем број критични иницијативи за ова. Тоа вклучуваше теми како што се нашите процеси, ИТ и податоци, организациската структура, новите деловни модели, како и атрактивни клучни финансиски фигури што имаме намера да ги постигнеме. Во Австрија, овие програми се насочени кон обезбедување и проширување на силната пазарна позиција на УНИКА, особено во областа на здравственото осигурување, зајакнување на профитабилноста во осигурувањето на имот и жртви преку намалување на административните трошоци, ефикасно процесирање на штети и подобрени цени и стабилизирање на портфолиото на животното осигурување. преку зголемен фокус на зачувување на капиталот и биометриски производи. Фокусот во ЈИЕ е на интеграцијата на компаниите АХА и натамошното проширување на бизнисот врз основа на цврстите основи создадени во минатото и позитивниот раст и изгледите за конвергенција во регионот. Ќе ја консолидираме и прошириме нашата позиција понатаму меѓу првите пет овде на среден рок. Покрај огромните заштеди во материјалните трошоци во Австрија, намалувањето на околу 600 постоечки работни места во следните 24 месеци, природно комбинира со други придружни мерки, ќе обезбеди нето одржливо намалување на трошоците за повеќе од 50 милиони евра годишно.

#### Пристап до нови пазари: структура во согласност со сегментите на клиентите наместо деловните линии

Со спојување на УНИКА Austria и УНИКА International во една компанија и со тоа намалување на бројот на членови на Управниот одбор, веќе го направивме првиот чекор кон организациска структура фокусирана на клиентите во 2020 година. Од 1 јануари 2020 година, сите оперативни осигурителни компании на УНИКА Group сега се организирани според сегментите на клиенти Малопроджба, Корпоративно и Афинитет и Банкарство наместо претходната структура на деловната линија. Ова ни овозможува да им се обртиме на индивидуалните групи клиенти на многу пофокусиран начин преку границите на производните линии или семејства и, покрај дополнителното зголемување на задоволството и лојалноста на клиентите, треба да доведе и до раст на премиите. Континуираната сила на брендот УНИКА, атрактивно и лесно разбирливо портфолио на производи, транспарентни цени, прекугранична соработка, програми за афинитети специфични за клиентите и широк спектар на дигитални алатки и услуги ја формираат основата за ова. Друг клучен фактор за успех е корпоративната култура која всушност се имплементира во пракса, преку која УНИКА се позиционира како инспиративен тренер за своите соодветни групи клиенти. УНИКА веќе ја лансираше најголемата

програма за иновации во историјата на компанијата во 2016 година со инвестиција од повеќе од 500 милиони евра. Овие инвестиции – од кои повеќето се користат за целите на редизајнирање на нашиот бизнис модел, како и за потребните ИТ системи и дигитални иновации – имаат траен ефект. Ковид-19 неодамна дури и го забрза развојот на дигитални понуди за клиентите на UNIQA, особено во здравствениот сектор.

#### **Прилагодувањата во управувањето со средствата се фокусираа на заработката и одржливоста**

UNIQA ќе инвестира повеќе во неликвидни средства и понатаму со поатрактивни приноси, како инфраструктурен долг и капитал, приватен капитал и хипотекарни заеми, наместо во државни обврзници со цел да ја поддржи тековната заработка. Покрај ова, UNIQA, исто така, спроведува јасна стратегија за одржливост со своите инвестиции: поддржана од високата пазарна моќ на осигурителните компании, таа постојано го продолжува своето излегување од бизнисот со јаглен, што беше одлучено во 2018 година и веќе во голема мера е имплементирано, како инвеститор и како осигурителна компанија. UNIQA веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктурни инвестиции денес, од кои околу 200 милиони евра во проекти насочени кон промовирање на енергетската транзиција (енергија на ветер и сончева енергија, хидроенергија, производство на енергија од отпад). UNIQA исто така издаде зелена обврзница со вредност од 200 милиони евра во јули 2020 година. Планот е да се воспостави портфолио од 1 милијарда евра одржливи инвестиции до 2025 година.

#### **Зголемена заработка за нашите сопственици**

Заштитата и зајакнувањето на финансиската позиција на Групацијата е централен елемент на UNIQA 3.0, што природно треба да има позитивен ефект и врз акционерите на UNIQA. Сметаме дека е наша должност да им понудиме на нашите акционери и соодветен принос на вложениот капитал, како и дивиденди кои се постојано стабилни. Ова се заснова на целите за раст на премијата формулирани за 2025 година (околу 3 проценти), комбинираниот однос во осигурувањето на имот и жртви (околу 93 проценти), стапката на вкупните трошоци (околу 25 проценти), повратот на капиталот (>9 проценти), коефициентот на солвентност (>170 проценти) и стапката на задоволство на клиентите (4,5 ѕвезди од пет). Ова треба да му овозможи на UNIQA да ги заработи своите капитални трошоци на одржлива основа, како и да отплати дел од своите обврски и истовремено да распределува солидни дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

##### ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) Година што завршува на 31 декември 2022 година

| Опис на позиција<br>1                                                                    | Број на позиција<br>2 | Број на белешка<br>3 | Износ                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          |                       |                      | Тековна деловна година<br>4 | Претходна деловна година<br>5 |
| <b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>                                   | <b>200</b>            |                      | <b>308,820,542</b>          | <b>272,736,622</b>            |
| <b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b> | <b>201</b>            | <b>5</b>             | <b>281,995,406</b>          | <b>245,848,814</b>            |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување                                               | 202                   | 5                    | 285,400,692                 | 247,416,404                   |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување                                             | 203                   |                      | -                           | -                             |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија                                 | 204                   |                      | -                           | -                             |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување                                   | 205                   |                      | -                           | -                             |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија                      | 206                   | 5                    | 898,755                     | 274,956                       |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија                                        | 207                   | 5                    | 2,506,531                   | 1,292,634                     |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување                 | 208                   |                      | 0                           | 0                             |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување                 | 209                   |                      | 0                           | 0                             |
| <b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>                            | <b>210</b>            |                      | <b>25,388,163</b>           | <b>26,201,420</b>             |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети           | 211                   |                      | -                           | -                             |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)                     | 212                   | 6                    | 3,954,443                   | 2,276,714                     |
| 2.1 Приходи од наемнини                                                                  | 213                   | 6                    | 2,938,230                   | 2,165,516                     |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти                   | 214                   |                      | -                           | -                             |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти                                   | 215                   | 6                    | 1,016,213                   | 111,198                       |
| 3. Приходи од камати                                                                     | 216                   | 6                    | 11,480,090                  | 10,020,214                    |
| 4. Позитивни курсни разлики                                                              | 217                   | 7                    | 713,281                     | 490,321                       |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)      | 218                   | 6                    | 1,325,883                   | 924,802                       |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)  | 219                   | 6                    | 3,424                       | 0                             |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                        | 220                   |                      | -                           | -                             |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                            | 221                   | 6                    | 3,424                       | 0                             |
| 6.3 Останати финансиски вложувања                                                        | 222                   |                      | -                           | -                             |
| 7. Останати приходи од вложувања                                                         | 223                   | 6                    | 7,911,042                   | 12,489,369                    |
| <b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                | <b>223a</b>           |                      | <b>115,073</b>              | <b>-</b>                      |
| <b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>             | <b>224</b>            |                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>                                                               | <b>225</b>            |                      | <b>1,321,900</b>            | <b>686,388</b>                |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**  
Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжува)

|                                                                                                                                                                  |            |          |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО<br/>(227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>                                                                                        | <b>226</b> |          | <b>284,088,359</b> | <b>248,276,412</b> |
| <b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>                                                                                  | <b>227</b> | <b>8</b> | <b>51,393,271</b>  | <b>40,722,298</b>  |
| 1. Бруто исплатени штети                                                                                                                                         | 228        | 8        | 51,677,647         | 36,791,854         |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања                                                                                               | 229        |          | -                  | -                  |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување                                                                                                                  | 230        |          | -                  | -                  |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија                                                                                                      | 231        |          | -                  | -                  |
| 5. Промени во бруто резервите за штети                                                                                                                           | 232        | 8        | -284,376           | 3,930,444          |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување                                                                                                    | 233        |          | -                  | -                  |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување                                                                                                    | 234        |          | -                  | -                  |
| <b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>                                                                           | <b>235</b> | <b>8</b> | <b>40,956,413</b>  | <b>46,210,799</b>  |
| <b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>                                                                                      | <b>236</b> | <b>8</b> | <b>40,956,413</b>  | <b>46,210,799</b>  |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва                                                                                                                       | 237        | 8        | 41,119,143         | 46,354,491         |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                  | 238        | 8        | 162,730            | 143,692            |
| <b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>                                                                                    | <b>239</b> |          | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва                                                                                                                    | 240        |          | -                  | -                  |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                | 241        |          | -                  | -                  |
| <b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>                                                                                | <b>242</b> |          | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви                                                                                                                 | 243        |          | -                  | -                  |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување                                                                          | 244        |          | -                  | -                  |
| <b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b> | <b>245</b> | <b>8</b> | <b>46,603,811</b>  | <b>49,718,760</b>  |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот                                           | 246        | 8        | 46,603,811         | 49,718,760         |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување    | 247        |          | -                  | -                  |
| <b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>                                                                                          | <b>248</b> | <b>9</b> | <b>530,873</b>     | <b>417,232</b>     |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)                                                                                                                 | 249        |          | -                  | -                  |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)                                                                                                             | 250        | 9        | 530,873            | 417,232            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжува)

|                                                                                                                                                 |            |           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>                                                                               | <b>251</b> |           | <b>123,507,278</b> | <b>100,396,423</b> |
| <b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>                                                                                              | <b>252</b> |           | <b>82,711,310</b>  | <b>77,631,665</b>  |
| 1.1 Провизија                                                                                                                                   | 253        | 10        | 80,724,476         | 75,940,516         |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа                                                                                    | 253а       | 11        | 1,986,834          | 1,691,149          |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување                                                                                                              | 254        |           | -                  | -                  |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)                                                                                           | 255        |           | -                  | -                  |
| <b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>                                                                                             | <b>256</b> |           | <b>40,795,968</b>  | <b>22,764,758</b>  |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста                                                                       | 257        | 15<br>16  | 2,624,363          | 3,590,177          |
| 2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)                                                                                           | 258        | 11        | 12,764,005         | 9,756,214          |
| 2.2.1 Плати и надоместоци                                                                                                                       | 258а       |           | 8,171,157          | 6,293,794          |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                                                         | 258б       |           | 707,685            | 540,840            |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                                                           | 258в       |           | 3,452,883          | 2,657,918          |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени                                                                                 | 258г       |           | -                  | -                  |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени                                                                                                             | 258д       |           | 432,280            | 263,662            |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259        | 12        | 1,103,197          | 1,048,190          |
| 2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)                                                                                           | 260        | 12        | 24,304,403         | 8,370,177          |
| 2.4.1 Трошоци за услуги                                                                                                                         | 260а       |           | 16,308,657         | 4,646,195          |
| 2.4.2 Материјални трошоци                                                                                                                       | 260б       |           | 2,970,417          | 1,816,396          |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето                                                                                   | 260в       |           | 5,025,329          | 1,907,586          |
| <b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>                                                                                       | <b>261</b> |           | <b>18,807,071</b>  | <b>2,131,031</b>   |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста                                            | 262        | 15<br>16  | 1,352,674          | 392,923            |
| 2. Трошоци за камати                                                                                                                            | 263        |           | -                  | -                  |
| 3. Негативни курсни разлики                                                                                                                     | 264        | 7         | 1,522,556          | 905,162            |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)                                                              | 265        |           | 1,112,299          | 107,279            |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)                                                           | 266        |           | 4,093              | -                  |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                                                                               | 267        |           | -                  | -                  |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                                                                                   | 268        |           | 4,093              | -                  |
| 5.3 Останати финансиски вложувања                                                                                                               | 269        |           | -                  | -                  |
| 6. Останати трошоци од вложувања                                                                                                                | 270        |           | 14,815,449         | 725,667            |
| <b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>                                                         | <b>271</b> | <b>13</b> | <b>2,414,314</b>   | <b>1,848,375</b>   |
| 1. Трошоци за превентива                                                                                                                        | 272        |           | -                  | -                  |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                                                            | 273        | 13        | 2,414,314          | 1,848,375          |
| <b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>                                                                         | <b>274</b> | <b>19</b> | <b>(1,800,159)</b> | <b>5,751,347</b>   |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)**

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжува)

|                                                                       |            |           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>      | <b>275</b> |           | <b>1,675,487</b>  | <b>1,080,147</b>  |
| <b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>     | <b>276</b> |           | <b>24,732,183</b> | <b>24,460,210</b> |
| <b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>     | <b>277</b> |           | -                 | -                 |
| <b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>                           | <b>278</b> | <b>14</b> | <b>3,027,453</b>  | <b>2,722,975</b>  |
| <b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>                                            | <b>279</b> |           | -                 | -                 |
| <b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b> | <b>280</b> |           | <b>21,704,730</b> | <b>21,737,235</b> |
| <b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>   | <b>281</b> |           | -                 | -                 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**  
**На 31 декември 2022**

| Опис на позицијата                                                                                                                                   | Број на пози-<br>ција | Број на белеш-<br>ка | Износ                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                      |                       |                      | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1                                                                                                                                                    | 2                     | 3                    | 4                      | 5                        |
| <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                        |                       |                      |                        |                          |
| <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>                                                                                                           | <b>001</b>            | <b>15</b>            | <b>902,317</b>         | <b>1,024,176</b>         |
| 1. Гудвил                                                                                                                                            | 002                   |                      | -                      | -                        |
| 2. Останати нематеријални средства                                                                                                                   | 003                   | 15                   | 902,317                | 1,024,176                |
| <b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>                                                                                                                | <b>004</b>            |                      | <b>715,424,942</b>     | <b>654,746,586</b>       |
| <b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>                                                                       | <b>005</b>            | <b>16</b>            | <b>95,630,510</b>      | <b>100,572,751</b>       |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)                                                                            | 006                   | 16                   | 52,137,825             | 46,464,773               |
| 1.1 Земјиште                                                                                                                                         | 007                   |                      | -                      | -                        |
| 1.2 Градежни објекти                                                                                                                                 | 008                   | 16                   | 52,137,825             | 46,464,773               |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)                                                  | 009                   | 16                   | 43,492,685             | 54,107,978               |
| 2.1 Земјиште                                                                                                                                         | 010                   |                      | -                      | -                        |
| 2.2 Градежни објекти                                                                                                                                 | 011                   | 16                   | 43,492,685             | 54,107,978               |
| 2.3 Останати материјални средства                                                                                                                    | 012                   |                      | -                      | -                        |
| <b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b> | <b>013</b>            |                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници                                                     | 014                   |                      | -                      | -                        |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници                                 | 015                   |                      | -                      | -                        |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва                                                                            | 016                   |                      | -                      | -                        |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва                                                       | 017                   |                      | -                      | -                        |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници                                                                                    | 018                   |                      | -                      | -                        |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва                                                                                               | 019                   |                      | -                      | -                        |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети                                                                                                      | 020                   |                      | -                      | -                        |
| <b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>                                                                                      | <b>021</b>            |                      | <b>619,794,432</b>     | <b>554,173,835</b>       |
| <b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>                                                                                | <b>022</b>            | <b>17</b>            | <b>314,843,676</b>     | <b>269,740,706</b>       |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година                                                                                | 023                   |                      | 5,544,865              | 1,123,124                |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                                                                               | 024                   |                      | 309,298,811            | 268,617,582              |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

# **ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**

На 31 декември 2022 (продолжува)

|                                                                                                                                                    |            |           |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>2. Финансиски вложувања<br/>расположливи за продажба<br/>(026+027+028+029)</b>                                                                  | <b>025</b> |           | -                  | -                  |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година                                                                              | 026        |           | -                  | -                  |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                                                                             | 027        |           | -                  | -                  |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти                                                                                               | 028        |           | -                  | -                  |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови                                                                                                          | 029        |           | -                  | -                  |
| <b>3. Финансиски вложувања за тргување<br/>(031+032+033+034)</b>                                                                                   | <b>030</b> | <b>18</b> | <b>27,117,189</b>  | <b>13,470,414</b>  |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година                                                                              | 031        |           | -                  | -                  |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                                                                             | 032        |           | -                  | -                  |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти                                                                                               | 033        |           | -                  | -                  |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови                                                                                                          | 034        |           | 27,117,189         | 13,470,414         |
| <b>4. Депозити, заеми и останати пласмани<br/>(036+037+038+039)</b>                                                                                | <b>035</b> | <b>19</b> | <b>277,833,567</b> | <b>270,962,715</b> |
| 4.1 Дадени депозити                                                                                                                                | 036        | 19        | 274,075,588        | 268,906,868        |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека                                                                                                                   | 037        |           | -                  | -                  |
| 4.3 останати заеми                                                                                                                                 | 038        | 19        | 3,757,979          | 2,055,847          |
| 4.4 Останати пласмани                                                                                                                              | 039        |           | -                  | -                  |
| <b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>                                                                                                       | <b>040</b> |           | -                  | -                  |
| <b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                                 | <b>041</b> |           | -                  | -                  |
| <b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>                                           | <b>042</b> |           | <b>365,697</b>     | <b>202,967</b>     |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија                                                                     | 043        |           | -                  | -                  |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва                                                                             | 044        |           | -                  | 202,967            |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети                                                                                | 045        |           | -                  | -                  |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти                                                                     | 046        |           | -                  | -                  |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва                                                                             | 047        |           | -                  | -                  |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви                                                                       | 048        |           | -                  | -                  |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | 049        |           | -                  | -                  |
| <b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>                                     | <b>050</b> | <b>20</b> | <b>130,102,197</b> | <b>83,498,386</b>  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**  
**На 31 декември 2022 (продолжува)**

|                                                                                                               |            |           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>                                                       | <b>051</b> |           | <b>2,045</b>       | <b>2,045</b>       |
| 1. Одложени даночни средства                                                                                  | 052        |           | -                  | -                  |
| 2. Тековни даночни средства                                                                                   | 053        |           | 2,045              | 2,045              |
| <b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>                                                                        | <b>054</b> |           | <b>45,605,131</b>  | <b>30,832,693</b>  |
| <b>И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>                                        | <b>055</b> | <b>21</b> | <b>30,262,574</b>  | <b>18,148,613</b>  |
| 1. Побарувања од осигуреници                                                                                  | 056        |           | 30,262,574         | 18,148,613         |
| 2. Побарувања од посредници                                                                                   | 057        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување                                                    | 058        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>                                | <b>059</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување                                            | 060        |           | -                  | -                  |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување                       | 061        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување                                             | 062        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>                                                                 | <b>063</b> | <b>22</b> | <b>15,342,557</b>  | <b>12,684,080</b>  |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување                                                    | 064        |           | -                  | -                  |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања                                                                | 065        |           | 15,128,538         | 11,809,440         |
| 3. Останати побарувања                                                                                        | 066        |           | 214,019            | 874,640            |
| <b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>                                                 | <b>067</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>                                                                     | <b>068</b> |           | <b>16,441,567</b>  | <b>19,174,668</b>  |
| <b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b> | <b>069</b> |           | <b>2,233,050</b>   | <b>3,062,102</b>   |
| 1. Опрема                                                                                                     | 070        | 16        | 2,233,050          | 3,062,102          |
| 2. Останати материјални средства                                                                              | 071        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>                                  | <b>072</b> | <b>23</b> | <b>14,208,517</b>  | <b>16,112,566</b>  |
| 1. Парични средства во банка                                                                                  | 073        |           | 14,193,865         | 16,080,878         |
| 2. Парични средства во благајна                                                                               | 074        |           | 14,652             | 31,688             |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва                                            | 075        |           | -                  | -                  |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти                                                            | 076        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>                                                                           | <b>077</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>                                                      | <b>078</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини                                                 | 079        |           | -                  | -                  |
| 2. Одложени трошоци на стекнување                                                                             | 080        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци                                                             | 081        |           | -                  | -                  |
| <b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>                                   | <b>082</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>                                                                   | <b>083</b> |           | <b>908,843,896</b> | <b>789,481,521</b> |
| <b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>                                                                    | <b>084</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**  
**На 31 декември 2022 (продолжува)**

| <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                  |            |           |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>                                                                  | <b>085</b> | <b>24</b> | <b>240,130,674</b> | <b>218,425,945</b> |
| <b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>                                                                                        | <b>086</b> |           | <b>215,706,400</b> | <b>215,706,400</b> |
| 1. Запишан капитал од обични акции                                                                                             | 087        |           | 215,706,400        | 215,706,400        |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции                                                                                        | 088        |           | -                  | -                  |
| 3. Запишан а неуплатен капитал                                                                                                 | 089        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>                                                                                           | <b>090</b> |           | -                  | -                  |
| <b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>                                                                              | <b>091</b> |           | -                  | -                  |
| 1. Материјални средства                                                                                                        | 092        |           | -                  | -                  |
| 2. Финансиски вложувања                                                                                                        | 093        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати ревалоризациони резерви                                                                                            | 094        |           | -                  | -                  |
| <b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>                                                                                       | <b>095</b> |           | <b>2,719,545</b>   | -                  |
| 1. Законски резерви                                                                                                            | 096        |           | 2,719,545          | -                  |
| 2. Статутарни резерви                                                                                                          | 097        |           | -                  | -                  |
| 3. Резерви за сопствени акции                                                                                                  | 098        |           | -                  | -                  |
| 4. Откупени сопствени акции                                                                                                    | 099        |           | -                  | -                  |
| 5 Останати резерви                                                                                                             | 100        |           | -                  | -                  |
| <b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>                                                                                          | <b>101</b> |           | -                  | -                  |
| <b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>                                                                                                    | <b>102</b> |           | -                  | <b>19,017,690</b>  |
| <b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>                                                                           | <b>103</b> |           | <b>21,704,729</b>  | <b>21,737,235</b>  |
| <b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>                                                                           | <b>104</b> |           | -                  | -                  |
| <b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>                                                                                                | <b>105</b> |           | -                  | -                  |
| <b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>                                                                     | <b>106</b> | <b>25</b> | <b>501,284,610</b> | <b>457,943,312</b> |
| I. Бруто резерви за преносни премии                                                                                            | 107        |           | 7,196,923          | 4,690,392          |
| II. Бруто математичка резерва                                                                                                  | 108        |           | 489,229,212        | 448,110,069        |
| III. Бруто резерви за штети                                                                                                    | 109        |           | 4,858,475          | 5,142,851          |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти                                                                                          | 110        |           | -                  | -                  |
| V. Бруто еквилизациона резерва                                                                                                 | 111        |           | -                  | -                  |
| VI. Бруто останати технички резерви                                                                                            | 112        |           | -                  | -                  |
| <b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>                    | <b>113</b> | <b>25</b> | <b>130,102,197</b> | <b>83,498,386</b>  |
| <b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>                                                                                           | <b>114</b> |           | <b>532,379</b>     | <b>671,148</b>     |
| 1. Резерви за вработени                                                                                                        | 115        |           | 532,379            | 671,148            |
| 2. Останати резерви                                                                                                            | 116        |           | -                  | -                  |
| <b>Г.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>                                                                          | <b>117</b> | <b>26</b> | <b>1,612,816</b>   | <b>1,702,240</b>   |
| 1. Одложени даночни обврски                                                                                                    | 118        |           | -                  | -                  |
| 2. Тековни даночни обврски                                                                                                     | 119        | 27        | 1,612,816          | 1,702,240          |
| <b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b> | <b>120</b> |           | -                  | -                  |
| <b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>                                                                                                | <b>121</b> | <b>27</b> | <b>35,181,220</b>  | <b>27,240,490</b>  |
| <b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>                                                            | <b>122</b> |           | -                  | -                  |
| 1. Обврски спрема осигуреници                                                                                                  | 123        |           | -                  | -                  |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници                                                                                      | 124        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                                                        | 125        |           | -                  | -                  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**  
**На 31 декември 2022 (продолжува)**

|                                                                                                           |            |           |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>                               | <b>126</b> | <b>26</b> | <b>284,803</b>     | <b>151,360</b>     |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување                                           | 127        |           | 284,803            | 151,360            |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети                                                       | 128        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување                                            | 129        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>                                                                | <b>130</b> | <b>26</b> | <b>34,896,417</b>  | <b>27,089,130</b>  |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                                   | 131        |           | 26,306,731         | 25,834,461         |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања                                                               | 132        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски                                                                                       | 133        |           | 8,589,686          | 1,254,669          |
| <b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>                                                                 | <b>134</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b> | <b>135</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S</b>                                                               | <b>136</b> |           | <b>908,843,896</b> | <b>789,481,521</b> |
| <b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>                                                                | <b>137</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 24 февруари 2023.

Аднан Емровски

Александра Шкемби Антовска

Член на УО

Претседател на УО

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2022 година

|                                                                               | Број на по | Позиција | Акционерск<br>и капитал | Пре<br>мии<br>на<br>еми<br>тира<br>ни<br>акци<br>и | Резер<br>ви         |                                |                |   |                             |                                    | Откуп<br>ени<br>сопст<br>вени<br>акции | Ревал<br>ориза<br>циона<br>резер<br>ва | Нераспред.<br>доб или<br>пренесена<br>загуба | Добивка (со<br>знак +/-<br>загуба | Вкупно<br>капитал и<br>резерви<br>12=1+2+7-<br>8+9+10+11 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                               |            |          |                         |                                                    | Законски<br>резерви | Стату-<br>тарни<br>резер<br>ви | Резер<br>ви за |   | Остан<br>ати<br>резер<br>ви | Вкупно<br>резерви<br>7=3+4+5+<br>6 |                                        |                                        |                                              |                                   |                                                          |
|                                                                               |            |          |                         |                                                    |                     |                                | 3              | 4 |                             |                                    |                                        |                                        |                                              |                                   |                                                          |
|                                                                               | 1          | 2        |                         |                                                    |                     |                                |                |   |                             | 8                                  | 9                                      | 10                                     | 11                                           |                                   |                                                          |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година                              | I          |          | 215,706,400             | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 10,196,553                                   | 196,688,710                       |                                                          |
| Промена во сметководствените политики                                         | I1         |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      | I2         |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Состојба на 1 јануари претходната Деловна година – исправено                  | II         |          | 215,706,400             | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 10,196,553                                   | 196,688,710                       |                                                          |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                              | III        |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 21,737,235                                   | 21,737,235                        |                                                          |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                              | III1       |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 21,737,235                                   | 21,737,235                        |                                                          |
| Несопственички промени во капиталот                                           | III2       |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          | III2, 1    |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2, 2    |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   | III2, 3    |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  | III2, 4    |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Сопственички промени во капиталот                                             | IV         |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 10,196,553 (10,196,553)                      | -                                 |                                                          |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                               | IV1        |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    | IV2        |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Исплата на дивиденда                                                          | IV3        |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | -                                            | -                                 |                                                          |
| Останата распределба на сопствениците                                         | IV4        |          | -                       | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 10,196,553 (10,196,553)                      | -                                 |                                                          |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година                            | V          |          | 215,706,400             | -                                                  |                     | -                              |                | - |                             | -                                  | -                                      |                                        | 19,017,690 21,737,235                        | 218,425,945                       |                                                          |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжува)

|                                                                               |              |                    |           |           |   |   |   |           |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>                         | <b>VI</b>    | <b>215,706,400</b> | -         | -         | - | - | - | -         | (19,017,690) | 21,737,235   | -           |
| Промена во сметководствените политики                                         | VI1          | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Испраќа на грешки во претходниот период                                       | VI2          | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| <b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преразено</b>             | <b>VII</b>   | <b>215,706,400</b> | -         | -         | - | - | - | -         | (19,017,690) | 21,737,235   | 218,425,945 |
| <b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>                         | <b>VIII</b>  | <b>-</b>           | -         | -         | - | - | - | -         | -            | 21,704,730   | 21,704,730  |
| Добивка или загуба за тековната деловна година                                | VIII1        | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | 21,704,730   | 21,704,730  |
| <b>Несопственички промени во капиталот</b>                                    | <b>VIII2</b> | <b>-</b>           | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          | VIII2.1      | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2.2      | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   | VIII2.3      | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  | VIII2.4      | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| <b>Сопственички промени во капиталот</b>                                      | <b>IX</b>    | <b>-</b>           | 2,719,545 | -         | - | - | - | 2,719,545 | 19,017,690   | (21,737,235) | -           |
| Зголемување/намулување на акционерскиот капитал                               | IX1          | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    | IX2          | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Исплата на дивиденда                                                          | IX3          | -                  | -         | -         | - | - | - | -         | -            | -            | -           |
| Останата распределба на сопствениците                                         | IX4          | -                  | 2,719,545 | -         | - | - | - | 2,719,545 | 19,017,690   | (21,737,235) | -           |
| <b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>                       | <b>X</b>     | <b>215,706,400</b> | -         | 2,719,545 | - | - | - | 2,719,545 | -            | 21,737,235   | 240,130,675 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
Година што завршува на 31 декември 2022 година

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                | Број на позиција | Износ                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                         |                  | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1                                                                                                                       | 2                | 3                      | 4                        |
| <b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>                                                                          |                  |                        |                          |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>                                                   | <b>300</b>       | <b>297,088,893</b>     | <b>256,086,555</b>       |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси                                                              | 301              | 276,090,253            | 242,001,001              |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија                                                                               | 302              | -                      | -                        |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети                                                                              | 303              | -                      | -                        |
| 4. Примени камати од работи на осигурување                                                                              | 304              | -                      | -                        |
| 5. Останати приливи од деловни активности                                                                               | 305              | 20,998,640             | 14,085,554               |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>                                       | <b>306</b>       | <b>173,416,176</b>     | <b>141,477,705</b>       |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси       | 307              | 51,479,404             | 36,789,555               |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија                                        | 308              | -                      | -                        |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија                                                                | 309              | 765,578                | 239,608                  |
| 4. Надоместоци и други лични расходи                                                                                    | 310              | 14,321,963             | 11,020,759               |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување                                                                      | 311              | 84,380,664             | 75,678,014               |
| 6. Платени камати                                                                                                       | 312              | -                      | -                        |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки                                                                            | 313              | 9,487,003              | 4,370,563                |
| 8. Останати одливи од редовни активности                                                                                | 314              | 12,981,564             | 13,379,206               |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>                                                        | <b>315</b>       | <b>123,672,717</b>     | <b>114,608,850</b>       |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>                                                          | <b>316</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                                   |                  |                        |                          |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>                                                | <b>317</b>       | <b>152,255,454</b>     | <b>118,137,523</b>       |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства                                                                           | 318              | -                      | -                        |
| 2. Приливи по основ на материјални средства                                                                             | 319              | -                      | -                        |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            | 320              | 15,331,701             | 5,110,567                |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 321              | -                      | -                        |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување                                                           | 322              | 86,857,000             | 102,911,600              |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани                                                                     | 323              | 41,478,746             | 2,960,849                |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка                                                                   | 324              | -                      | -                        |
| 8. Приливи од камати                                                                                                    | 325              | 8,588,007              | 7,154,507                |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжува)

|                                                                                                                        |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА<br/>(327+328+329+330+331+332+333+334)</b>                                           | <b>326</b> | <b>277,484,099</b> | <b>232,762,643</b> |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства                                                                           | 327        | 253,812            | 337,032            |
| 2. Одливи по основ на материјални средства                                                                             | 328        | 7,092,692          | 8,488,241          |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            | 329        | 5,027,328          | -                  |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 330        | -                  | -                  |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување                                                           | 331        | 138,734,337        | 174,794,988        |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани                                                                     | 332        | 126,375,930        | 49,142,382         |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка                                                                   | 333        | -                  | -                  |
| 8. Одливи од камати                                                                                                    | 334        | -                  | -                  |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>                                                                | <b>335</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>                                                                  | <b>336</b> | <b>125,228,645</b> | <b>114,625,120</b> |
| <b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                                                      |            |                    |                    |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ<br/>(338+339+340)</b>                                                   | <b>337</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал                                                            | 338        | -                  | -                  |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                                                | 339        | -                  | -                  |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски                                                       | 340        | -                  | -                  |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ<br/>(342+343+344)</b>                                                   | <b>341</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски                           | 342        | -                  | -                  |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции                                                                         | 343        | -                  | -                  |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда                                                                             | 344        | -                  | -                  |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>                                                    | <b>345</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>                                                      | <b>346</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>                                                                         | <b>347</b> | <b>449,344,347</b> | <b>374,224,078</b> |
| <b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>                                                                          | <b>348</b> | <b>450,900,275</b> | <b>374,240,348</b> |
| <b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>                                                                               | <b>349</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>                                                                                | <b>350</b> | <b>1,555,928</b>   | <b>16,270</b>      |
| <b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                                             | <b>351</b> | <b>16,112,566</b>  | <b>16,398,222</b>  |
| <b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                 | <b>352</b> | <b>-348,121</b>    | <b>-269,386</b>    |
| <b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД<br/>(349-350+351+352))</b>                         | <b>353</b> | <b>14,208,517</b>  | <b>16,112,566</b>  |

## 5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

|                                                      | Година што завршува на 31 декември |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                      | 2022                               | 2021        |
| Бруто полисирани премии                              | 285,400,692                        | 247,416,404 |
| Промена во преносната премија                        | (2,506,531)                        | (1,292,634) |
| Бруто приходи од премии                              | 282,894,161                        | 246,123,770 |
| Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | (898,755)                          | (274,956)   |
| Трошоци за реосигурување                             | (898,755)                          | (274,956)   |
| Нето приходи од осигурување                          | 281,995,406                        | 245,848,814 |

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                         | Бруто полисирана премија | Промени во преносната премија | Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | Нето приходи од осигурување |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Живот                   | 167,767,268              | -                             | (898,755)                                            | 166,868,513                 |
| Здравствено осигурување | 3,810,738                | -                             | -                                                    | 3,810,738                   |
| Незгода                 | 11,074,836               | (2,506,531)                   | -                                                    | 8,568,305                   |
| Јунит Линк              | 102,747,850              | -                             | -                                                    | 102,747,850                 |
|                         | 285,400,692              | (2,506,531)                   | (898,755)                                            | 281,995,406                 |

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                         | Бруто полисирана премија | Промени во преносната премија | Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | Нето приходи од осигурување |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Живот                   | 153,983,275              | -                             | (274,956)                                            | 153,708,319                 |
| Здравствено осигурување | 1,196,338                | (240,517)                     | -                                                    | 955,821                     |
| Незгода                 | 7,988,907                | (1,052,117)                   | -                                                    | 6,936,790                   |
| Јунит Линк              | 84,247,884               | -                             | -                                                    | 84,247,884                  |
|                         | 247,416,404              | (1,292,634)                   | (274,956)                                            | 245,848,814                 |

**6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО**

|                                                                                                                                        | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                        | 2022                                  | 2021              |
| Приходи од наемнини                                                                                                                    | 2,938,230                             | 2,165,516         |
| Реализирани добивки од инвестициски фондови                                                                                            | 1,019,637                             | 111,198           |
| Приходи од камати                                                                                                                      | 11,480,090                            | 10,020,214        |
| Останати приходи од вложувања                                                                                                          |                                       |                   |
| Приходи од амортизација на дисконт                                                                                                     | 709,043                               | 752,725           |
| Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва                | 6,091,933                             | 11,119,344        |
| Останато                                                                                                                               | 1,110,066                             | 617,300           |
| Вкупно останати приходи од вложувања                                                                                                   | 7,911,042                             | 12,489,369        |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување                                                        | 3,424                                 | -                 |
| Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва | 1,325,883                             | 924,802           |
|                                                                                                                                        | <u>24,678,306</u>                     | <u>25,711,099</u> |

**7. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО**

|                          | Година што завршува на<br>31 декември |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                          | 2022                                  | 2021             |
| Позитивни курсни разлики | 713,281                               | 490,321          |
| Негативни курсни разлики | (1,522,556)                           | (905,162)        |
|                          | <u>(809,275)</u>                      | <u>(414,841)</u> |

**8. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ**

|                                                                                      | Година што завршува на<br>31 декември |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                      | 2022                                  | 2021               |
| Настанати штети                                                                      |                                       |                    |
| Бруто исплатени штети                                                                | 51,677,647                            | 36,791,854         |
| Промени во резерви на штети                                                          | (284,376)                             | 3,930,444          |
|                                                                                      | <u>51,393,271</u>                     | <u>40,722,298</u>  |
| Промени во математичка резерва                                                       |                                       |                    |
| Промени во математичка резерва                                                       | 41,119,143                            | 46,354,491         |
| Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување                           | (162,730)                             | (143,692)          |
|                                                                                      | <u>40,956,413</u>                     | <u>46,210,799</u>  |
| Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 46,603,811                            | 49,718,760         |
|                                                                                      | <u>138,953,495</u>                    | <u>136,651,857</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**9. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ**

|                         | Година што завршува на<br>31 декември |                |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                         | 2022                                  | 2021           |
| Живот                   | 510,796                               | 390,773        |
| Здравствено осигурување | 8,272                                 | 10,134         |
| Незгода                 | 9,644                                 | 10,781         |
| Јунит Линк              | 2,161                                 | 5,544          |
|                         | <u>530,873</u>                        | <u>417,232</u> |

**10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ**

|                                                           | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                           | 2022                                  | 2021              |
| Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето | 43,746,266                            | 41,793,008        |
| Бруто провизии за застапници во осигурувањето             | 4,623,737                             | 3,576,274         |
| Бруто провизија за осигурително брокерски друштва         | 32,354,473                            | 30,571,234        |
|                                                           | <u>80,724,476</u>                     | <u>75,940,516</u> |

**11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

|                                                      | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                      | 2022                                  | 2021              |
| Нето плати за постојано вработени                    | 9,502,717                             | 7,420,042         |
| Даноци и придонеси од плати                          | 4,815,843                             | 3,763,659         |
| Останати трошоци за вработени                        | 432,280                               | 263,662           |
|                                                      | <u>14,750,840</u>                     | <u>11,447,363</u> |
| Од кои:                                              |                                       |                   |
| Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа | 1,986,834                             | 1,691,149         |
| Бруто плати на останати вработени                    | <u>12,764,006</u>                     | <u>9,756,214</u>  |

## 12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

|                                                                       | Година што завршува на<br>31 декември |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                                                       | 2022                                  | 2021      |
| Трошоци за кирија                                                     | 81,283                                | 81,228    |
|                                                                       | 7,915,401                             |           |
| Трошоци за даноци и придонеси                                         | 4,561,652                             | 1,040,818 |
| Трошоци за одржување                                                  | 2,601,059                             | 1,476,198 |
| Трошоци за ревизија                                                   | 356,482                               | 686,938   |
| Трошоци за печатење на полиси за осигурување                          | 384,070                               | 256,432   |
| Трошоци за репрезентација и маркетинг                                 | 2,034,586                             | 658,460   |
| Канцелариски материјали                                               | 345,758                               | 290,912   |
| Трошоци за весници и списанија                                        | 158,027                               | 150,238   |
| Трошоци за комунални услуги                                           | 1,589,132                             | 761,030   |
| Трошоци за банкарски услуги                                           | 388,027                               | 367,683   |
| Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување | (138,769)                             | 161,084   |
| Патни трошоци                                                         | 228,607                               | 5,357     |
| Останати трошоци                                                      | 3,799,088                             | 2,433,799 |
| Вкупно останати административни трошоци                               | 24,304,403                            | 8,370,177 |
| Трошоци за договор на дело                                            | 1,103,197                             | 1,048,190 |
|                                                                       | 25,407,600                            | 9,418,367 |

## 13. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

|                                    | Година што завршува на<br>31 декември |           |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                    | 2022                                  | 2021      |
| Финансирање на регулаторниот орган | 1,461,512                             | 1,182,733 |
| Прекинати полиси                   | 952,802                               | 665,642   |
|                                    | 2,414,314                             | 1,848,375 |

## 14. ДАНОК НА ДОБИВКА

|                                                                  | Година што завршува на<br>31 декември |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                                                                  | 2022                                  | 2021       |
| Добивка пред оданочување                                         | 24,732,182                            | 24,460,210 |
| Непризнаени расходи за даночни цели                              | 5,542,346                             | 2,769,543  |
| Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи | 30,274,528                            | 27,229,753 |
| Данок на добивка и даночно непризнаени расходи                   | 3,027,453                             | 2,722,975  |
| Ефективна даночна стапка                                         | 12.24%                                | 11.13%     |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                         | <u>Софтвер</u>   |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                  |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 3,268,871        |
| Зголемување                             | <u>253,812</u>   |
| Состојба на 31 декември 2022            | <u>3,522,683</u> |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                  |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 2,244,695        |
| Трошок за годината                      | <u>375,671</u>   |
| Состојба на 31 декември 2022            | <u>2,620,366</u> |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                  |
| 31 декември 2022 година                 | <u>902,317</u>   |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,024,176</u> |

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                         | <u>Софтвер</u>   |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                  |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 2,941,839        |
| Зголемување                             | <u>327,032</u>   |
| Состојба на 31 декември 2021            | <u>3,268,871</u> |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                  |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 1,850,169        |
| Трошок за годината                      | <u>394,526</u>   |
| Состојба на 31 декември 2021            | <u>2,244,695</u> |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                  |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,024,176</u> |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,091,670</u> |

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА**

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2022

|                                         | Градежни<br>објекти | Вложување<br>во туѓи<br>објекти | Вкупно<br>градежни<br>објекти за<br>вршење на<br>дејноста | Вкупно<br>градежни<br>објекти кои<br>не служат<br>за вршење<br>на дејноста | Опрема    | Возила    | Вкупно<br>опрема | Вкупно<br>матери-<br>јални<br>средства |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 48,915,600          | 3,012,906                       | 51,928,506                                                | 56,884,764                                                                 | 3,382,207 | 4,772,433 | 8,154,640        | 116,967,910                            |
| Зголемување                             | 6,962,853           | -                               | 6,962,853                                                 | 5,027,328                                                                  | 129,839   | -         | 129,839          | 12,120,020                             |
| Пренос                                  | -                   | -                               | -                                                         | -                                                                          | -         | -         | -                | -                                      |
| Намалување                              | -                   | -                               | -                                                         | (15,331,701)                                                               | -         | -         | -                | (15,331,701)                           |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | -                                                                          | -         | -         | -                | -                                      |
| Состојба на 31 декември 2022            | 55,878,453          | 3,012,906                       | 58,891,359                                                | 46,580,391                                                                 | 3,512,046 | 4,772,433 | 8,284,479        | 113,756,229                            |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 2,450,827           | 3,012,906                       | 5,463,733                                                 | 2,776,786                                                                  | 2,127,262 | 2,965,276 | 5,092,538        | 13,333,057                             |
| Трошок за годината                      | 1,289,801           | -                               | 1,289,801                                                 | 1,352,674                                                                  | 372,785   | 586,106   | 958,891          | 3,601,366                              |
| Продадено                               | -                   | -                               | -                                                         | (1,041,754)                                                                | -         | -         | -                | (1,041,754)                            |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | -                                                                          | -         | -         | -                | -                                      |
| Состојба на 31 декември 2022            | 3,740,628           | 3,012,906                       | 6,753,534                                                 | 3,087,706                                                                  | 2,500,047 | 3,551,382 | 6,051,429        | 15,892,669                             |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| 31 декември 2022 година                 | 52,137,825          | -                               | 52,137,825                                                | 43,492,685                                                                 | 1,011,999 | 1,221,051 | 2,233,050        | 97,863,560                             |
| 31 декември 2021 година                 | 46,464,773          | -                               | 46,464,773                                                | 54,107,978                                                                 | 1,254,945 | 1,807,157 | 3,062,102        | 103,634,853                            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)**

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2020

|                                         | Градешни<br>објекти | Вложување<br>во туѓи<br>објекти | Вкупно<br>градешни<br>објекти за<br>вршење на<br>дејноста | Вкупно<br>градешни<br>објекти кои<br>не служат<br>за вршење<br>на дејноста | Опрема    | Возила    | Вкупно<br>опрема | Вкупно<br>матери-<br>јални<br>средства |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 84,624,395          | 3,012,906                       | 87,637,301                                                | 20,442,268                                                                 | 3,082,658 | 2,428,009 | 5,510,667        | 113,590,236                            |
| Зголемување                             | -                   | -                               | -                                                         | 5,844,268                                                                  | 299,549   | 2,344,424 | 2,643,973        | 8,488,241                              |
| Намалување                              | (35,708,795)        | -                               | (35,708,795)                                              | 35,708,795                                                                 | -         | -         | -                | -                                      |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | (5,110,567)                                                                | -         | -         | -                | (5,110,567)                            |
| Состојба на 31 декември 2021            | 48,915,600          | 3,012,906                       | 51,928,506                                                | 56,884,764                                                                 | 3,382,207 | 4,772,433 | 8,154,640        | 116,967,910                            |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 2,318,596           | 3,012,906                       | 5,331,502                                                 | 511,057                                                                    | 1,787,605 | 2,242,084 | 4,029,689        | 9,872,248                              |
| Трошок за годината                      | 132,231             | -                               | 132,231                                                   | 2,393,494                                                                  | 339,657   | 723,192   | 1,062,849        | 3,588,574                              |
| Продадено                               | -                   | -                               | -                                                         | (127,765)                                                                  | -         | -         | -                | (127,765)                              |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | -                                                                          | -         | -         | -                | -                                      |
| Состојба на 31 декември 2021            | 2,450,827           | 3,012,906                       | 5,463,733                                                 | 2,776,786                                                                  | 2,127,262 | 2,965,276 | 5,092,538        | 13,333,057                             |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| 31 декември 2021 година                 | 46,464,773          | -                               | 46,464,773                                                | 54,107,978                                                                 | 1,254,945 | 1,807,157 | 3,062,102        | 103,634,853                            |
| 31 декември 2020 година                 | 82,305,799          | -                               | 82,305,799                                                | 19,931,211                                                                 | 1,295,053 | 185,925   | 1,480,978        | 103,717,988                            |

**16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)**

Раководството проценува дека на ден 31 декември 2022 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. Во текот на 2022 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 2,938,230 денари (Белешка 6). На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

**17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ**

|                                                                   | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии со рок на достасување над една година            | 309,298,811         | 268,617,582         |
|                                                                   | <u>314,843,676</u>  | <u>269,740,706</u>  |

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 314,843,676 денари (2021: 269,740,706 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.48% (2021: од 1.4% до 5.0%).

**18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ**

Финансиските вложувања за тргување во износ од 27,117,189 денари на 31 декември 2022 година (31 декември 2021: 13,470,414 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

**19. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ**

|                          | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Депозити                 |                     |                     |
| - во странска валута     | 170,575,588         | 165,406,868         |
| - во денари              | 103,500,000         | 103,500,000         |
| Дадени краткорочни заеми | <u>3,757,979</u>    | <u>2,055,847</u>    |
|                          | <u>277,833,567</u>  | <u>270,962,715</u>  |

Друштвото во текот на 2022 година дел од своите средства ги има вложено во 6 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2022 година депозитите во денари се во износ од 103,500,000 денари (31 декември 2021 година: 103,500,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 170,575,588 денари (31 декември 2021 година: 165,406,868 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 3.7% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2021: распон на каматни стапки од 0.6% до 1.6% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 3,757,979 денари (2021: 2,055,847 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животно осигурување кои се заложени како колатерал.

**20. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК**

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 130,102,197 денари на 31 декември 2022 година (31 декември 2021: 83,498,386 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 21. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

|                                     | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Побарувања за премии за осигурување | 37,508,079          | 27,194,277          |
| Исправка на вредноста               | (7,245,505)         | (9,045,664)         |
|                                     | <u>30,262,574</u>   | <u>18,148,613</u>   |

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                    | Година што завршува на<br>31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| На 1 Јануари       | 9,045,664                                     | 3,294,317           |
| Трошок за годината | (1,800,159)                                   | 5,751,347           |
| На 31 Декември     | <u>7,245,505</u>                              | <u>9,045,664</u>    |

## 22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

|                                           | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Побарувања по основ на камати             | 14,720,972          | 11,750,926          |
| Останати побарувања по основ на вложувања | 118,479             | 58,514              |
| Побарување по основ на наемнини           | 289,087             | -                   |
| Останати побарувања                       | <u>214,019</u>      | <u>874,640</u>      |
|                                           | <u>15,342,557</u>   | <u>12,684,080</u>   |

## 23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

|                      | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Сметки во банки:     |                     |                     |
| - во денари          | 12,563,249          | 14,750,712          |
| - во странска валута | 1,630,616           | 1,330,166           |
| Пари во благајна:    |                     |                     |
| - во денари          | <u>14,652</u>       | <u>31,688</u>       |
|                      | <u>14,208,517</u>   | <u>16,112,566</u>   |

## 24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2022 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

### Дивиденди

Во текот на 2022 и 2021 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

## 25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                                                                       | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Преносна премија                                                                      | 7,196,923           | 4,690,392           |
| Математичка резерва                                                                   | 489,229,212         | 448,110,069         |
| Бруто резерви за штети                                                                | 4,858,475           | 5,142,851           |
|                                                                                       | <u>501,284,610</u>  | <u>457,943,312</u>  |
| Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик | 130,102,197         | 83,498,386          |
|                                                                                       | <u>631,386,807</u>  | <u>541,441,698</u>  |

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                                                           | Година што завршува на<br>31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| На 1 Јануари                                                              | 541,441,698                                   | 440,145,369         |
| Пренесена премија                                                         | 2,506,531                                     | 1,292,634           |
| Математичка резерва                                                       | 41,119,143                                    | 46,354,491          |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 46,603,811                                    | 49,718,760          |
| Резерви за штети                                                          | <u>(284,376)</u>                              | <u>3,930,444</u>    |
|                                                                           | <u>631,386,807</u>                            | <u>541,441,698</u>  |

**25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)**

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|            | <u>31 декември<br/>2022</u> | <u>31 декември<br/>2021</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Јунит Линк | -                           | -                           |
| Живот      | 7,196,923                   | 4,690,392                   |
|            | <u>7,196,923</u>            | <u>4,690,392</u>            |

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|            | <u>31 декември<br/>2022</u> | <u>31 декември<br/>2021</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Јунит Линк | 1,170,437                   | 989,767                     |
| Живот      | 488,058,775                 | 447,120,302                 |
|            | <u>489,229,212</u>          | <u>448,110,069</u>          |

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                         | <u>31 декември<br/>2022</u> | <u>31 декември<br/>2021</u> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Резерви за пријавени но нерешени штети  | 4,609,548                   | 4,742,275                   |
| Резерви за случени но непријавени штети | 248,927                     | 400,576                     |
|                                         | <u>4,858,475</u>            | <u>5,142,851</u>            |

**26. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

|                                        | <u>31 декември<br/>2022</u> | <u>31 декември<br/>2021</u> |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Обврски за примени аванси              | 21,433,418                  | 18,685,781                  |
| Обврски за провизија                   | 4,873,313                   | 7,148,680                   |
| Обврски за отпремнини                  | 532,379                     | 671,148                     |
| Обврски за даноци                      | 1,612,816                   | 1,702,240                   |
| Обврски за нето плати                  | 763,707                     | 651,606                     |
| Обврски за придонеси и даноци од плати | 616,807                     | 539,791                     |
| Останати обврски                       | 7,493,975                   | 214,632                     |
|                                        | <u>37,326,415</u>           | <u>29,613,878</u>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2022 и 2021 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

|                                                  | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Средства</b>                                  |                     |                     |
| Депозити во банки                                | 7,500,000           | 7,500,000           |
| Хартии од вредност издадени од РСМ               | 8,404,300           | 3,401,800           |
| Вкупно вложени средства од техничките резерви    | 15,904,300          | 10,901,800          |
| <b>Резерви</b>                                   |                     |                     |
| Резерви за штети                                 | 4,858,475           | 5,142,851           |
| Бруто резерви за преносни премии                 | 7,196,923           | 4,690,392           |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето) | 12,055,398          | 9,833,243           |
| Усогласеност на средствата и обврските           | 3,848,902           | 6,071,057           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2022 година депозитите во банки 47.2% (2021: 47.2%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 52.8% (2021: 52.8%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

|                                                                  | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Средства</b>                                                  |                     |                     |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ | 11,789,894          | 4,293,625           |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки    | 6,120,353           | 7,625,552           |
| Аванси                                                           | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Депозити во банки                                                | 211,575,588         | 203,325,518         |
| Хартии од вредност што ги издадени од РСМ                        | 306,439,376         | 261,336,406         |
| Вкупно дозволени вложувања на средства                           | <u>539,683,190</u>  | <u>478,636,948</u>  |
| <b>Обврски (Математичка резерва)</b>                             |                     |                     |
| Бруто резерви по договори за осигурување                         | <u>488,863,515</u>  | <u>447,907,102</u>  |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)                 | <u>488,863,515</u>  | <u>447,907,102</u>  |
| Усогласеност на средствата и обврските                           | <u>50,819,675</u>   | <u>30,729,846</u>   |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2022 година депозитите во банки изнесуваат 39.2% (2021: 42.0%), додека пак државните обврзници изнесуваат 56.8% (2021: 55.1%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2022 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2021: 6 банки).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                                                                                                                                                    | Ознака     | Износ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>                                                                                                           | <b>I</b>   | <b>217,523,628</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                         | I1         | 215,706,400        |
| Премии од емитирани обични акции                                                                                                                                   | I2         | -                  |
| Законски и статутарни резерви                                                                                                                                      | I3         | 2,719,545          |
| Пренесена нераспределена добивка                                                                                                                                   | I4         | -                  |
| Нераспределена добивка од тековната година                                                                                                                         | I5         | -                  |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување                                                                                                           | I6         | -                  |
| Долгорочни нематеријални средства                                                                                                                                  | I7         | 902,317            |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година                                                                                                           | I8         | -                  |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>                                                            | <b>II</b>  | <b>-</b>           |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                                                                       | II1        | -                  |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции                                                                                                                  | II2        | -                  |
| Субординирани должнички инструменти                                                                                                                                | II3        | -                  |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање                                                                                                                 | II4        | -                  |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>                                                                                                                | <b>III</b> | <b>217,523,628</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>                                                                                                                            | <b>IV</b>  | <b>-</b>           |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот                                                                                                          | IV1        | -                  |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО                                                              | IV2        | -                  |
| <b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>                                                                                                                                         | <b>V</b>   | <b>217,523,628</b> |
|                                                                                                                                                                    |            |                    |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)                                                                                      | VI1        | -                  |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)                                                                                       | VI2        | 68,361,334         |
| Капитал                                                                                                                                                            | VI3        | 217,523,628        |
| Гарантен фонд*                                                                                                                                                     | VI4        | 184,479,600        |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)                                                                                            | VI5        | 33,044,028         |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6        | -                  |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)   | VI7        | 149,162,294        |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                                                                                                                                                    | Ознака     | Износ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>                                                                                                           | <b>I</b>   | <b>195,664,534</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                         | I1         | 215,706,400        |
| Премии од емитирани обични акции                                                                                                                                   | I2         | -                  |
| -Законски и статутарни резерви                                                                                                                                     | I3         | -                  |
| Пренесена нераспределена добивка                                                                                                                                   | I4         | -                  |
| Нераспределена добивка од тековната година                                                                                                                         | I5         | -                  |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување                                                                                                           | I6         | -                  |
| Долгорочни нематеријални средства                                                                                                                                  | I7         | 1,024,176          |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година                                                                                                           | I8         | 19,017,690         |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>                                                            | <b>II</b>  | <b>-</b>           |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                                                                       | II1        | -                  |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции                                                                                                                  | II2        | -                  |
| Субординирани должнички инструменти                                                                                                                                | II3        | -                  |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање                                                                                                                 | II4        | -                  |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>                                                                                                                | <b>III</b> | <b>195,664,534</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>                                                                                                                            | <b>IV</b>  | <b>-</b>           |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот                                                                                                          | IV1        | -                  |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО                                                              | IV2        | -                  |
| <b>КАПИТАЛ I + II – IV</b>                                                                                                                                         | <b>V</b>   | <b>195,664,534</b> |
|                                                                                                                                                                    |            |                    |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)                                                                                      | VI1        | -                  |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)                                                                                       | VI2        | 55,278,891         |
| Капитал                                                                                                                                                            | VI3        | 195,664,534        |
| Гарантен фонд*                                                                                                                                                     | VI4        | 184,881,000        |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)                                                                                            | VI5        | 10,783,534         |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6        | -                  |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)   | VI7        | 140,385,643        |

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2022 гарантниот фонд на Друштвото е 184,479,600 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2021 изнесува 10,783,534 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                                                     |                                                 | Класа<br>19    | Класа<br>20 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Бруто математичка резерва                                           | 1                                               | 489,288,418    | -           |
| Нето математичка резерва                                            | 2                                               | 488,922,720    | -           |
| Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)             | 3                                               | 1.00           | 0.00        |
| Релевантен фактор                                                   | 4                                               | 4%             | 4%          |
| Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ )                                  | 5                                               | 19,556,909     | -           |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)                 | ризик од смрт до 3 години                       | 230,761,418    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт од 3 до 5 години                  | 1,388,596,856  | -           |
|                                                                     | ризик од смрт (освен [6] и [7])                 | 14,654,390,828 | -           |
|                                                                     | Вкупно ( $[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$ ) | 46,276,829     | -           |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)                  | 10                                              | 16,220,364,264 | -           |
| Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11                                              | 1.00           | 0.00        |
| Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )                                   | 12                                              | 46,125,021     | -           |
| Капитализирани средства                                             | 13                                              |                |             |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот           | 14                                              | 65,681,930     | -           |

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                                                     |                                                 | Класа<br>19    | Класа<br>20 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Бруто математичка резерва                                           | 1                                               | 448,110,030    | -           |
| Нето математичка резерва                                            | 2                                               | 447,907,102    | -           |
| Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)             | 3                                               | 1.00           | 0.00        |
| Релевантен фактор                                                   | 4                                               | 4%             | 4%          |
| Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ )                                  | 5                                               | 17,916,284     | -           |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)                 | ризик од смрт до 3 години                       | 108,397,788    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт од 3 до 5 години                  | 949,073,433    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт (освен [6] и [7])                 | 11,357,703,908 | -           |
|                                                                     | Вкупно ( $[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$ ) | 35,605,120     | -           |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)                  | 10                                              | 12,310,158,900 | -           |
| Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11                                              | 0.99           | 0.00        |
| Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )                                   | 12                                              | 35,303,947     | -           |
| Капитализирани средства                                             | 13                                              |                |             |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот           | 14                                              | 53,220,231     | -           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

|                                                                 |   | Дополнително осигурување |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------|
|                                                                 |   | Тековна година           | Претходна година |
| Бруто полисирана премија                                        | 1 | 14,885,574               | 11,437,000       |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18               | 2 | 2,679,403                | 2,058,660        |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16               | 3 | -                        | -                |
| Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])      | 4 | 2,679,403                | 2,058,660        |
| Бруто исплатени штети                                           | 5 | 4,719,743                | 2,680,569        |
| Нето исплатени штети                                            | 6 | 4,719,743                | 2,680,569        |
| Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)               | 7 | 1.00                     | 1.00             |
| Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7]) | 8 | 2,679,403                | 2,058,660        |

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

|                                                                  |   | Тековна година | Претходна година |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност | 1 | 68,361,334     | 55,278,891       |

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2022 и 2021 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 26.1. Категории на финансиски инструменти

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| <b>По амортизирана набавна вредност</b>                            |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517          | 16,112,566          |
| <b>За тргување</b>                                                 |                     |                     |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски по амортизирана вредност</b>                 |                     |                     |
| Долгорочни позајмици                                               | -                   | -                   |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073          | 7,356,682           |
| Усогласеност на средствата и обврските                             | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>    |

### 26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

### 26.3. Управување со кредитен ризик

#### Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

**Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување**

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517          | 16,112,566          |
|                                                                    | <b>809,671,708</b>  | <b>684,578,911</b>  |

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 5.63% (2021: 4.50%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 33.85% (2021: 39.28%) се однесуваат на орочени депозити, а 57.62% (2021: 53.40%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2022 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                     | 31 декември 2022    |                         |                    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                                     | Бруто<br>изложеност | Исправка на<br>вредност | Нето<br>изложеност |
| Недоспеани побарувања               | -                   | -                       | -                  |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 19,527,869          | -                       | 19,527,869         |
| Доспеани и оштетени побарувања      | 17,980,210          | (7,245,505)             | 10,734,705         |
|                                     | <u>37,508,079</u>   | <u>(7,245,505)</u>      | <u>30,262,574</u>  |

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                     | 31 декември 2021    |                         |                    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                                     | Бруто<br>изложеност | Исправка на<br>вредност | Нето<br>изложеност |
| Недоспеани побарувања               | -                   | -                       | -                  |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 9,566,041           | -                       | 9,566,041          |
| Доспеани и оштетени побарувања      | 17,628,236          | (9,045,664)             | 8,582,572          |
|                                     | <u>27,194,277</u>   | <u>(9,045,664)</u>      | <u>18,148,613</u>  |

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

#### Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|              | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| до 30 дена   | 19,527,869          | 9,566,041           |
| 31-60 дена   | 5,758,528           | 3,763,196           |
| 61-120 дена  | 4,792,250           | 3,859,000           |
| 121-270 дена | 4,349,867           | 4,419,883           |
| 271-365 дена | 1,202,461           | 1,269,964           |
| над 365 дена | 1,877,104           | 4,316,193           |
|              | <u>37,508,079</u>   | <u>27,194,277</u>   |

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Број на позиција | до 1 година        | 1 - 3 години       | 3 - 5 години       | 5 - 10 години      | 10 - 15 години      | 15 - 20 години      | 20 и повеќе години   | ВКУПНО             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                   | 11                 |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>       | <b>200,202,219</b> | <b>275,281,910</b> | <b>38,334,316</b>  | <b>171,471,464</b> | <b>131,983,872</b>  | <b>22,678,088</b>   | <b>68,892,027</b>    | <b>908,843,896</b> |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002              | -                  | -                  | 902,317            | -                  | -                   | -                   | -                    | 902,317            |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003              | 140,020,829        | 275,281,910        | 35,198,949         | 132,763,373        | 111,980,328         | -                   | 20,179,553           | 715,424,942        |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004              | 365,697            | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 365,697            |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                 | 005              | -                  | -                  | -                  | 38,708,091         | 20,003,544          | 22,678,088          | 48,712,474           | 130,102,197        |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006              | 2,045              | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 2,045              |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007              | 45,605,131         | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 45,605,131         |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008              | 14,208,517         | -                  | 2,233,050          | -                  | -                   | -                   | -                    | 16,441,567         |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>       | <b>88,518,438</b>  | <b>30,395,032</b>  | <b>42,607,188</b>  | <b>154,277,356</b> | <b>160,544,070</b>  | <b>93,896,381</b>   | <b>338,605,431</b>   | <b>908,843,896</b> |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | 240,130,675          | 240,130,675        |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013              | 51,724,403         | 30,337,580         | 42,559,374         | 115,569,265        | 140,508,894         | 71,135,429          | 49,449,665           | 501,284,610        |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014              | -                  | -                  | -                  | 38,708,091         | 20,003,544          | 22,678,088          | 48,712,474           | 130,102,197        |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015              | -                  | 57,452             | 47,814             | -                  | 31,632              | 82,864              | 312,617              | 532,379            |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016              | 1,612,816          | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 1,612,816          |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување | 017              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018              | 35,181,219         | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 35,181,219         |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| <b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>                                                                           | <b>020</b>       | <b>111,683,781</b> | <b>244,886,878</b> | <b>(4,272,872)</b> | <b>17,194,108</b>  | <b>(28,560,198)</b> | <b>(71,218,293)</b> | <b>(269,713,404)</b> | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Број на позиција | до 1 година        | 1 - 3 години       | 3 - 5 години      | 5 - 10 години      | 10 - 15 години      | 15 - 20 години       | 20 и повеќе години   | ВКУПНО             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                  | 8                   | 9                    | 10                   | 11                 |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>       | <b>223,166,745</b> | <b>210,568,014</b> | <b>48,004,793</b> | <b>133,708,962</b> | <b>101,770,996</b>  | <b>14,682,938</b>    | <b>57,579,073</b>    | <b>789,481,521</b> |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002              | -                  | -                  | 1,024,176         | -                  | -                   | -                    | -                    | 1,024,176          |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003              | 176,016,474        | 210,393,433        | 41,795,552        | 117,811,778        | 88,505,889          | -                    | 20,223,460           | 654,746,586        |
| 3. Деп за осигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                       | 004              | 202,967            | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 202,967            |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                 | 005              | -                  | 174,581            | 2,122,963         | 15,897,184         | 13,265,107          | 14,682,938           | 37,355,613           | 83,498,386         |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006              | 2,045              | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 2,045              |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007              | 30,832,693         | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 30,832,693         |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008              | 16,112,566         | -                  | 3,062,102         | -                  | -                   | -                    | -                    | 19,174,668         |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>       | <b>76,357,326</b>  | <b>25,590,042</b>  | <b>35,124,726</b> | <b>105,881,267</b> | <b>115,116,833</b>  | <b>122,772,439</b>   | <b>308,638,888</b>   | <b>789,481,521</b> |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | 218,425,945          | 218,425,945        |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | 0                    | -                  |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013              | 47,414,596         | 25,361,763         | 33,001,763        | 89,935,337         | 101,851,726         | 107,940,838          | 52,437,289           | 457,943,312        |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014              | -                  | 174,581            | 2,122,963         | 15,897,184         | 13,265,107          | 14,682,938           | 37,355,613           | 83,498,386         |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015              | -                  | 53,698             | -                 | 48,746             | -                   | 148,663              | 420,041              | 671,148            |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016              | 1,702,240          | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 1,702,240          |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018              | 27,240,490         | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 27,240,490         |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| <b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>                                                                           | <b>020</b>       | <b>146,809,419</b> | <b>184,977,972</b> | <b>12,880,067</b> | <b>27,827,695</b>  | <b>(13,345,837)</b> | <b>(108,089,501)</b> | <b>(251,059,815)</b> | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****26.4. Пазарен ризик**

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

**26.5. Управување со девизен ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2022 година изложеноста е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Број на позиција | МКД                | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                | 3                  | 4                                       |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>       | <b>420,653,989</b> | <b>488,189,907</b>                      |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002              | 902,317            | -                                       |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003              | 267,827,584        | 447,597,358                             |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004              | -                  | 365,697                                 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување                  | 005              | 130,102,197        | -                                       |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006              | 2,045              | -                                       |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007              | 7,008,895          | 38,596,236                              |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008              | 14,810,951         | 1,630,616                               |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009              | -                  | -                                       |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>       | <b>179,199,206</b> | <b>729,644,690</b>                      |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011              | -                  | 240,130,675                             |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012              | -                  | -                                       |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013              | 12,055,398         | 489,229,212                             |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014              | 130,102,197        | -                                       |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015              | 532,379            | -                                       |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016              | 1,612,816          | -                                       |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017              | -                  | -                                       |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018              | 34,896,416         | 284,803                                 |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019              | -                  | -                                       |
| <b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>                                                                    | <b>020</b>       | <b>241,454,783</b> | <b>(241,454,783)</b>                    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.6. Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2021 година изложеноста е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | МКД        | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | ВКУПНО               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                       | 3          | 4                                       | 8                    |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b> | <b>358,490,069</b>                      | <b>430,991,452</b>   |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002        | 1,024,176                               |                      |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003        | 250,227,080                             | 404,519,506          |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004        | -                                       | 202,967              |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                 | 005        | 83,498,386                              | -                    |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006        | 2,045                                   | -                    |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007        | 5,893,880                               | 24,938,813           |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008        | 17,844,502                              | 1,330,166            |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009        | -                                       | -                    |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b> | <b>122,794,147</b>                      | <b>666,687,374</b>   |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011        | -                                       | 218,425,945          |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012        | -                                       | -                    |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013        | 9,833,243                               | 448,110,069          |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014        | 83,498,386                              | -                    |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015        | 671,148                                 | -                    |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016        | 1,702,240                               | -                    |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017        | -                                       | -                    |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018        | 27,089,130                              | 151,360              |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019        | -                                       | -                    |
| <b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>                                                                    | <b>020</b> | <b>235,695,922</b>                      | <b>(235,695,922)</b> |

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

|                              | Година што завршува на 31 декември 2022 |                  | Година што завршува на 31 декември 2021 |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                              | Зголемување од 1%                       | Намалување од 1% | Зголемување од 1%                       | Намалување од 1% |
| Добивка (Загуба) за годината | 2,414,548                               | (2,414,548)      | 2,356,959                               | (2,356,959)      |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| <i>Некаматносни:</i>                                               |                     |                     |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
| Парични средства                                                   | 14,652              | 31,688              |
|                                                                    | <u>202,800,600</u>  | <u>127,794,612</u>  |
| <i>Со Фиксна каматна стапка:</i>                                   |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
|                                                                    | <u>592,677,243</u>  | <u>540,703,421</u>  |
| <i>Со променлива каматна стапка:</i>                               |                     |                     |
| Парични средства                                                   | <u>14,193,865</u>   | <u>16,080,878</u>   |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски</b>                                          |                     |                     |
| <i>Некаматносни:</i>                                               |                     |                     |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073          | 7,356,682           |
|                                                                    | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>    |

#### Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година би била повисока, односно пониска, за 141,939 денари (2021: 160,809 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.8 Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2022 и 2021 година:

|                                                                    | 31 декември 2022         |                     | 31 декември 2021         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                    | Сметководствена вредност | Објективна вредност | Сметководствена вредност | Објективна вредност |
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                          |                     |                          |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588              | 274,075,588         | 268,906,868              | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979                | 3,757,979           | 2,055,847                | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574               | 30,262,574          | 18,148,613               | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865                | 5,544,865           | 1,123,124                | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811              | 309,298,811         | 268,617,582              | 268,617,582         |
| Други побарувања                                                   | 157,219,386              | 157,219,386         | 96,968,800               | 96,968,800          |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 15,303,988               | 15,303,988          | 12,645,511               | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517               | 14,208,517          | 16,112,566               | 16,112,566          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>       | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>       | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски</b>                                          |                          |                     |                          |                     |
| Долгорочни позајмици                                               |                          |                     | -                        | -                   |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073               | 12,184,073          | 7,356,682                | 7,356,682           |
|                                                                    | <u>12,184,073</u>        | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>         | <u>7,356,682</u>    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.8 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

## 30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е **UNIQA Versicherungen AG**.

|                         | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Побарувања</b>       |                     |                     |
| Уника Австрија          | -                   | 196,946             |
| Уника АД Скопје         | 314,500             | 212,924             |
|                         | <u>314,500</u>      | <u>409,870</u>      |
| <b>Обврски</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | 6,951,041           | -                   |
| Уника Ре АГ             | 558                 | -                   |
| Сигал Уника Груп Тирана | 284,245             | 151,360             |
| Уника АД Скопје         | -                   | -                   |
|                         | <u>284,245</u>      | <u>151,360</u>      |
| <b>Приходи</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | -                   | -                   |
| Уника АД Скопје         | 3,604,648           | 2,806,983           |
|                         | <u>3,604,648</u>    | <u>2,806,983</u>    |
| <b>Расходи</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | 7,915,401           | 614,082             |
| Уника Ре АГ             | 124,048             | -                   |
| Сигал Уника Груп Тирана | 522,568             | 274,974             |
| Уника АД Скопје         | 11,758,870          | 143,198             |
|                         | <u>9,009,395</u>    | <u>1,032,254</u>    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

#### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

|                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Краткорочни користи за вработените | 3,865,067           | 3,876,450           |
|                                    | <u>3,865,067</u>    | <u>3,876,450</u>    |

### 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, покренат е еден судски спор против Друштвото во вкупен износ од 30,778 денари. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

#### Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2021 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2022 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

### 32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2022 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

### 33. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

## 5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
  - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
  - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
  - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
  - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и сервиси за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
  - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
  - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
  - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, наредуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
  - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
  - Изработка на модул за УНИК Линк производе

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

## 6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своите работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев



\* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД - Скопје  
Бул. Илинден бр.1, општина Центар,  
1000 Скопје

**Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:**

1. Претседател: **Александра Шкемби Антоуска**
2. Член: **Аднан Емровски**
3. Член: **Агрон Таири**

Агенцијата за Супервизија на осигурување на 18.01.2022 донесе решение бр.14-2-12 со кое издаде согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на г-дин Аднан Емровски

**Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:**

1. Претседател: **Авни Понари**
2. Член: **Елвис Понари**
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај**
4. Член: **Гералд Мулер**

Во текот на 2022 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 58 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2022 година има одржано 12 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување .

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2022 година има свикано две Собранија на Акционери.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

| Рб. | Членови на Управен Одбор   | Бруто Плата за 2022 година |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 1   | Александра Шкемби Антојска | 1.791.750 МКД              |
| 2   | Аднан Емровски             | 1.156.561 МКД              |
| 3   | Агрон Таири                | 916.756 МКД                |

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2020.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работен однос на членовите на Управниот Одбор

| Рб. | Членови на Управен Одбор   | Регрес за годишен одмор<br>бруто износ |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Александра Шкемби Антојска | 14.444 МКД                             |
| 2   | Аднан Емровски             | 14.444 МКД                             |
| 3   | Агрон Таири                | 14.444 МКД                             |

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

| Рб. | Членови на Управен Одбор   | Други примања бруто<br>износ |
|-----|----------------------------|------------------------------|
| 1   | Александра Шкемби Антојска | 165.236 МКД                  |
| 2   | Аднан Емровски             | 46.894 МКД                   |
| 3   | Агрон Таири                | 81.049 МКД                   |

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

## Овластен Ревизор

Согласно членовите 385,478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 28.09.2022 година, донесе одлука бр.2022-0201-09 од 28.09.2022 година, со која го именуваше Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-1087 од 06.10.2022 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 21.10.2022 година каде дава согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје за 2022 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Бул. 8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2 кат 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 23 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

| Број на вработени по кадровска структура<br>(состојба на последниот ден од Периодот) |     |     |     |     |     |        | Просечен број на<br>вработени<br>(на база на<br>сатнина) | Број на вработени во: |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 100                                                                                  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106    | 107                                                      | 108                   | 109                                |
| ДР                                                                                   | МР  | ВСС | ВШС | ССС | НСС | Вкупно |                                                          | прием во осигурување  | ликвидација и<br>проценка на штети |
| 0                                                                                    | 1   | 19  | 0   | 3   | 0   | 23     | 23                                                       | 1                     | 1                                  |

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

### - Регистар на застапници во осигурување

| РБ            | Застапници во осигурување                                    | Датум на престанок на вршење<br>Телефон | Број на решение            | Класи на<br>осигурување | РБС     | работи на застапување во осигурување |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>ТЕТОВО</b> |                                                              |                                         |                            |                         |         |                                      |
| 1             | ВИГАНБЕЏЕТИ<br>ул.Бр.Миладинови 149, Тетово                  | 02/3288 820                             | 09-1167/2 од 28.05.2012    | 19,1                    | 30-0630 | 26.08.2020                           |
| 2             | КЕМАЛ САДИКИ<br>ул.101, с.Палатица, Тетово                   | 02/3288 820                             | _____ од 25.01.2013        | 19,1                    | 30-0616 | 26.08.2020                           |
| 3             | АГОН БАФТИЈАРИ<br>ул. 103 бр. Тетово                         | 02/3288 820                             | 19-3-1128 од 19.12.2019    | 19,1,2,20,21            | /       |                                      |
| <b>БИТОЛА</b> |                                                              |                                         |                            |                         |         |                                      |
| 4             | НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ<br>ул.И.Милутиновиќ бр.86/7, Битола        | 02/3288 820                             | 07-3-23 од 22.01.2013      | 19,1,2                  | 30-0587 |                                      |
| 5             | ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА<br>ул.Кочо Чолаков бр. 6, Битола        | 02/3288 820                             | УП 19-3-90 од 28.03.2017   | 19,20,1,2               | 30-0096 |                                      |
| 6             | ЈОВАН КИТАНОВСКИ<br>ул.Арон Ароести бр. 34, Битола           | 02/3288 820                             | _____ од 13.12.2013        | 19,1,2                  | 30-0584 |                                      |
| 7             | БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА<br>ул.Прилепска 17/21, Битола            | 02/3288 820                             | УП 19-3-31 од 22.04.2014   | 19,20,1,2               | 30-0604 | 03.06.2021                           |
| 8             | БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА<br>Ул.Ген.В.Карангелески Бр1/1-13 Битола | 02/3288 820                             | УП 07-3-1179 од 09.10.2014 | 19,1,2                  | 30-1017 |                                      |
| 9             | ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ                                              | 02/3288 820                             | УП 19-3-10 од 26.03.2015   | 19,1,2                  | 30-1109 |                                      |
| 10            | АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА                                            | 02/3288 820                             | УП -19-3-486 од 10.04.2019 | 19 , 20, 21 , 1,2       |         |                                      |
| <b>СКОПЈЕ</b> |                                                              |                                         |                            |                         |         |                                      |
| 11            | БИДЕ АМБАРИ<br>ул.Един Папраник бр. 40 Дебар                 | 02/3288 820                             | 09-1779/1 од 01.10.2012    | 19,1,2                  | 30-0581 |                                      |
| 12            | ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА<br>ул.Боро Менков бр.3/6-8, Скопје      | 02/3288 820                             | УП 07-3-1111 од 31.12.2013 | 19,1,2                  | 30-0768 | 13.09.2017                           |
| 13            | МИМОЗА БОЖИНОСКА<br>ул.С.Ковачевски бр.99 2/24, Скопје       | 02/3288 820                             | УП 19-3-305 од 13.12.2017  | 19,1,2,20,21            | 30-0777 |                                      |

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

|               |                                                          |             |                                     |               |         |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------|
| 14            | АЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ<br>ул. Неврокопска бр.7, Скопје      | 02/3288 820 | УП 07-3-3 од 14.01.2014             | 19,1,2,20,21  | 30-0774 |            |
| 15            | ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ<br>ул. Сава Ковачевиќ бр.6, Скопје     | 02/3288 820 | 09-1491/2 од 20.07.2012             | 19,1,2        | 30-0592 |            |
| 16            | ИВАН ПЕТРОВ<br>ул. Вуковарска бр.11-1/21, Скопје         | 02/3288 820 | УП 19-3-75 од 29.03.2017            | 19,20,1,2     | 30-0626 |            |
| 17            | НАДА КОСТОВСКА<br>Ул.М.Горки БР.11/1-14,<br>Скопје       | 02/3288 820 | УП -07-3-1435 од 29.10.2014         | 19,1,2        | 30-1028 |            |
| 18            | АЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ<br>Ул.6 бр.52, с.Бардовци, Скопје | 02/3288 820 | УП -07-3-1490 од 09.12.2014         | 19,1,2        | 30-1058 | 26.08.2020 |
| 19            | АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ<br>Ул.Банско бр.7, Скопје         | 02/3288 820 | УП-19-3-716 од 06.11.2015           | 19,1,2        | 30-1187 |            |
| 20            | КАТЕРИНА ПРЕНКОВА                                        | 02/3288 820 | УП -07-4-995 од 09.03.2015          | 19,1,2        | 30-1099 |            |
| 21            | ВАСКО КОКАЛАНОВ                                          | 02/3288 820 | УП 19-3-19 од 16.02.2017            | 19,20,1, 2    | 30-0818 |            |
| 22            | ДЕЈАН АРСОВ<br>ул. Шекспирова бр.5/1-7, Скопје           | 02/3288 820 | УП 19-3-281 од 26.10.2017           | 19,20,21,1, 2 | 30-0765 |            |
| 23            | МАРТИН БОШКОСКИ                                          | 02/3288 820 | УП 19-3-299 од 07.12.2017           | 19,20,21,1,2, | /       |            |
| 24            | ЉУБИША СТОШИЌ                                            | 02/3288 820 | УП 19-3-280 од 26.10.2017           | 19,20,21,1,2, | /       |            |
| 25            | МАРТИН СПАСОВСКИ                                         | 02/3288 820 |                                     | 19, 1, 2      | 30-0560 |            |
| 26            | КРИСТИЈАН ВУРМО                                          | 02/3288 820 | УП 18-3-70 од 11.02.2020            | 19,1,2,20,21  | /       |            |
| ГОСТИВАР      |                                                          |             |                                     |               |         |            |
| 27            | АРБЕН КАДРИЈА<br>ул.Беличица бр.8, Гостивар              | 02/3288 820 | 09-982/4 од 28.05.2012              | 19,1          | 30-0646 |            |
| 28            | ЕРЗАНА МУСТАФА<br>ул.Г.Гавриловски бр.10, Гостивар       | 02/3288 820 | УП 07-3-242 од ден<br>17.04.2013    | 19,1,2        | 30-0701 | 26.08.2020 |
| 29            | ФАТОН ИДРИЗИ<br>с.Градец, Гостивар                       | 02/3288 820 | 07-3-109 од 05.02.2013              | 19,1,2        | 30-0633 |            |
| 30            | ЛАВДРИМ ВЕЛИУ                                            | 02/3288 820 | УП 14-3-278 од 09.06.2021<br>година | 19,1,2,20,21  |         |            |
| ДЕБАР         |                                                          |             |                                     |               |         |            |
| 31            | ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО<br>ул.7ма Албанска бриг. бб, Дебар         | 02/3288 820 | 09-1169/2 од 28.05.2012             | 19,1          | 30-0614 | 26.08.2020 |
| 32            | АРБЕН ПИПЕРКУ<br>ул.Атанасие Илиќ бб, Дебар              | 02/3288 820 | УП 19-3-75 од 31.05.2012            | 19,20,1,2     | 30-0621 |            |
| КАВАДАРЦИ     |                                                          |             |                                     |               |         |            |
| 33            | МАРИЈА ЗАХАРИЕВА<br>ул.Киро Крстев 57, Кавадарци         | 02/3288 820 | 09-1345/2 од 26.06.2012             | 19,1,2        | 30-0629 |            |
| 34            | КОЌЕ КОСТА ДИНОВ<br>ул.Горче Петров бр.14, Кавадарци     | 02/3288 820 | УП 19-3-17 од 28.05.2012            | 19,20,1,2     | 30-0593 |            |
| 35            | ЌИРО ЈОВКОВ                                              | 02/3288 820 | од 28.05.2015                       | 19,1,2        | 30-1083 |            |
| КРИВА ПАЛАНКА |                                                          |             |                                     |               |         |            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|              |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 36           | СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ<br>с.Конопица, Крива Паланка         | 02/3288 820 | УП 19-3-22 од 13.12.2013                               | 19,20,1,2     | 30-0600    |            |
| ПРИЛЕП       |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 37           | ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА<br>ул.Цане Коњарец бр.25, Прилеп       | 02/3288 820 | 09-2153/2 од 06.12.2012                                | 19,1,2        | 30-0590    |            |
| НЕГОТИНО     |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 38           | ВАСО ПЕТРОВ<br>ул.М.Малиминов бр.4, Неготино           | 02/3288 820 | УП 19-3-75 од 29.03.2017                               | 19,20,1,2     | 30-0626    |            |
| ОХРИД        |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 39           | КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ<br>с.Трпејца                         | 02/3288 820 | 09-1479/2 од 18.07.2012                                | 19,1,2        | 30-0586    |            |
| 40           | КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА<br>ул.Лазо Трповски бр.66, Охрид  | 02/3288 820 | 09-1383/2 од 20.07.2012                                | 19,1,2        | 30-0625    | 26.08.2020 |
| 41           | БРДИН ДАЛИП<br>ул.Абас Емин бр.61, Охрид               | 02/3288 820 | 07-3-32 од 24.01.2013                                  | 19,1,2        | 30-0405    |            |
| 42           | БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА<br>ул.Галичица бр.37, Охрид  | 02/3288 820 | УП 19-3-304 од 13.12.2017                              | 19,1,2,20,21  | 30-0778    |            |
| 43           | РУМЕН АТАНАСОВСКИ<br>ул. Даме Груев бр.39, Охрид       | 02/3288 820 | УП 07-3-6 од 15.01.2014                                | 19,1,2        | 30-0780    | 28.05.2019 |
| 44           | ЕЛЕНА НИКОЛОСКА<br>ул. Карлош Вовода бр.10/1-1, Велес  | 02/3288 820 | УП 07-3-9 од 13.01.2014                                | 19,1,2        | 30-0773    | 26.08.2020 |
| 45           | НАУМ КАЛАЧОВСКИ                                        | 02/3288 820 | /                                                      | 19,20,1,2     | 30 -- 1376 | 02.01.2018 |
| ВЕЛЕС        |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 46           | МЕНЧЕ КОЦЕВА<br>ул.Народен Фронт бр. 2/9, Велес        | 02/3288 820 | УП 19-3-1013 од 07.11.2019                             | 19,20,21,1,2, | 30-0776    |            |
| 47           | МАРИНЕЛА БОШКОСКИ<br>ул.8ми Март бр.14/15, Велес       | 02/3288 820 | УП 07-3-2 од 14.01.2014<br>престанок на ден 03.01.2016 | 19,1,2        | неактивен  | 03.01.2016 |
| 48           | ИВАНА КОЦЕВА<br>ул.Крали Марко бр.113, Велес           | 02/3288 820 | _____ од 22.01.2013                                    | 19,1,2        | 30-0615    |            |
| СТРУМИЦА     |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 49           | БИЉАНА ПЕТРОВИЌ<br>ул.Жртви на фашиз.бр.38-8, Струмица | 02/3288 820 | /                                                      | 19,1,2        | 30-0778    |            |
| 50           | ЉУПЧО РУСЕВ<br>ул.Стив Наумов 27, Струмица             | 02/3288 820 | 07-3-1120 од 22.09.2014                                | 19,1,2        | 30-1010    | 26.08.2020 |
| 51           | ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА                                       | 02/3288 820 | од 15.10.2015                                          | 19,1,2        | 30-1109    |            |
| 52           | СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ                                  | 02/3288 820 | од 22.10.2015                                          | 19,1,2        | 30-0903    |            |
| 53           | АНТОНИО ИВАНОВ                                         | 02/3288 820 | УП-19-3-21 од 16.02.2017                               | 19,1,20       | 30-1120    |            |
| СТРУГА       |                                                        |             |                                                        |               |            |            |
| 54           | УРИМ ДАНИ<br>ул.Мислешевски П. 235, Струга             | 02/3288 820 | 07-3-62 од 30.01.2013                                  | 19,1,2        | 30-0698    |            |
| СВЕТИ НИКОЛЕ |                                                        |             |                                                        |               |            |            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|           |                                                      |             |                                     |                |          |            |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 55        | ДАНИЕЛА НАКОВСКА<br>ул.25ти Мај бр. 45, Свети Николе | 02/3288 820 | УП 07-3-76 од 22.01.2014            | 19,1,2         | 30-0420  | 24.10.2019 |
| ПЕХЧЕВО   |                                                      |             |                                     |                |          |            |
| 56        | ВЕСНА КАРАКАШОВСКА                                   | 02/3288 820 | УП 19-3-16 од 22.07.2015            | 19,20,1,2      | 30-1184  |            |
| КУМАНОВО  |                                                      |             |                                     |                |          |            |
| 57        | БАРИЈЕ МИСИНИ                                        | 02/3288 820 | од 29.01.2015                       | 19,1,2         | 30-10-72 |            |
| ГЕВГЕЛИЈА |                                                      |             |                                     |                |          |            |
| 58        | МИТКО ЃАВАТАЛИЕВ                                     | 02/3288 820 | /                                   | 19,20,1,2      | 30- 0628 |            |
| КИЧЕВО    |                                                      |             |                                     |                |          |            |
| 59        | ИЛИР МЕХМЕТИ                                         | 02/3288 820 | УП 19-3-568 од 23.08.2018<br>година | 19,20,1,2      | /        |            |
| КОЧАНИ    |                                                      |             |                                     |                |          |            |
| 60        | НАДИЦА ГЛИГОРОВА                                     | 02/3288 820 | УП 14-3-623 од 08.07.2022<br>година | 19,20, 21, 1,2 | /        |            |
| 61        | ИВА ГЛИГОРОВА                                        | 02/3288 820 | УП 14-3-624 од 08.07.2022<br>година | 19,20, 21, 1,2 | /        |            |

#### - Регистар на Друштва за застапување во осигурување

| Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)                                            | Овластено лице (негов рбс) | Лиценца за вршење работи на застапување во осигурување | РБС   | Телефонски број/телефакс   | Електронска адреса                                | Веб страна              | Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурување |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Друштво за застапување во осигурување <b>ЛАЈОН ИНС</b> АД Скопје бул. Авној бр.                    | Игор Георгиевски           | 09-3873/4 од 28.12.2011 год                            | ДЗО05 | 02/2454 004<br>071/441 555 | contact@lionins.mk<br>igor.georgievski@lionins.mk | www.lionins.mk          |                                                                   |
| Друштво за застапување во осигурување <b>ФОРТИС ПРО</b> АД Скопје, ул. Пти Октомври бр. 1А, Скопје | Стефан Каранфиловски       | 09-1256/7 од 08.08.2012 год                            | ДЗО07 | 02/6148 547                | s.karanfilovic@fortisbroker.mk                    | www.fortispro.mk        |                                                                   |
| Друштво за застапување во осигурување <b>РЕА ИНШУРЕНС</b> АД Скопје ул. Македонија                 | Арбен Шабани со 30-0580    | 09-1389/2 од 24.08.2012 год                            | ДЗО08 | 02/2612 647<br>078/333-215 | reinsurancegroup@gmail.com                        | www.reinsurene group.mk |                                                                   |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## - Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

| Осигурително Брокерско Друштво<br>(назив и седиште)                                                                           | Овластено<br>лице<br>(негов рбс)                                        | Лиценца за<br>вршење<br>осигурително<br>брокерски<br>работи | РБС  | Службен<br>телефонски<br>број /<br>Телефакс | Електронска адреса                    | Веб страна на<br>друштвото  | Датум на<br>престанок со<br>вршење<br>осигурително<br>брокерски<br>работи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Осигурително брокерско друштво ВФП АД<br>Скопје ул. Загребска бр. 285 локал 19, Скопје                                        | Блаже Петрески<br>со ОБ-0026                                            | 11-23524/2 од<br>19.09.2006                                 | ОБ05 | 02/3298 356 ;<br>02/3298-472                | wvpskopje@wvp.mk                      | www.wvp.mk                  | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Мобилити<br>АД Скопје<br>ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.<br>54/3, Скопје                 | Димитар<br>Миновски                                                     | 12-6568/7 од<br>15.04.2008                                  | ОБ06 | 02/3181 400<br>факс. 02/3181<br>- 409       | contact@mobilitybroker.com.mk         | www.mobilitybroker.com.mk   | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво ВИАСС АД<br>Скопје ул. Даме Груев бр. 14 ДТЦ Палома<br>Бјанка л.9, Скопје                      | Фарук Абедини<br>со ОБ - 0004                                           | 12-457/3 од<br>31.03.2008                                   | ОБ03 | 02/3133 461 ;<br>02/3220 832                | wiass@t-home.mk                       | www.wiass.mk                | 14.05.2018                                                                |
| Осигурително брокерско друштво АМ<br>Брокер АД Скопје, ул. 16та Македнска<br>Бригада бр. 2, Скопје                            | Елена Тодорова<br>со ОБ - 0040                                          | УП 07-1-1011 од<br>16.12.2013                               | ОБ26 | /                                           | zv@automakedonija.com.mk              | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво СН Осиг<br>урителен брокер АД Битола, ул. Д.Илиевски<br>Мурато бр. 5, Битола                   | Христо<br>Кондовски со<br>ОБ-0349                                       | УП 07-1-1011 од<br>26.12.2013                               | ОБ29 |                                             |                                       |                             |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво САФЕ<br>ИНВЕСТ АД Скопје бул. Партизански одреди<br>бр. 42А/4, Скопје                          | Катерина<br>Јовановска ОБ-<br>0320<br>Јовица<br>Јовановски ОБ-<br>0310  | УП 07-1365 од<br>11.07.2013                                 | ОБ23 | 02/3109 168                                 | katerina.jovanoska@safe-invest.com    | www.safe-invest.com.mk      | 03.03.2020                                                                |
| Осигурително брокерско друштво МАК<br>ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Никола<br>Русински бр. 3А/1-13, Скопје                      | Горјан<br>Трајковски ;<br>Робертина<br>Ивановска                        | УП 07-2-1438 од<br>28.11.2014                               | ОБ30 | /                                           | robertina.jovanoska@maktrendbroker.mk | www.maktrendbroker.mk       | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво ЦЕРТ УС А<br>Д Скопје, ул. Васил Горгос бр.21/1, Скопје                                        | Горан Стојковик<br>Трајче<br>Митровски                                  | 09-656/2 од<br>18.04.2012                                   | ОБ19 | 02 3256-391,<br>3256-392                    | info@certus.mk                        | www.certus.mk               | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Наше Осиг<br>урување АД Кочани ул. Димитар Влахов<br>бр.3, Кочани                              | Верница<br>Горгиевска со<br>ОБ-0061                                     | 12-23704/2 од<br>27.07.2009                                 | ОБ08 | 03/3270 221                                 | info@naseosiguruvanje.com.mk          | www.naseosiguruvanje.com.mk | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво К МК<br>Брокер АД Скопје ул. Народен Фронт бр.<br>19А, хат 1-локал 44/ПЦ, Бевеери Хилс, Скопје | Атанас<br>Стојковски со<br>ОБ-0324                                      | 09-102/2 од<br>26.02.2010                                   | ОБ13 | 02/3217 568                                 | info@kmbroker.mk                      | www.kmbroker.mk             | 11.03.2019                                                                |
| Осигурително брокерско друштво ЕОС<br>Брокер АД Скопје, ул. Перо Наков бр.25,<br>Гази Баба, Скопје                            | Оливера<br>Радическа                                                    | УП 19-1-37 од<br>01.04.2016                                 | /    | /                                           | radiceska@elektroelement.com.mk       | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Мега<br>Брокер АД Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември<br>зграда 3/18                                  | Горан<br>Василевски                                                     | /                                                           | /    | 02/3116 001                                 | info@mbroker.com.mk                   | www.megabroker.com.mk       | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Ризико<br>Осигурување АД Скопје                                                                | Борис Спасовски<br>со ОБ-0476 и<br>Петар<br>Стојановски со<br>ОБ - 0477 | УП 19-1-136 од<br>19.06.2017                                | ОБ36 | /                                           | office@riziko.mk                      | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво ВИН<br>БРОКЕР АД Скопје, ул. Франк лин Рузвелт бр.<br>35, Скопје                               | Горан Дамчески<br>со ОБ-0495<br>Игор Дамчески<br>со ОБ- 494             | УП 19-1-258 од<br>10.10.2019                                |      | 02/ 3099 999                                | /                                     | www.winbroker.mk            | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Нов Осиг<br>урителен Брокер АД Скопје ул. Коле<br>Неделковски бр. 12А-1, Скопје,               | Велко<br>Николовски со<br>ОБ-0201 и<br>Деница<br>Мишевска со<br>ОБ- 79  | 09-1073/5 од<br>06.07.2012                                  | ОБ20 | 02/3299 929                                 | nob@nob.com.mk                        | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС<br>АД Скопје; ул. 8-ма Ударна Бригада бр.<br>31/1-5, Скопје                            | Лолита<br>Младеновска со<br>ОБ-0537                                     | УП 19-1-904 од<br>27.12.2018                                | ОБ38 | /                                           | office@brolins.mk                     | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво СМАРТ<br>МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој<br>Давков бр.16/1-1, Скопје                        |                                                                         | УП 19-1-536 од<br>07.06.2019                                | /    | /                                           | smartmoneymk@gmail.com                | /                           | /                                                                         |
| Осигурително брокерско друштво Еуромак<br>Брокер АД Скопје бул. Свети Климент<br>Охридски бр. 52, Скопје                      | Драган<br>Лазаревски со<br>ОБ-0002                                      | УП-12-50972/3-07<br>од 24.03.2008                           | ОБ02 | 02/3232-951;<br>02/3231-252                 | euromak@euromak.com.mk                | www.euromak.com.mk          |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво ОМА ДА<br>ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. 852 бр. 62,<br>Скопје                                     | /                                                                       | УП11 18-1-465 од<br>10.06.2020 година                       | /    | /                                           | /                                     | /                           |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво ИБИС<br>ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица, ул. Маршал<br>Тито бр.4-1, Струмица                           | /                                                                       | УП 19-1-639 од<br>27.08.2019                                | /    | /                                           | /                                     | http://ibisins.mk/          |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво МАКОАС<br>БРОКЕР АД СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов<br>број 43, Струмица                          | ОБ40                                                                    | УП 19-1-93 од<br>25.02.2019                                 | ОБ40 | 389 71 271<br>190                           | Ivanov_aleksandar@hotmail.com         | https://makaoas.mk/         |                                                                           |
| Акционерско осигурително брокерско<br>друштво А-тим Скопје                                                                    | Сузана Грачанин                                                         | 12-2677/7 од<br>10.03.2009                                  | ОБ11 | 02/2465 170                                 | /                                     | www.odbatim.com.mk          |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво ИН Брокер<br>АД Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ<br>Униа-хат 3, Скопје                       |                                                                         | 11-43442/2 од<br>03.12.2007                                 | ОБ04 | 02/3215 303                                 | info@inbroker.com.mk                  | www.inbroker.com.mk         |                                                                           |
| Осигурително брокерско друштво Делта Инс<br>Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3<br>бр. 11/1-4, Скопје                  | Елизабета<br>Тасевска                                                   | 12-5156/4 од<br>06.04.2009                                  | ОБ10 | 02/3208-222                                 | jbiljanadeltains@gmail.com            | www.deltains.com.mk         |                                                                           |

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

|                                                                                            |                           |                                |         |         |                            |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Осигурително брокерско друштво Еуро Експертс АД Скопје, Бул Кочо Рацин вр.38 - 3/13 Скопје | Гоце Атанасов<br>ОБ-0003  | 18-27949/3-02 од<br>28.02.2003 | ОБ-0003 | ОБ-0003 | contact@euroexperts.com.mk | http://www.euroexperts.com.mk/ |  |
| Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје                                             | Владимир<br>Кипријановски | 09-184/2 од<br>28.12.2009      | ОБ12    | ОБ12    | office.skopje@legra-lb.com | http://www.legra.cc/           |  |

## - Регистар на банки

| Регистар на банки                                   | ЕМБ     | Број на решение                     | Класи на осигурување | Службен телефонски број /<br>Телефакс | Електронска адреса       | Веб страна |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Стопанска Банка АД Скопје адреса 11 Октомври Скопје | 4065549 | УП11-19-2-352 од 18.05.2018 година, | 1,2,19,20,21         | (0)2 3295-295, (0) 2<br>3114 - 503    | kontaktcentar@stb.com.mk | stb.com.mk |

## - ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

| Реден број | Назив на подружница                                                          | Адреса                                                  | Град      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1          | Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје-подружница Струмица   | У л. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Бр.124 СТРУМИЦА                   | Струмица  |
| 2          | Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Охрид     | У л. БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА Бр.50/4-3 ОХРИД                 | Охрид     |
| 3          | Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Кавадарци | У л. ПЛОШТАД МАРШАЛ ТИТО Бр.11/1-приземје КАВАДАРЦИ     | Кавадарци |
| 4          | Друштво за ж ивотно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје -Подружница Скопје    | У л. БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ Бр.12/5-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ | Скопје    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

| Опис на позиција                                                                         | 2022               |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                          | План               | Реализирано        | %               |
| <b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>                                   | <b>310.680.288</b> | <b>308.820.542</b> | <b>-0,60%</b>   |
| <b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b> | <b>279.120.439</b> | <b>281.995.406</b> | <b>1,03%</b>    |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување                                               | 280.300.273        | 285.400.692        | 1,82%           |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување                                             | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија                                 | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување                                   | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија                      | 230.295            | 898.755            | 290,26%         |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија                                        | 949.539            | 2.506.531          | 163,97%         |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување                 | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување                 | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| <b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>                            | <b>26.418.176</b>  | <b>25.388.163</b>  | <b>-3,90%</b>   |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети           | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)                     | 200.000            | 3.954.443          | 1877,22%        |
| 2.1 Приходи од наемнини                                                                  | 0                  | 2.938.230          | 0,00%           |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти                   | 0                  |                    | 0,00%           |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти                                   | 200.000            | 1.016.213          | 408,11%         |
| 3. Приходи од камати                                                                     | 13.605.806         | 11.480.090         | -15,62%         |
| 4. Позитивни курсни разлики                                                              | 674.373            | 713.281            | 5,77%           |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)      | 400.000            | 1.325.883          | 231,47%         |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)  | 0                  | 3.424              | -100,00%        |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                        | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                            | 0                  | 3.424              | -100,00%        |
| 6.3 Останати финансиски вложувања                                                        | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 7. Останати приходи од вложувања                                                         | 11.537.997         | 7.911.042          | -31,43%         |
| <b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                | <b>0</b>           | <b>115.073</b>     | <b>-100,00%</b> |
| <b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    |
| <b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>                                                               | <b>5.141.673</b>   | <b>1.321.900</b>   | <b>-74,29%</b>  |
| <b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>                    | <b>295.762.973</b> | <b>284.088.359</b> | <b>-3,95%</b>   |
| <b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>          | <b>38.350.000</b>  | <b>51.393.271</b>  | <b>34,01%</b>   |
| 1. Бруто исплатени штети                                                                 | 38.139.000         | 51.677.647         | 35,50%          |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања                       | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување                                          | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија                              | 0                  | 0                  | 0,00%           |
| 5. Промени во бруто резервите за штети                                                   | 211.000            | -284.376           | -234,78%        |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување                            | 0                  | 0                  | 0,00%           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|                                                                                                                                                                  |                    |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување                                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>                                                                           | <b>96.494.000</b>  | <b>40.956.413</b>  | <b>-57,56%</b> |
| <b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>                                                                                      | <b>96.494.000</b>  | <b>40.956.413</b>  | <b>-57,56%</b> |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва                                                                                                                       | 96.544.000         | 41.119.143         | -57,41%        |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                  | 50.000             | 162.730            | 225,46%        |
| <b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва                                                                                                                    | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви                                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување                                                                          | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b> | <b>36.790.000</b>  | <b>46.603.811</b>  | <b>26,68%</b>  |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот                                           | 36.790.000         | 46.603.811         | 26,68%         |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување    | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>                                                                                          | <b>656.433</b>     | <b>530.873</b>     | <b>-19,13%</b> |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)                                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)                                                                                                             | 656.433            | 530.873            | -19,13%        |
| <b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>                                                                                                | <b>105.024.122</b> | <b>123.507.278</b> | <b>17,60%</b>  |
| <b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>                                                                                                               | <b>83.013.550</b>  | <b>82.711.310</b>  | <b>-0,36%</b>  |
| 1.1 Провизија                                                                                                                                                    | 80.274.125         | 80.724.476         | 0,56%          |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа                                                                                                     | 2.739.425          | 1.986.834          | -27,47%        |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување                                                                                                                               | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)                                                                                                            | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| <b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>                                                                                                              | <b>22.010.572</b>  | <b>40.795.968</b>  | <b>85,35%</b>  |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста                                                                                        | 3.600.223          | 2.624.363          | -27,11%        |
| 2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)                                                                                                            | 8.676.385          | 12.764.005         | 47,11%         |
| 2.2.1 Плати и надоместоци                                                                                                                                        | 5.583.014          | 8.171.157          | 46,36%         |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                                                                          | 476.712            | 707.685            | 48,45%         |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                                                                            | 2.356.580          | 3.452.883          | 46,52%         |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени                                                                                                  | 0                  |                    | 0,00%          |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени                                                                                                                              | 260.079            | 432.280            | 66,21%         |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки                  | 693.184            | 1.103.197          | 59,15%         |
| 2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)                                                                                                            | 9.040.780          | 24.304.403         | 168,83%        |
| 2.4.1 Трошоци за услуги                                                                                                                                          | 4.935.257          | 16.308.657         | 230,45%        |
| 2.4.2 Материјални трошоци                                                                                                                                        | 1.884.342          | 2.970.417          | 57,64%         |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

|                                                                                                      |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето                                        | 2.221.181         | 5.025.329         | 126,25%         |
| <b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>                                            | <b>1.960.632</b>  | <b>18.807.071</b> | <b>859,24%</b>  |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 0                 | 1.352.674         | -100,00%        |
| 2. Трошоци за камати                                                                                 | 0                 | 0                 | 0,00%           |
| 3. Негативни курсни разлики                                                                          | 660.886           | 1.522.556         | 130,38%         |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)                   | 50.000            | 1.112.299         | 2124,60%        |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)                | 0                 | 4.093             | -100,00%        |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                                    | 0                 | 0                 | 0,00%           |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                                        | 0                 | 4.093             | -100,00%        |
| 5.3 Останати финансиски вложувања                                                                    | 0                 | 0                 | 0,00%           |
| <b>6. Останати трошоци од вложувања</b>                                                              | <b>1.249.746</b>  | <b>14.815.449</b> | <b>1085,48%</b> |
| <b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>              | <b>2.204.625</b>  | <b>2.414.314</b>  | <b>9,51%</b>    |
| 1. Трошоци за превентива                                                                             | 0                 |                   | 0,00%           |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                 | 2.204.625         | 2.414.314         | 9,51%           |
| <b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>                              | <b>12.800.683</b> | <b>-1.800.159</b> | <b>-114,06%</b> |
| <b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>                                     | <b>1.482.478</b>  | <b>1.675.487</b>  | <b>13,02%</b>   |
| <b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>                                    | <b>14.917.315</b> | <b>24.732.183</b> | <b>65,80%</b>   |
| <b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>    |
| <b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>                                                          | <b>1.939.251</b>  | <b>3.027.453</b>  | <b>56,11%</b>   |
| <b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>    |
| <b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>                                | <b>12.978.064</b> | <b>21.704.730</b> | <b>67,24%</b>   |
| <b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>    |

#### Биланс на состојба

**Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства** – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се зголемени за 12%. Истовремено Вложувањата во земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејност се намалени за 20 % поради продажба на еден објект.

**Финансиски вложувања** – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања учествуваат со 50,80%, акции и удели во инвестициски фондови 4,38 % додека останатиот дел од 44,88 % се однесува на депозитите. Продолжува трендот на зголемено учество на државните хартии од вредност за 17 % во споредба со претходната година, што се должи на тенденцијата за долгорочни пласмани и вложувања во девизна валута.

УНИКА Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

**Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)** - вложувањата од овој вид се зголемени за 56 % во однос на 2021 година. Договорите за осигурување на живот кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик расте од година во година и имајќи во предвид дека овој продукт е присутен повеќе години во портфолиото на Друштвото премијата за вложување расте споредбена со првата година на осигурување поради намалување на аквизиционите трошоците.

**Побарувања** – вкупните побарувања на УНИКА Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 66,75%, во однос на 2021 година, која се должи на неколку фактори, зголемената продажба, фактот што над 20% од продажбата на друштвото е во месец декември и голем дел од премиите се уплаќаат во интервал од 3 месеци од датумот на доспевање и уплата на значителна премја од страна на два поголеми клиенти во текот на месец јануари 2023.

**Парични средства и останати еквиваленти** – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна

**Капитал и резерви** – капиталот на друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје заклучно со 31 Декември 2021 година изнесува 217,523,628 денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

**Бруто технички резерви** – Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2022 изнесуваат 501,284,610 денари и истите се зголемени за 9,46 % во однос на 2021 година.

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 7,196,923 денари и истите се зголемени за 53,44 % во однос на 2021 година и истите се резултат на зголемената продажба во 2022 година.

Бруто математичка резерва изнесуваат 489,229,212 денари и истите се зголемени за 9,18 % во однос на 4 квартал 2021 година и истата е резултат на зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента.

Резервите за штети изнесуваат 4,858,475 денари и истите се намалени за 5,53% во однос на 4 квартал 2021 пред се поради исплата на на доживевани полиси кои претходната година стоеле во резерва бидејќи не беа пријавени од страна на корисниците на осигурување.

**Останати обврски од непосредни работи на осигурување** - зголемувањето од 2% на останати обврски од непосредни работи на осигурување во однос на 2021 година но се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување и се должи на зголемениот контакт со клиенти (освен пошта и преку електронска пошта и телефонски јавувања) каде ги информираме и потсетуваме за доспевање на премија. Исто така сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум

на доспевање на ратат и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата.

### **Биланс на успех**

**Бруто полисирана премија за осигурување** - Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2021 година бележи континуиран раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 15,35%, со што е остварен планот за 2022 година. Фактори кои влијаеја во остварување на планот е стабилната продажбата преку банката, како канал на продажба како и зголемена продажба од страна на брокерските Друштва и ексклузивната мрежа на Друштвото.

**Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија** Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит кој се продава преку продажен канал банка, и е директно поврзан со кредити и истото бележи зголемување во однос на 2021 година за 226,87%.

**Бруто исплатени штети** – Друштвото бележи зголемување и на износот на бруто исплатени штети за 40,46% во однос на 2021 година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на поголем број на смртни штети, откуп на договори за осигурување но и исплата на осигурена сума за доживени полиси.

**Бруто Математичката резерва** – Промената во Бруто математичка резерва изнесува 40,956,413 денари и истата е намалена за 11,37 % во однос на 4 квартал 2021 година. Тоа пред се се должи исплата на полиси кои се доживевани, на прекин, поради откуп, на поголем број на договори кои беа склучени по повисока техничка каматна стапка од 4 %. Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување, која директно влијае во зголемување на математичката резерва.

**Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот** - Бруто математичка резерва изнесува 46,603,811 денари, и истата е намалена за 6,27 % во однос на 4 квартал 2021 година и истата е резултат на прекинати полиси, како и на промената на цената на удели во текот на годината. Односно намаувањето на цената на дели на 31/12/2022 година влијае во намалување на Промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

**Трошоци за спроведување на осигурувањето** - Износот на провизија изнесува 80,724,476 денари кој е зголемен за 6,3 % во однос на 2021 година. Зголемената продажба влијае директно и во зголемување на трошоците за провизија.

**Административни трошоци** – износот на административните трошоци во 2021 изнесуваат 40,795,968 денари што е за 79,21 % зголемување во однос на 2021 година. Тоа се должи пред се на значително зголемување на трошоците за амортизација, како резултат на нови вложувања во нематеријални/материјални средства, зголемување на бројот на вработени, кои произлегоа од потребите за ангажирање на кадар за вршење на дејноста на друштвото, како и зголемување на даночните давачки кон државата по основ на ДДВ.

**Нето добивка** - Зголемувањето на продажбата на полиси, а со тоа и зголемувањето на бруто полисирана премија, зголемувањето на приходите од вложувањата заедно со помалиот износ на промена на

---

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

математичката резерва придонесе за остварување на поголема добивка отколку планираната. Математичката резерва е помала отколку планираната пред се поради фактот дека зголемувањето на продажбата во однос на 2021 година се должи на продажбата на кредит лајф прозиводите преку банко каналот за продажба и унит линк производите. Друштвото, 2022 година ја завршува со 21,704,730 денари добивка по одданочување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

### ➤ Осигурување на живот со штедна компонента

#### Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

#### Појалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

#### Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

#### Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покривање до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
  - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
  - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
  - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

#### Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

#### ➤ Осигурување на живот без штедна компонента

##### Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Прмијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

##### Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

##### Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

##### Колективно Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување минимум 1 година
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 6 години

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

➤ **Осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот**

УНИТ Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години  
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

➤ **Дополнително осигурување кон осигурување на живот**

Осигурување на лица од последица на несреќен случај – незгода

Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот и е согласно дополнителните услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај на осигурувањето на животот,
- ✓ Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.

Здравствено осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот и се исплаќа како фиксен надомест за неопходен медицински престој во болница поради болест, несреќа или породувањето, како и фиксен надомест за хируршки интервенции и фрактури, согласно со Дополнителните и Додатните услови на осигурување.
- ✓ Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.

Осигурување во случај на настапување на тешки болести

Карактеристики на продукт

- ✓ Ова осигурување може да се склучи само со осигурување на живот ( со исклучок на продуктот Комфорт), осигураната сума се исплаќа во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето  
Период на осигурување е еднаков со периодот на осигурување на основното осигурување.

**Александра Шкемби Антоvски**

  
Претседател на УО

**Агрон Таири**

  
Член на УО

**Аднан Емровски**

  
Член на УО

## **УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2022 година

**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2022**  
**УНИКА ЛАЈФ АД Скопје**



## СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 3 - 6

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 7 - 11

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 12 - 13

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 14 - 15

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 16 - 63

## Извештај на независниот ревизор

*До Надзорен одбор и Акционерите на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје*

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои ги вклучуваат Билансот на состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и Билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на Република Северна Македонија, и интерната контрола која е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА ЛАЈФ АД - Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

## Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 беа ревидирани од друга ревизорска кука, чиј извештај од датум 29 април 2022, искажува немодификувано мислење.

## Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Раководството е одговорно за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, кои се одобрени од Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

  
Драган Давитков  
Управител



  
Симе Јовановски  
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

28 април 2023 година

Скопје, Република Северна Македонија

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
Година што завршува на 31 декември 2022 година

| Опис на позиција<br>1                                                                    | Број на позиција<br>2 | Број на белешка<br>3 | Износ                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          |                       |                      | Тековна деловна година<br>4 | Претходна деловна година<br>5 |
| <b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)</b>                                   | <b>200</b>            |                      | <b>308,820,542</b>          | <b>272,736,622</b>            |
| <b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b> | <b>201</b>            | <b>4</b>             | <b>281,995,406</b>          | <b>245,848,814</b>            |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување                                               | 202                   | 4                    | 285,400,692                 | 247,416,404                   |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување                                             | 203                   |                      | -                           | -                             |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија                                 | 204                   |                      | -                           | -                             |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување                                   | 205                   |                      | -                           | -                             |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија                      | 206                   | 4                    | 898,755                     | 274,956                       |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија                                        | 207                   | 4                    | 2,506,531                   | 1,292,634                     |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување                 | 208                   |                      | 0                           | 0                             |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување                 | 209                   |                      | 0                           | 0                             |
| <b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>                            | <b>210</b>            |                      | <b>25,388,163</b>           | <b>26,201,420</b>             |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети           | 211                   |                      | -                           | -                             |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)                     | 212                   | 5                    | 3,954,443                   | 2,276,714                     |
| 2.1 Приходи од наемнини                                                                  | 213                   | 5                    | 2,938,230                   | 2,165,516                     |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти                   | 214                   |                      | -                           | -                             |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти                                   | 215                   | 5                    | 1,016,213                   | 111,198                       |
| 3. Приходи од камати                                                                     | 216                   | 5                    | 11,480,090                  | 10,020,214                    |
| 4. Позитивни курсни разлики                                                              | 217                   | 6                    | 713,281                     | 490,321                       |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)      | 218                   | 5                    | 1,325,883                   | 924,802                       |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)  | 219                   | 5                    | 3,424                       | -                             |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                        | 220                   |                      | -                           | -                             |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                            | 221                   | 5                    | 3,424                       | 0                             |
| 6.3 Останати финансиски вложувања                                                        | 222                   |                      | -                           | -                             |
| 7. Останати приходи од вложувања                                                         | 223                   | 5                    | 7,911,042                   | 12,489,369                    |
| <b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                | <b>223а</b>           |                      | <b>115,073</b>              | <b>-</b>                      |
| <b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>             | <b>224</b>            |                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                      |
| <b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>                                                               | <b>225</b>            |                      | <b>1,321,900</b>            | <b>686,388</b>                |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**  
Година што завршува на 31 декември 2022 година

|                                                                                                                                                                  |            |          |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| <b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b><br><b>(227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>                                                                                  | <b>226</b> |          | <b>284,088,359</b> | <b>248,276,412</b> |
| <b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>                                                                                  | <b>227</b> | <b>7</b> | <b>51,393,271</b>  | <b>40,722,298</b>  |
| 1. Бруто исплатени штети                                                                                                                                         | 228        | 7        | 51,677,647         | 36,791,854         |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања                                                                                               | 229        |          | -                  | -                  |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување                                                                                                                  | 230        |          | -                  | -                  |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија                                                                                                      | 231        |          | -                  | -                  |
| 5. Промени во бруто резервите за штети                                                                                                                           | 232        | 7        | (284,376)          | 3,930,444          |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување                                                                                                    | 233        |          | -                  | -                  |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување                                                                                                    | 234        |          | -                  | -                  |
| <b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>                                                                           | <b>235</b> | <b>7</b> | <b>40,956,413</b>  | <b>46,210,799</b>  |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)                                                                                             | 236        | 7        | 40,956,413         | 46,210,799         |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва                                                                                                                       | 237        | 7        | 41,119,143         | 46,354,491         |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                  | 238        | 7        | 162,730            | 143,692            |
| 2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување (240-241)                                                                                           | 239        |          | -                  | -                  |
| 2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва                                                                                                                    | 240        |          | -                  | -                  |
| 2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување                                                                                | 241        |          | -                  | -                  |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)                                                                                       | 242        |          | -                  | -                  |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви                                                                                                                 | 243        |          | -                  | -                  |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување                                                                          | 244        |          | -                  | -                  |
| <b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b> | <b>245</b> | <b>7</b> | <b>46,603,811</b>  | <b>49,718,760</b>  |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот                                           | 246        | 7        | 46,603,811         | 49,718,760         |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување    | 247        |          | -                  | -                  |
| <b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>                                                                                          | <b>248</b> | <b>8</b> | <b>530,873</b>     | <b>417,232</b>     |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)                                                                                                                 | 249        |          | -                  | -                  |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)                                                                                                             | 250        | 8        | 530,873            | 417,232            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**

Година што завршува на 31 декември 2022 година

|                                                                                                                                                 |            |           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>                                                                               | <b>251</b> |           | <b>123,507,278</b> | <b>100,396,423</b> |
| <b>1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)</b>                                                                                              | <b>252</b> |           | <b>82,711,310</b>  | <b>77,631,665</b>  |
| 1.1 Провизија                                                                                                                                   | 253        | 9         | 80,724,476         | 75,940,516         |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа                                                                                    | 253a       | 10        | 1,986,834          | 1,691,149          |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување                                                                                                              | 254        |           | -                  | -                  |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)                                                                                           | 255        |           | -                  | -                  |
| <b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>                                                                                             | <b>256</b> |           | <b>40,795,968</b>  | <b>22,764,758</b>  |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста                                                                       | 257        | 15 16     | 2,624,363          | 3,590,177          |
| 2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258в+258г+258д)                                                                                           | 258        | 10        | 12,764,005         | 9,756,214          |
| 2.2.1 Плати и надоместоци                                                                                                                       | 258a       |           | 8,171,157          | 6,293,794          |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                                                         | 258b       |           | 707,685            | 540,840            |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                                                           | 258в       |           | 3,452,883          | 2,657,918          |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени                                                                                 | 258г       |           | -                  | -                  |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени                                                                                                             | 258д       |           | 432,280            | 263,662            |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 259        | 11        | 1,103,197          | 1,048,190          |
| 2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)                                                                                           | 260        | 11        | 24,304,403         | 8,370,177          |
| 2.4.1 Трошоци за услуги                                                                                                                         | 260a       |           | 16,308,657         | 4,646,195          |
| 2.4.2 Материјални трошоци                                                                                                                       | 260б       |           | 2,970,417          | 1,816,396          |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето                                                                                   | 260в       |           | 5,025,329          | 1,907,586          |
| <b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>                                                                                       | <b>261</b> |           | <b>18,807,071</b>  | <b>2,131,031</b>   |
| <b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>                                     | <b>262</b> | <b>16</b> | <b>1,352,674</b>   | <b>392,923</b>     |
| <b>2. Трошоци за камати</b>                                                                                                                     | <b>263</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>3. Негативни курсни разлики</b>                                                                                                              | <b>264</b> | <b>6</b>  | <b>1,522,556</b>   | <b>905,162</b>     |
| <b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>                                                       | <b>265</b> |           | <b>1,112,299</b>   | <b>107,279</b>     |
| <b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>                                                    | <b>266</b> |           | <b>4,093</b>       | <b>-</b>           |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                                                                               | 267        |           | -                  | -                  |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                                                                                   | 268        |           | 4,093              | -                  |
| 5.3 Останати финансиски вложувања                                                                                                               | 269        |           | -                  | -                  |
| <b>6. Останати трошоци од вложувања</b>                                                                                                         | <b>270</b> |           | <b>14,815,449</b>  | <b>725,667</b>     |
| <b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>                                                         | <b>271</b> | <b>12</b> | <b>2,414,314</b>   | <b>1,848,375</b>   |
| 1. Трошоци за превентива                                                                                                                        | 272        |           | -                  | -                  |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                                                            | 273        | 12        | 2,414,314          | 1,848,375          |
| <b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>                                                                         | <b>274</b> | <b>21</b> | <b>(1,800,159)</b> | <b>5,751,347</b>   |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)**  
 Година што завршува на 31 декември 2022 година

|                                                                       |            |           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>      | <b>275</b> |           | <b>1,675,487</b>  | <b>1,080,147</b>  |
| <b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>     | <b>276</b> |           | <b>24,732,183</b> | <b>24,460,210</b> |
| <b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>     | <b>277</b> |           | -                 | -                 |
| <b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>                           | <b>278</b> | <b>13</b> | <b>3,027,453</b>  | <b>2,722,975</b>  |
| <b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>                                            | <b>279</b> |           | -                 | -                 |
| <b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b> | <b>280</b> |           | <b>21,704,730</b> | <b>21,737,235</b> |
| <b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>   | <b>281</b> |           | -                 | -                 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022**

| Опис на позицијата                                                                                                                                   | Број на позиција | Број на белешка | Износ                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                      |                  |                 | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1                                                                                                                                                    | 2                | 3               | 4                      | 5                        |
| <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                        |                  |                 |                        |                          |
| <b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>                                                                                                           | <b>001</b>       | <b>14</b>       | <b>902,317</b>         | <b>1,024,176</b>         |
| 1. Гудвил                                                                                                                                            | 002              |                 | -                      | -                        |
| 2. Останати нематеријални средства                                                                                                                   | 003              | 14              | 902,317                | 1,024,176                |
| <b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>                                                                                                                | <b>004</b>       |                 | <b>715,424,942</b>     | <b>654,746,586</b>       |
| <b>I. ЗЕМЈИШТЕ. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>                                                                       | <b>005</b>       | <b>15</b>       | <b>95,630,510</b>      | <b>100,572,751</b>       |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)                                                                            | 006              | 15              | 52,137,825             | 46,464,773               |
| 1.1 Земјиште                                                                                                                                         | 007              |                 | -                      | -                        |
| 1.2 Градежни објекти                                                                                                                                 | 008              | 15              | 52,137,825             | 46,464,773               |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)                                                  | 009              | 15              | 43,492,685             | 54,107,978               |
| 2.1 Земјиште                                                                                                                                         | 010              |                 | -                      | -                        |
| 2.2 Градежни објекти                                                                                                                                 | 011              | 15              | 43,492,685             | 54,107,978               |
| 2.3 Останати материјални средства                                                                                                                    | 012              |                 | -                      | -                        |
| <b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b> | <b>013</b>       |                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници                                                     | 014              |                 | -                      | -                        |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници                                 | 015              |                 | -                      | -                        |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва                                                                            | 016              |                 | -                      | -                        |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва                                                       | 017              |                 | -                      | -                        |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници                                                                                    | 018              |                 | -                      | -                        |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва                                                                                               | 019              |                 | -                      | -                        |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети                                                                                                      | 020              |                 | -                      | -                        |
| <b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>                                                                                      | <b>021</b>       |                 | <b>619,794,432</b>     | <b>554,173,835</b>       |
| <b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>                                                                                | <b>022</b>       | <b>16</b>       | <b>314,843,676</b>     | <b>269,740,706</b>       |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година                                                                                | 023              |                 | 5,544,865              | 1,123,124                |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година                                                                               | 024              |                 | 309,298,811            | 268,617,582              |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022 (продолжение)**

|                                                                                                                                                             |            |           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>2. Финансиски вложувања<br/>расположливи за продажба<br/>(026+027+028+029)</b>                                                                           | <b>025</b> |           | -                  | -                  |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок<br>на достасување до една година                                                                                    | 026        |           | -                  | -                  |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок<br>на достасување над една година                                                                                   | 027        |           | -                  | -                  |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички<br>инструменти                                                                                                     | 028        |           | -                  | -                  |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски<br>фондови                                                                                                                | 029        |           | -                  | -                  |
| <b>3. Финансиски вложувања за тргување<br/>(031+032+033+034)</b>                                                                                            | <b>030</b> | <b>17</b> | <b>27,117,189</b>  | <b>13,470,414</b>  |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок<br>на достасување до една година                                                                                    | 031        |           | -                  | -                  |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок<br>на достасување над една година                                                                                   | 032        |           | -                  | -                  |
| 3.3 Акции, удели и останати<br>сопственички инструменти                                                                                                     | 033        |           | -                  | -                  |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски<br>фондови                                                                                                                | 034        |           | 27,117,189         | 13,470,414         |
| <b>4. Депозити, заеми и останати пласмани<br/>(036+037+038+039)</b>                                                                                         | <b>035</b> | <b>18</b> | <b>277,833,567</b> | <b>270,962,715</b> |
| 4.1 Дадени депозити                                                                                                                                         | 036        | 18        | 274,075,588        | 268,906,868        |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека                                                                                                                            | 037        |           | -                  | -                  |
| 4.3 останати заеми                                                                                                                                          | 038        | 18        | 3,757,979          | 2,055,847          |
| 4.4 Останати пласмани                                                                                                                                       | 039        |           | -                  | -                  |
| <b>5. Деривативни финансиски<br/>инструменти</b>                                                                                                            | <b>040</b> |           | -                  | -                  |
| <b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА<br/>РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ. ПО<br/>ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА<br/>РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                              | <b>041</b> |           | -                  | -                  |
| <b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И<br/>РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ<br/>РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>                                            | <b>042</b> |           | <b>365,697</b>     | <b>202,967</b>     |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто резервата за преносна премија                                                                           | 043        |           | -                  | -                  |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто математичката резерва                                                                                   | 044        |           | 365,697            | 202,967            |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто резервите за штети                                                                                      | 045        |           | -                  | -                  |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто резервите за бонуси и попусти                                                                           | 046        |           | -                  | -                  |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто еквилизационата резерва                                                                                 | 047        |           | -                  | -                  |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто останатите технички резерви                                                                             | 048        |           | -                  | -                  |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување<br>во бруто техничките резерви за осигурување<br>на живот каде ризикот од вложувањето е на<br>товар на осигуреникот | 049        |           | -                  | -                  |
| <b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ<br/>ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА<br/>ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА<br/>ОСИГУРУВАЊЕ)</b>                                  | <b>050</b> | <b>19</b> | <b>130,102,197</b> | <b>83,498,386</b>  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

# **БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

На 31 декември 2022 (продолжение)

|                                                                                                               |            |           |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>                                                       | <b>051</b> |           | <b>2,045</b>       | <b>2,045</b>       |
| 1. Одложени даночни средства                                                                                  | 052        |           | -                  | -                  |
| 2. Тековни даночни средства                                                                                   | 053        |           | 2,045              | 2,045              |
| <b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>                                                                        | <b>054</b> |           | <b>45,605,131</b>  | <b>30,832,693</b>  |
| <b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>                                        | <b>055</b> | <b>20</b> | <b>30,262,574</b>  | <b>18,148,613</b>  |
| 1. Побарувања од осигуреници                                                                                  | 056        |           | 30,262,574         | 18,148,613         |
| 2. Побарувања од посредници                                                                                   | 057        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување                                                    | 058        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>                                | <b>059</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување                                            | 060        |           | -                  | -                  |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување                       | 061        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување                                             | 062        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>                                                                 | <b>063</b> | <b>21</b> | <b>15,342,557</b>  | <b>12,684,080</b>  |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување                                                    | 064        |           | -                  | -                  |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања                                                                | 065        |           | 15,128,538         | 11,809,440         |
| 3. Останати побарувања                                                                                        | 066        |           | 214,019            | 874,640            |
| <b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>                                                 | <b>067</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>                                                                     | <b>068</b> |           | <b>16,441,567</b>  | <b>19,174,668</b>  |
| <b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b> | <b>069</b> |           | <b>2,233,050</b>   | <b>3,062,102</b>   |
| 1. Опрема                                                                                                     | 070        | 15        | 2,233,050          | 3,062,102          |
| 2. Останати материјални средства                                                                              | 071        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>                                  | <b>072</b> | <b>22</b> | <b>14,208,517</b>  | <b>16,112,566</b>  |
| 1. Парични средства во банка                                                                                  | 073        |           | 14,193,865         | 16,080,878         |
| 2. Парични средства во благајна                                                                               | 074        |           | 14,652             | 31,688             |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва                                            | 075        |           | -                  | -                  |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти                                                            | 076        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>                                                                           | <b>077</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>                                                      | <b>078</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини                                                 | 079        |           | -                  | -                  |
| 2. Одложени трошоци на стекнување                                                                             | 080        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци                                                             | 081        |           | -                  | -                  |
| <b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>                                   | <b>082</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>                                                                   | <b>083</b> |           | <b>908,843,896</b> | <b>789,481,521</b> |
| <b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>                                                                    | <b>084</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022 (продолжение)**

| <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                  |            |           |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>                                                                  | <b>085</b> | <b>23</b> | <b>240,130,675</b> | <b>218,425,945</b> |
| <b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>                                                                                        | <b>086</b> |           | <b>215,706,400</b> | <b>215,706,400</b> |
| 1. Запишан капитал од обични акции                                                                                             | 087        |           | 215,706,400        | 215,706,400        |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции                                                                                        | 088        |           | -                  | -                  |
| 3. Запишан а неуплатен капитал                                                                                                 | 089        |           | -                  | -                  |
| <b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>                                                                                           | <b>090</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>                                                                              | <b>091</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Материјални средства                                                                                                        | 092        |           | -                  | -                  |
| 2. Финансиски вложувања                                                                                                        | 093        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати ревалоризациони резерви                                                                                            | 094        |           | -                  | -                  |
| <b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>                                                                                       | <b>095</b> |           | <b>2,719,545</b>   | <b>-</b>           |
| 1. Законски резерви                                                                                                            | 096        |           | 2,719,545          | -                  |
| 2. Статутарни резерви                                                                                                          | 097        |           | -                  | -                  |
| 3. Резерви за сопствени акции                                                                                                  | 098        |           | -                  | -                  |
| 4. Откупени сопствени акции                                                                                                    | 099        |           | -                  | -                  |
| 5 Останати резерви                                                                                                             | 100        |           | -                  | -                  |
| <b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>                                                                                          | <b>101</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>                                                                                                    | <b>102</b> |           | <b>-</b>           | <b>19,017,690</b>  |
| <b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>                                                                           | <b>103</b> |           | <b>21,704,730</b>  | <b>21,737,235</b>  |
| <b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>                                                                           | <b>104</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>                                                                                                | <b>105</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>                                                                     | <b>106</b> | <b>24</b> | <b>501,284,610</b> | <b>457,943,312</b> |
| I. Бруто резерви за преносни премии                                                                                            | 107        |           | 7,196,923          | 4,690,392          |
| II. Бруто математичка резерва                                                                                                  | 108        |           | 489,229,212        | 448,110,069        |
| III. Бруто резерви за штети                                                                                                    | 109        |           | 4,858,475          | 5,142,851          |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти                                                                                          | 110        |           | -                  | -                  |
| V. Бруто еквилизациона резерва                                                                                                 | 111        |           | -                  | -                  |
| VI. Бруто останати технички резерви                                                                                            | 112        |           | -                  | -                  |
| <b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>                    | <b>113</b> | <b>24</b> | <b>130,102,197</b> | <b>83,498,386</b>  |
| <b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>                                                                                           | <b>114</b> |           | <b>532,379</b>     | <b>671,148</b>     |
| 1. Резерви за вработени                                                                                                        | 115        |           | 532,379            | 671,148            |
| 2. Останати резерви                                                                                                            | 116        |           | -                  | -                  |
| <b>Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>                                                                         | <b>117</b> | <b>25</b> | <b>1,612,816</b>   | <b>1,702,240</b>   |
| 1. Одложени даночни обврски                                                                                                    | 118        |           | -                  | -                  |
| 2. Тековни даночни обврски                                                                                                     | 119        | 25        | 1,612,816          | 1,702,240          |
| <b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b> | <b>120</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>                                                                                                | <b>121</b> | <b>25</b> | <b>35,181,219</b>  | <b>27,240,490</b>  |
| <b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>                                                            | <b>122</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Обврски спрема осигуреници                                                                                                  | 123        |           | -                  | -                  |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници                                                                                      | 124        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                                                        | 125        |           | -                  | -                  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2022 (продолжение)**

|                                                                                                                   |            |           |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА<br/>СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ<br/>(127+128+129)</b>                               | <b>126</b> | <b>25</b> | <b>284,803</b>     | <b>151,360</b>     |
| 1. Обврски по основ на премија за<br>соосигурување и реосигурување                                                | 127        |           | 284,803            | 151,360            |
| 2. Обврски по основ на учество во<br>надомест на штети                                                            | 128        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски од работи на<br>соосигурување и реосигурување                                                 | 129        |           | -                  | -                  |
| <b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>                                                                        | <b>130</b> | <b>25</b> | <b>34,896,416</b>  | <b>27,089,130</b>  |
| 1. Останати обврски од непосредни работи<br>на осигурување                                                        | 131        |           | 26,306,731         | 25,834,461         |
| 2. Обврски по основ на финансиски<br>вложувања                                                                    | 132        |           | -                  | -                  |
| 3. Останати обврски                                                                                               | 133        |           | 8,589,685          | 1,254,669          |
| <b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ<br/>РАГРАНИЧУВАЊА</b>                                                                     | <b>134</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО<br/>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА<br/>ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b> | <b>135</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>И. ВКУПНА ПАСИВА<br/>A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S</b>                                                                   | <b>136</b> |           | <b>908,843,896</b> | <b>789,481,521</b> |
| <b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>                                                                        | <b>137</b> |           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 27 април 2023.

Александра Шкемби  
Антова

Претседател на УО

Љубица Димовска

Директор на Финансии  
Л.Б. 0107201

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2022 година

| Позиција                                                                      | Број на по | Акционерск<br>и капитал | Пре<br>ми<br>на<br>еми<br>тира<br>ни<br>акци<br>и | Резер<br>ви         |                                |                                          |                             |                                |   | Откуп<br>ени<br>сопст<br>вени<br>акции | Ревал<br>ориза<br>циона<br>резер<br>ва | Нераспред.<br>доб или<br>пренесена<br>загуба | Добивка (со<br>знак +)/<br>загуба | Вкупно<br>капитал и<br>резерви |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                               |            |                         |                                                   | Законски<br>резерви | Стату-<br>тарни<br>резер<br>ви | Резер<br>ви за<br>сопст<br>вени<br>акции | Остан<br>ати<br>резер<br>ви | Вкупно<br>резерви<br>7=3+4+5+6 |   |                                        |                                        |                                              |                                   |                                |
|                                                                               |            |                         |                                                   |                     |                                |                                          |                             |                                |   |                                        |                                        |                                              |                                   |                                |
|                                                                               |            | 1                       | 2                                                 | 3                   | 4                              | 5                                        | 6                           | 6                              | 8 | 9                                      | 10                                     | 11                                           | 12=1+2+7-<br>8+9+10+11            |                                |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година                              | I          | 215,706,400             | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | (29,214,243)                           | 10,196,553                                   | 196,688,710                       |                                |
| Промена во сметководствените политики                                         | I1         | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      | I2         | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено                  | II         | 215,706,400             | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | (29,214,243)                           | 10,196,553                                   | 196,688,710                       |                                |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                              | III        | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | 21,737,235                                   | 21,737,235                        |                                |
| Добивка или загуба за претходната деловна година                              | III1       | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | 21,737,235                                   | 21,737,235                        |                                |
| Несопственички промени во капиталот                                           | III2       | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          | III2,1     | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | III2,2     | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   | III2,3     | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  | III2,4     | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Сопственички промени во капиталот                                             | IV         | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | 10,196,553                             | (10,196,553)                                 | -                                 |                                |
| Зголемување намалување на акционерскиот капитал                               | IV1        | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    | IV2        | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Исплата на дивиденда                                                          | IV3        | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | -                                      | -                                            | -                                 |                                |
| Останата распределба на сопствениците                                         | IV4        | -                       | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | 10,196,553                             | (10,196,553)                                 | -                                 |                                |
| Состојба на 31 декември претходната деловна година                            | V          | 215,706,400             | -                                                 | -                   | -                              | -                                        | -                           | -                              | - | -                                      | (19,017,690)                           | 21,737,235                                   | 218,425,945                       |                                |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжение)

|                                                                               |              |                    |                  |                  |   |   |   |                  |                     |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|---|---|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>                         | <b>VI</b>    | <b>215,706,400</b> | -                | -                | - | - | - | -                | <b>(19,017,690)</b> | <b>21,737,235</b>   | -                  |
| Промена во сметководствените политики                                         | V1           | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      | V2           | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| <b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено</b>            | <b>VII</b>   | <b>215,706,400</b> | -                | -                | - | - | - | -                | <b>(19,017,690)</b> | <b>21,737,235</b>   | <b>218,425,945</b> |
| <b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>                         | <b>VIII</b>  | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | <b>21,704,730</b>   | <b>21,704,730</b>  |
| Добивка или загуба за тековната деловна година                                | VIII1        | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | <b>21,704,730</b>   | <b>21,704,730</b>  |
| <b>Несопственички промени во капиталот</b>                                    | <b>VIII2</b> | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          | VIII2.1      | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | VIII2.2      | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   | VIII2.3      | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  | VIII2.4      | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| <b>Сопственички промени во капиталот</b>                                      | <b>IX</b>    | -                  | <b>2,719,545</b> | -                | - | - | - | <b>2,719,545</b> | <b>19,017,690</b>   | <b>(21,737,235)</b> | -                  |
| Зголемување/намаалување на акционерскиот капитал                              | IX1          | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    | IX2          | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Исплата на дивиденда                                                          | IX3          | -                  | -                | -                | - | - | - | -                | -                   | -                   | -                  |
| Останата распределба на сопствениците                                         | IX4          | -                  | <b>2,719,545</b> | -                | - | - | - | <b>2,719,545</b> | <b>19,017,690</b>   | <b>(21,737,235)</b> | -                  |
| <b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>                       | <b>X</b>     | <b>215,706,400</b> | -                | <b>2,719,545</b> | - | - | - | <b>2,719,545</b> | -                   | <b>21,704,730</b>   | <b>240,130,675</b> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
Година што завршува на 31 декември 2022 година

| ПОЗИЦИЈА                                                                                                                | Број на позиција | Износ                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                         |                  | Тековна деловна година | Претходна деловна година |
| 1                                                                                                                       | 2                | 3                      | 4                        |
| <b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>                                                                          |                  |                        |                          |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>                                                   | <b>300</b>       | <b>297,088,893</b>     | <b>256,086,555</b>       |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси                                                              | 301              | 276,090,253            | 242,001,001              |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија                                                                               | 302              | -                      | -                        |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети                                                                              | 303              | -                      | -                        |
| 4. Примени камати од работи на осигурување                                                                              | 304              | -                      | -                        |
| 5. Останати приливи од деловни активности                                                                               | 305              | 20,998,640             | 14,085,554               |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>                                       | <b>306</b>       | <b>173,416,176</b>     | <b>141,477,705</b>       |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси       | 307              | 51,479,404             | 36,789,555               |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија                                        | 308              | -                      | -                        |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија                                                                | 309              | 765,578                | 239,608                  |
| 4. Надоместоци и други лични расходи                                                                                    | 310              | 14,321,963             | 11,020,759               |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување                                                                      | 311              | 84,380,664             | 75,678,014               |
| 6. Платени камати                                                                                                       | 312              | -                      | -                        |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки                                                                            | 313              | 9,487,003              | 4,370,563                |
| 8. Останати одливи од редовни активности                                                                                | 314              | 12,981,564             | 13,379,206               |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>                                                        | <b>315</b>       | <b>123,672,717</b>     | <b>114,608,850</b>       |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>                                                          | <b>316</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>                 |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>                                                                                   |                  |                        |                          |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>                                                | <b>317</b>       | <b>152,255,454</b>     | <b>118,137,523</b>       |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства                                                                           | 318              | -                      | -                        |
| 2. Приливи по основ на материјални средства                                                                             | 319              | -                      | -                        |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            | 320              | 15,331,701             | 5,110,567                |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 321              | -                      | -                        |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување                                                           | 322              | 86,857,000             | 102,911,600              |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани                                                                     | 323              | 41,478,746             | 2,960,849                |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка                                                                   | 324              | -                      | -                        |
| 8. Приливи од камати                                                                                                    | 325              | 8,588,007              | 7,154,507                |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2022 година (продолжение)

|                                                                                                                        |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА<br/>(327+328+329+330+331+332+333+334)</b>                                           | <b>326</b> | <b>277,484,099</b> | <b>232,762,643</b> |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства                                                                           | 327        | 253,812            | 337,032            |
| 2. Одливи по основ на материјални средства                                                                             | 328        | 7,092,692          | 8,488,241          |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            | 329        | 5,027,328          | -                  |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | 330        | -                  | -                  |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување                                                           | 331        | 138,734,337        | 174,794,988        |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани                                                                     | 332        | 126,375,930        | 49,142,382         |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка                                                                   | 333        | -                  | -                  |
| 8. Одливи од камати                                                                                                    | 334        | -                  | -                  |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>                                                                | <b>335</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>                                                                  | <b>336</b> | <b>125,228,645</b> | <b>114,625,120</b> |
| <b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                                                      |            |                    |                    |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ<br/>(338+339+340)</b>                                                   | <b>337</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал                                                            | 338        | -                  | -                  |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                                                | 339        | -                  | -                  |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски                                                       | 340        | -                  | -                  |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ<br/>(342+343+344)</b>                                                   | <b>341</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски                           | 342        | -                  | -                  |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции                                                                         | 343        | -                  | -                  |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда                                                                             | 344        | -                  | -                  |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>                                                    | <b>345</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>                                                      | <b>346</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>                                                                         | <b>347</b> | <b>449,344,347</b> | <b>374,224,078</b> |
| <b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>                                                                          | <b>348</b> | <b>450,900,275</b> | <b>374,240,348</b> |
| <b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>                                                                               | <b>349</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>                                                                                | <b>350</b> | <b>1,555,928</b>   | <b>16,270</b>      |
| <b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                                             | <b>351</b> | <b>16,112,566</b>  | <b>16,398,222</b>  |
| <b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                 | <b>352</b> | <b>-348,121</b>    | <b>-269,386</b>    |
| <b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД<br/>(349-350+351+352))</b>                         | <b>353</b> | <b>14,208,517</b>  | <b>16,112,566</b>  |

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 евра. Крајно матично друштво Uniq Österreich Versicherungen AG.

Седиштето на Друштвото е на бул Илинден бр. 1, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување.

На 31 декември 2022 Друштвото има 23 вработени (2021: 21 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

### 1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

### 2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

### 3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

### 4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

### 5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со продуктот се осигурени и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години  
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

### 6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

### 7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

### 8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

### 9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
  - ☐ Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
  - ☐ Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
  - ☐ Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

### 10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години  
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

### Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на 2022 и 2021 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Агрон Таири, член на УО;
- Аднан Емровски, член на УО од 18.01.2022 ;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен и Надзорен Одбор на 24 февруари 2023 година.

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)*

## 2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/11) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

#### 3.2 Признавање на приходи

##### *Бруто приходи од премии*

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на компанијата издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животно осигурување (редовни договори за животно осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животно осигурување (осигурување од несреќи и здравствено осигурување).

Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животно осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животно осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога, според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

##### *Резерва за преносна премија*

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

##### *Приходи од камати*

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.3 Реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

#### 3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

#### 3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 декември 2022 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 532,379 денари (31 декември 2021 година: 671,148 денари).

#### 3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат. Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2022 и 2021 година, се следните:

|     | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-----|---------------------|---------------------|
| ЕУР | 61.4932             | 61.6270             |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.8 Оданочување

##### Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2022 и 2021 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

##### Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

#### 3.9 Недвижности и опрема

##### Мерење при почетно признавање

###### Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

###### Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

##### *Последователно мерење*

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Градежни објекти          | 2.5% -5%  |
| Мебел и опрема            | 10% - 25% |
| Вложувања во туѓи објекти | 17%       |

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според амортизирана набавна вредност.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на градежните објекти кои служат за вршење на дејност и опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

#### 3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

#### 3.12 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

##### Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

##### Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

##### 3.12.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

##### 3.12.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.12.3 Финансиски средства расположливи-за-продажба**

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

#### **3.12.4 Финансиски средства за тргување**

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

#### **3.12.5 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

#### **3.12.6 Исправка на вредност на побарувања од купувачи**

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година се како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.12.5 Исправка на вредност на побарувања од купувачи (продолжение)

| Категорија   | Критериум                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категорија А | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето |
| Категорија Б | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето                                                            |
| Категорија В | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето                                                           |
| Категорија Г | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето                                                          |
| Категорија Д | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето                                                          |
| Категорија Ѓ | Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања                                                    |

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

| Ризична категорија | % на исправка на вредност |
|--------------------|---------------------------|
| Категорија А       | 0%                        |
| Категорија Б       | 10% - 30%                 |
| Категорија В       | 31% - 50%                 |
| Категорија Г       | 51% - 70%                 |
| Категорија Д       | 71% - 90%                 |
| Категорија Ѓ       | 100%                      |

#### 3.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

##### 3.13.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

##### 3.13.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

##### 3.13.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.14 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

#### 3.15 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;

##### 3.15.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

###### *Признавање*

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

###### *Почетно мерење*

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

###### *Последователно мерење*

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.16 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

##### 3.16.2 Резерви за настанати и непријавени штети

###### **Мерење**

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат со метод на претпоставен коефициент на штети врз основа на анализа на коефициент на штета во претходни периоди.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

###### **Директни трошоци за обработка на штети**

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.16 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)**

##### **3.16.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)**

###### ***Индиректни трошоци за обработка на штети***

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како процент од резервата за настанати пријавени и непријавени штети, во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

##### **3.16.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети**

###### ***Признавање***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

###### ***Мерење***

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

##### **3.17 Резерви за преносна премија**

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

##### **3.18 Математичка резерва**

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
- Каматна стапка: од 1% до 2.7% во зависност од продуктот и периодот на почеток на полисите.

Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.19 Акционерски капитал

##### Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

#### 3.20 Користи за вработените

##### Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

##### Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

##### Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

#### 3.21 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удел во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.12.4. Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарната банка на фондот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.22 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

#### 3.23 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата и клучниот раководен персонал.

#### 3.24 Значајни настани и трансакции

*Економска криза предизвикана од конфликтот помеѓу Русија и Украина*

Финансиски извештаи на 31 декември 2022 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Макроекономските услови во кои Друштвото ќе ја остварува својата активност во текот на 2023 година се условени од продолжените геополитички тензии од конфликтот помеѓу Русија и Украина, можното продлабочувањето на енергетската криза, бавното постпандемично закрепнување, како и домашните политички случувања. Ваквиот амбиент неповолно делува врз изгледите за раст на домашната економија и може да резултира во претпоставки и проценки кои бараат преоценување, што може да доведе до материјално прилагодување на сметководствената вредност на средствата и обврските во рамките на следните финансиски години.

Во моментот на издавање на овие финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на ревидираните финансиски извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на услугите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој. Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 3.25 КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

#### *Резерви по договори за осигурување*

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

#### *Класификација на договорот за осигурување*

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

#### *Корисен век на средствата*

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 4. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

|                                                      | Година што завршува на 31 декември |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                      | 2022                               | 2021        |
| Бруто полисирани премии                              | 285,400,692                        | 247,416,404 |
| Промена во преносната премија                        | (2,506,531)                        | (1,292,634) |
| Бруто приходи од премии                              | 282,894,161                        | 246,123,770 |
| Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | (898,755)                          | (274,956)   |
| Трошоци за реосигурување                             | (898,755)                          | (274,956)   |
| Нето приходи од осигурување                          | 281,995,406                        | 245,848,814 |

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                                                              | Бруто полисирана премија | Промени во преносната премија | Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | Нето приходи од осигурување |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Живот                                                                        | 167,767,268              | -                             | (898,755)                                            | 166,868,513                 |
| Здравствено осигурување                                                      | 3,810,738                | -                             | -                                                    | 3,810,738                   |
| Незгода                                                                      | 11,074,836               | (2,506,531)                   | -                                                    | 8,568,305                   |
| Јунит Линк (договори каде што осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик) | 102,747,850              | -                             | -                                                    | 102,747,850                 |
|                                                                              | 285,400,692              | (2,506,531)                   | (898,755)                                            | 281,995,406                 |

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                         | Бруто полисирана премија | Промени во преносната премија | Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување | Нето приходи од осигурување |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Живот                   | 153,983,275              | -                             | (274,956)                                            | 153,708,319                 |
| Здравствено осигурување | 1,196,338                | (240,517)                     | -                                                    | 955,821                     |
| Незгода                 | 7,988,907                | (1,052,117)                   | -                                                    | 6,936,790                   |
| Јунит Линк              | 84,247,884               | -                             | -                                                    | 84,247,884                  |
|                         | 247,416,404              | (1,292,634)                   | (274,956)                                            | 245,848,814                 |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**5. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО**

|                                                                                                                                        | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                        | 2022                                  | 2021              |
| Приходи од наемнини                                                                                                                    | 2,938,230                             | 2,165,516         |
| Реализирани добивки од фондови и продажба на земјиште и градежни објекти                                                               | 1,019,637                             | 111,198           |
| Приходи од камати                                                                                                                      | 11,480,090                            | 10,020,214        |
| Останати приходи од вложувања                                                                                                          |                                       |                   |
| Приходи од амортизација на дисконт                                                                                                     | 709,043                               | 752,725           |
| Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства кои ја покриваат математичката резерва                | 6,091,933                             | 11,119,344        |
| Останато                                                                                                                               | 1,110,066                             | 617,300           |
| Вкупно останати приходи од вложувања                                                                                                   | 7,911,042                             | 12,489,369        |
| Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување                                                        | 3,424                                 | -                 |
| Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на финансиски средства за тргување кои не ја покриваат математичката резерва | 1,325,883                             | 924,802           |
|                                                                                                                                        | <u>24,678,306</u>                     | <u>25,711,099</u> |

**6. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО**

|                          | Година што завршува на<br>31 декември |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                          | 2022                                  | 2021             |
| Позитивни курсни разлики | 713,281                               | 490,321          |
| Негативни курсни разлики | (1,522,556)                           | (905,162)        |
|                          | <u>(809,275)</u>                      | <u>(414,841)</u> |

**7. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ**

|                                                                                      | Година што завршува на<br>31 декември |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                      | 2022                                  | 2021               |
| Настанати штети                                                                      |                                       |                    |
| Бруто исплатени штети                                                                | 51,677,647                            | 36,791,854         |
| Промени во резерви на штети                                                          | (284,376)                             | 3,930,444          |
|                                                                                      | 51,393,271                            | 40,722,298         |
| Промени во математичка резерва                                                       |                                       |                    |
| Промени во математичка резерва                                                       | 41,119,143                            | 46,354,491         |
| Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување                           | (162,730)                             | (143,692)          |
|                                                                                      | 40,956,413                            | 46,210,799         |
| Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 46,603,811                            | 49,718,760         |
|                                                                                      | <u>138,953,495</u>                    | <u>136,651,857</u> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 8. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

|                         | Година што завршува на<br>31 декември |                |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                         | 2022                                  | 2021           |
| Живот                   | 510,796                               | 390,773        |
| Здравствено осигурување | 8,272                                 | 10,134         |
| Незгода                 | 9,644                                 | 10,781         |
| Јунит Линк              | 2,161                                 | 5,544          |
|                         | <u>530,873</u>                        | <u>417,232</u> |

#### 9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

|                                                           | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                           | 2022                                  | 2021              |
| Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето | 43,746,266                            | 41,793,008        |
| Бруто провизии за застапници во осигурувањето             | 4,623,737                             | 3,576,274         |
| Бруто провизија за осигурително брокерски друштва         | 32,354,473                            | 30,571,234        |
|                                                           | <u>80,724,476</u>                     | <u>75,940,516</u> |

#### 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

|                                                      | Година што завршува на<br>31 декември |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                      | 2022                                  | 2021              |
| Нето плати за постојано вработени                    | 9,502,717                             | 7,420,042         |
| Даноци и придонеси од плати                          | 4,815,843                             | 3,763,659         |
| Останати трошоци за вработени                        | 432,280                               | 263,662           |
|                                                      | <u>14,750,839</u>                     | <u>11,447,363</u> |
| Од кои:                                              |                                       |                   |
| Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа | 1,986,834                             | 1,691,149         |
| Бруто плати на останати вработени                    | <u>12,764,005</u>                     | <u>9,756,214</u>  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 11. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

|                                                                       | Година што завршува на<br>31 декември |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                       | 2022                                  | 2021             |
| Трошоци за кирија                                                     | 81,283                                | 81,228           |
| Трошоци за раководење                                                 | 7,915,401                             | 939,160          |
| Трошоци за даноци и придонеси                                         | 4,561,652                             | 1,040,818        |
| Трошоци за одржување                                                  | 2,601,059                             | 1,476,198        |
| Трошоци за ревизија                                                   | 356,482                               | 686,938          |
| Трошоци за печатење на полиси за осигурување                          | 384,070                               | 256,432          |
| Трошоци за репрезентација и маркетинг                                 | 2,034,586                             | 658,460          |
| Канцелариски материјали                                               | 345,758                               | 290,912          |
| Трошоци за весници и списанија                                        | 158,027                               | 150,238          |
| Трошоци за комунални услуги                                           | 1,589,132                             | 761,030          |
| Трошоци за банкарски услуги                                           | 388,027                               | 367,683          |
| Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување | (138,769)                             | 161,084          |
| Патни трошоци                                                         | 228,607                               | 5,357            |
| Останати трошоци                                                      | 3,799,088                             | 2,433,799        |
| Вкупно останати административни трошоци                               | 24,304,403                            | 8,370,177        |
| Трошоци за договор на дело                                            | 1,103,197                             | 1,048,190        |
|                                                                       | <u>25,407,600</u>                     | <u>9,418,367</u> |

#### 12. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

|                                    | Година што завршува на<br>31 декември |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                    | 2022                                  | 2021             |
| Финансирање на регулаторниот орган | 1,461,512                             | 1,182,733        |
| Прекинати полиси                   | 952,802                               | 665,642          |
|                                    | <u>2,414,314</u>                      | <u>1,848,375</u> |

#### 13. ДАНОК НА ДОБИВКА

|                                                                  | Година што завршува на<br>31 декември |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022                                  | 2021             |
| Добивка пред оданочување                                         | 24,732,183                            | 24,460,210       |
| Непризнаени расходи за даночни цели                              | 5,542,346                             | 2,769,543        |
| Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи | 30,274,528                            | 27,229,753       |
| Данок на добивка и даночно непризнаени расходи                   | <u>3,027,453</u>                      | <u>2,722,975</u> |
| Ефективна даночна стапка                                         | <u>12.24%</u>                         | <u>11.13%</u>    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

#### 14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                         | <u>Софтвер</u>   |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                  |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 3,268,871        |
| Зголемување                             | <u>253,812</u>   |
| Состојба на 31 декември 2022            | <u>3,522,683</u> |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                  |
| Состојба на 1 јануари 2022              | 2,244,695        |
| Трошок за годината                      | <u>375,671</u>   |
| Состојба на 31 декември 2022            | <u>2,620,366</u> |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                  |
| 31 декември 2022 година                 | <u>902,317</u>   |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,024,176</u> |

Движењето на нематеријалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                         | <u>Софтвер</u>   |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                  |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 2,941,839        |
| Зголемување                             | <u>327,032</u>   |
| Состојба на 31 декември 2021            | <u>3,268,871</u> |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                  |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 1,850,169        |
| Трошок за годината                      | <u>394,526</u>   |
| Состојба на 31 декември 2021            | <u>2,244,695</u> |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                  |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,024,176</u> |
| 31 декември 2021 година                 | <u>1,091,670</u> |

На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**15. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)**

Движењето на материјалните средства за годината што завршува на 31 декември 2021 година е како што следи:

Година што завршува на 31 декември 2021

|                                         | Градежни<br>објекти | Вложување<br>во туѓи<br>објекти | Вкупно<br>градежни<br>објекти за<br>вршење на<br>дејноста | Вкупно<br>градежни<br>објекти кои<br>не служат<br>за вршење<br>на дејноста | Опрема    | Возила    | Вкупно<br>опрема | Вкупно<br>матери-<br>јални<br>средства |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Набавна вредност</b>                 |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 84,624,395          | 3,012,906                       | 87,637,301                                                | 20,442,268                                                                 | 3,082,658 | 2,428,009 | 5,510,667        | 113,590,236                            |
| Зголемување                             | -                   | -                               | -                                                         | 5,844,268                                                                  | 299,549   | 2,344,424 | 2,643,973        | 8,488,241                              |
| Намалување                              | (35,708,795)        | -                               | (35,708,795)                                              | 35,708,795                                                                 | -         | -         | -                | -                                      |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | (5,110,567)                                                                | -         | -         | -                | (5,110,567)                            |
| Состојба на 31 декември 2021            | 48,915,600          | 3,012,906                       | 51,928,506                                                | 56,884,764                                                                 | 3,382,207 | 4,772,433 | 8,154,640        | 116,967,910                            |
| <b>Акумулирана амортизација</b>         |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| Состојба на 1 јануари 2021              | 2,318,596           | 3,012,906                       | 5,331,502                                                 | 511,057                                                                    | 1,787,605 | 2,242,084 | 4,029,689        | 9,872,248                              |
| Трошок за годината                      | 132,231             | -                               | 132,231                                                   | 2,393,494                                                                  | 339,657   | 723,192   | 1,062,849        | 3,588,574                              |
| Продадено                               | -                   | -                               | -                                                         | (127,765)                                                                  | -         | -         | -                | (127,765)                              |
| Отпис                                   | -                   | -                               | -                                                         | -                                                                          | -         | -         | -                | -                                      |
| Состојба на 31 декември 2021            | 2,450,827           | 3,012,906                       | 5,463,733                                                 | 2,776,786                                                                  | 2,127,262 | 2,965,276 | 5,092,538        | 13,333,057                             |
| <b>Нето сметководствена вредност на</b> |                     |                                 |                                                           |                                                                            |           |           |                  |                                        |
| 31 декември 2021 година                 | 46,464,773          | -                               | 46,464,773                                                | 54,107,978                                                                 | 1,254,945 | 1,807,157 | 3,062,102        | 103,634,853                            |
| 31 декември 2020 година                 | 82,305,799          | -                               | 82,305,799                                                | 19,931,211                                                                 | 1,295,053 | 185,925   | 1,480,978        | 103,717,988                            |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)**

Раководството проценува дека на ден 31 декември 2022 објективната вредност на недвижностите не се разликува значајно од сметководствената вредност. Во текот на 2022 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 2,938,230 денари (Белешка 6). На 31 декември 2022 и 2021 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

**17. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ**

|                                                                   | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии со рок на достасување над една година            | 309,298,811         | 268,617,582         |
|                                                                   | <u>314,843,676</u>  | <u>269,740,706</u>  |

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 314,843,676 денари (2021: 269,740,706 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.48% (2021: од 1.4% до 5.0%). Вложувањата се состојат од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години

**18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ**

Финансиските вложувања за тргување во износ од 27,117,189 денари на 31 декември 2022 година (31 декември 2021: 13,470,414 денари) во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови (парични фондови), кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија, кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал.

**19. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ**

|                          | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Депозити                 |                     |                     |
| - во странска валута     | 170,575,588         | 165,406,868         |
| - во денари              | 103,500,000         | 103,500,000         |
| Дадени краткорочни заеми | <u>3,757,979</u>    | <u>2,055,847</u>    |
|                          | <u>277,833,567</u>  | <u>270,962,715</u>  |

Друштвото во текот на 2022 година дел од своите средства ги има вложено во 6 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2022 година депозитите во денари се во износ од 103,500,000 денари (31 декември 2021 година: 103,500,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 170,575,588 денари (31 декември 2021 година: 165,406,868 денари) и со распон на каматни стапки од 0.1% до 3.7% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2021: распон на каматни стапки од 0.6% до 1.6% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 3,757,979 денари (2021: 2,055,847 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животна осигурување кои се заложени како колатерал.

**20. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК**

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 130,102,197 денари на 31 декември 2022 година (31 декември 2021: 83,498,386 денари), во целост се однесуваат на вложувања во отворени инвестициски фондови во земјата. Промената на објективната вредност на овие вложувања се евидентира во билансот на успех на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 21. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

|                                     | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Побарувања за премии за осигурување | 37,508,079          | 27,194,277          |
| Исправка на вредноста               | (7,245,505)         | (9,045,664)         |
|                                     | <u>30,262,574</u>   | <u>18,148,613</u>   |

Движењето на исправката на вредност за побарувањата за премии за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                               | Година што завршува на<br>31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| На 1 Јануари                                  | 9,045,664                                     | 3,294,317           |
| Трошок/(ослободување за годината) за годината | (1,800,159)                                   | 5,751,347           |
| На 31 Декември                                | <u>7,245,505</u>                              | <u>9,045,664</u>    |

## 22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

|                                           | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Побарувања по основ на камати             | 14,720,972          | 11,750,926          |
| Останати побарувања по основ на вложувања | 118,479             | 58,514              |
| Побарување по основ на наемнини           | 289,087             | -                   |
| Останати побарувања                       | 214,019             | 874,640             |
|                                           | <u>15,342,557</u>   | <u>12,684,080</u>   |

## 23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

|                      | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Сметки во банки:     |                     |                     |
| - во денари          | 12,563,249          | 14,750,712          |
| - во странска валута | 1,630,616           | 1,330,166           |
| Пари во благајна:    |                     |                     |
| - во денари          | 14,652              | 31,688              |
|                      | <u>14,208,517</u>   | <u>16,112,566</u>   |

## 24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2022 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

### Дивиденди

Во текот на 2022 и 2021 година Друштвото нема исплатено дивиденда. По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

## 25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

Состојбата на резервите за штети на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                                                                       | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Преносна премија                                                                      | 7,196,923           | 4,690,392           |
| Математичка резерва                                                                   | 489,229,212         | 448,110,069         |
| Бруто резерви за штети                                                                | 4,858,475           | 5,142,851           |
|                                                                                       | <u>501,284,610</u>  | <u>457,943,312</u>  |
| Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик | 130,102,197         | 83,498,386          |
|                                                                                       | <u>631,386,807</u>  | <u>541,441,698</u>  |

Движењето на резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                                                           | Година што завршува на<br>31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| На 1 Јануари                                                              | 541,441,698                                   | 440,145,369         |
| Пренесена премија                                                         | 2,506,531                                     | 1,292,634           |
| Математичка резерва                                                       | 41,119,143                                    | 46,354,491          |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 46,603,811                                    | 49,718,760          |
| Резерви за штети                                                          | (284,376)                                     | 3,930,444           |
|                                                                           | <u>631,386,807</u>                            | <u>541,441,698</u>  |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 25. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Состојбата на резервата за преносна премија по класи на осигурување на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|            | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------|---------------------|---------------------|
| Јунит Линк | -                   | -                   |
| Живот      | 7,196,923           | 4,690,392           |
|            | <u>7,196,923</u>    | <u>4,690,392</u>    |

Состојбата на математичката резерва по класи на осигурување на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|            | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------|---------------------|---------------------|
| Јунит Линк | 1,170,437           | 989,767             |
| Живот      | 488,058,775         | 447,120,302         |
|            | <u>489,229,212</u>  | <u>448,110,069</u>  |

Бруто резервите за штети за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|                                         | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Резерви за пријавени но нерешени штети  | 4,609,548           | 4,742,275           |
| Резерви за случени но непријавени штети | 248,927             | 400,576             |
|                                         | <u>4,858,475</u>    | <u>5,142,851</u>    |

## 26. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

|                                        | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Обврски за примени аванси              | 21,433,418          | 18,685,781          |
| Обврски за раководење                  | 6,058,894           | -                   |
| Обврски за провизија                   | 4,873,313           | 7,148,680           |
| Обврски за даноци                      | 1,612,816           | 1,702,240           |
| Обврски за отпремнини                  | 532,379             | 671,148             |
| Обврски за нето плати                  | 763,707             | 651,606             |
| Обврски за придонеси и даноци од плати | 616,807             | 539,791             |
| Обврски кон друштва за реосигурување   | 284,803             | 151,360             |
| Останати обврски                       | 1,150,278           | 63,272              |
|                                        | <u>37,326,415</u>   | <u>29,613,878</u>   |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упротсечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2022 и 2021 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

### Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

|                                                  | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Средства</b>                                  |                     |                     |
| Депозити во банки                                | 7,500,000           | 7,500,000           |
| Хартии од вредност издадени од РСМ               | 8,404,300           | 3,401,800           |
| Вкупно вложени средства од техничките резерви    | 15,904,300          | 10,901,800          |
| <b>Резерви</b>                                   |                     |                     |
| Резерви за штети                                 | 4,858,475           | 5,142,851           |
| Бруто резерви за преносни премии                 | 7,196,923           | 4,690,392           |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето) | 12,055,398          | 9,833,243           |
| Усогласеност на средствата и обврските           | 3,848,902           | 6,071,057           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

### Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2022 година депозитите во банки 47.2% (2021: 47.2%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 52.8% (2021: 52.8%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

|                                                                  | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Средства</b>                                                  |                     |                     |
| Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ | 11,789,894          | 4,293,625           |
| Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки    | 6,120,353           | 7,625,552           |
| Аванси                                                           | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Депозити во банки                                                | 211,575,588         | 203,325,518         |
| Хартии од вредност што ги издадени од РСМ                        | 306,439,376         | 261,336,406         |
| Вкупно дозволени вложувања на средства                           | 539,683,190         | 478,636,948         |
| <b>Обврски (Математичка резерва)</b>                             |                     |                     |
| Нето резерви по договори за осигурување                          | 488,863,515         | 447,907,102         |
| Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)                 | 488,863,515         | 447,907,102         |
| <b>Усогласеност на средствата и обврските</b>                    | <b>50,819,675</b>   | <b>30,729,846</b>   |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2022 година депозитите во банки изнесуваат 39.2% (2021: 42.0%), државните обврзници изнесуваат 56.8% (2021: 55.1%) а уделите изнесуваат 2.2% од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурило дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2022 година, Друштвото има депозити во 5 банки (2021: 6 банки).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                                                                                                                                                           | Ознака     | Износ              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>                                                                                                                  | <b>I</b>   | <b>217,523,628</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                                | I1         | 215,706,400        |
| Премии од емитирани обични акции                                                                                                                                          | I2         | -                  |
| Законски и статутарни резерви                                                                                                                                             | I3         | 2,719,545          |
| Пренесена нераспределена добивка                                                                                                                                          | I4         | -                  |
| Нераспределена добивка од тековната година                                                                                                                                | I5         | -                  |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување                                                                                                                  | I6         | -                  |
| Долгорочни нематеријални средства                                                                                                                                         | I7         | 902,317            |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година                                                                                                                  | I8         | -                  |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>                                                                   | <b>II</b>  | <b>-</b>           |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                                                                              | II1        | -                  |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции                                                                                                                         | II2        | -                  |
| Субординирани должнички инструменти                                                                                                                                       | II3        | -                  |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање                                                                                                                        | II4        | -                  |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>                                                                                                                       | <b>III</b> | <b>217,523,628</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>                                                                                                                                   | <b>IV</b>  | <b>-</b>           |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот                                                                                                                 | IV1        | -                  |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО                                                                     | IV2        | -                  |
| <b>КАПИТАЛ I + II – IV</b>                                                                                                                                                | <b>V</b>   | <b>217,523,628</b> |
| <b>Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)</b>                                                                                      | <b>VI1</b> | <b>-</b>           |
| <b>Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)</b>                                                                                       | <b>VI2</b> | <b>68,361,334</b>  |
| <b>Капитал</b>                                                                                                                                                            | <b>VI3</b> | <b>217,523,628</b> |
| <b>Гарантен фонд*</b>                                                                                                                                                     | <b>VI4</b> | <b>184,479,600</b> |
| <b>Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)</b>                                                                                            | <b>VI5</b> | <b>33,044,028</b>  |
| <b>Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 – VI1)</b> | <b>VI6</b> | <b>-</b>           |
| <b>Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 – VI2 )</b>  | <b>VI7</b> | <b>149,162,294</b> |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                                                                                                                                                    | Ознака     | Износ              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>                                                                                                           | <b>I</b>   | <b>195,664,534</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                         | I1         | 215,706,400        |
| Премии од емитирани обични акции                                                                                                                                   | I2         | -                  |
| -Законски и статутарни резерви                                                                                                                                     | I3         | -                  |
| Пренесена нераспределена добивка                                                                                                                                   | I4         | -                  |
| Нераспределена добивка од тековната година                                                                                                                         | I5         | -                  |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување                                                                                                           | I6         | -                  |
| Долгорочни нематеријални средства                                                                                                                                  | I7         | 1,024,176          |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година                                                                                                           | I8         | 19,017,690         |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>                                                            | <b>II</b>  | <b>-</b>           |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции                                                                                                       | II1        | -                  |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции                                                                                                                  | II2        | -                  |
| Субординирани должнички инструменти                                                                                                                                | II3        | -                  |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање                                                                                                                 | II4        | -                  |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>                                                                                                                | <b>III</b> | <b>195,664,534</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>                                                                                                                            | <b>IV</b>  | <b>-</b>           |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот                                                                                                          | IV1        | -                  |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО                                                              | IV2        | -                  |
| <b>КАПИТАЛ I + II – IV</b>                                                                                                                                         | <b>V</b>   | <b>195,664,534</b> |
|                                                                                                                                                                    |            |                    |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)                                                                                      | VI1        | -                  |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)                                                                                       | VI2        | 55,278,891         |
| Капитал                                                                                                                                                            | VI3        | 195,664,534        |
| Гарантен фонд*                                                                                                                                                     | VI4        | 184,881,000        |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)                                                                                            | VI5        | 10,783,534         |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6        | -                  |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)   | VI7        | 140,385,643        |

Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот. Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2022 гарантниот фонд на Друштвото е 184,479,600 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2021 изнесува 10,783,534 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                                                     |                                                 | Класа<br>19    | Класа<br>20 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Бруто математичка резерва                                           | 1                                               | 489,288,418    | -           |
| Нето математичка резерва                                            | 2                                               | 488,922,720    | -           |
| Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)             | 3                                               | 1.00           | 0.00        |
| Релевантен фактор                                                   | 4                                               | 4%             | 4%          |
| Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ )                                  | 5                                               | 19,556,909     | -           |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)                 | ризик од смрт до 3 години                       | 230,761,418    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт од 3 до 5 години                  | 1,388,596,856  | -           |
|                                                                     | ризик од смрт (освен [6] и [7])                 | 14,654,390,828 | -           |
|                                                                     | Вкупно ( $[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$ ) | 46,276,829     | -           |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)                  | 10                                              | 16,220,364,264 | -           |
| Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11                                              | 1.00           | 0.00        |
| Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )                                   | 12                                              | 46,125,021     | -           |
| Капитализирани средства                                             | 13                                              |                |             |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот           | 14                                              | 65,681,930     | -           |

Пресметката на маргината на солвентност на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                                                     |                                                 | Класа<br>19    | Класа<br>20 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Бруто математичка резерва                                           | 1                                               | 448,110,030    | -           |
| Нето математичка резерва                                            | 2                                               | 447,907,102    | -           |
| Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)             | 3                                               | 1.00           | 0.00        |
| Релевантен фактор                                                   | 4                                               | 4%             | 4%          |
| Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ )                                  | 5                                               | 17,916,284     | -           |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)                 | ризик од смрт до 3 години                       | 108,397,788    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт од 3 до 5 години                  | 949,073,433    | -           |
|                                                                     | ризик од смрт (освен [6] и [7])                 | 11,357,703,908 | -           |
|                                                                     | Вкупно ( $[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$ ) | 35,605,120     | -           |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)                  | 10                                              | 12,310,158,900 | -           |
| Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11                                              | 0.99           | 0.00        |
| Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )                                   | 12                                              | 35,303,947     | -           |
| Капитализирани средства                                             | 13                                              |                |             |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот           | 14                                              | 53,220,231     | -           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

|                                                                 |   | Дополнително осигурување |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------|
|                                                                 |   | Тековна година           | Претходна година |
| Бруто полисирана премија                                        | 1 | 14,885,574               | 11,437,000       |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18               | 2 | 2,679,403                | 2,058,660        |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16               | 3 | -                        | -                |
| Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])      | 4 | 2,679,403                | 2,058,660        |
| Бруто исплатени штети                                           | 5 | 4,719,743                | 2,680,569        |
| Нето исплатени штети                                            | 6 | 4,719,743                | 2,680,569        |
| Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)               | 7 | 1.00                     | 1.00             |
| Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7]) | 8 | 2,679,403                | 2,058,660        |

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

|                                                                  |   | Тековна година | Претходна година |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност | 1 | 68,361,334     | 55,278,891       |

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост на 31 декември 2022 и 2021 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### 29.1. Категории на финансиски инструменти

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| <b>По амортизирана набавна вредност</b>                            |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517          | 16,112,566          |
| <b>За тргување</b>                                                 |                     |                     |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски по амортизирана вредност</b>                 |                     |                     |
| Долгорочни позајмици                                               | -                   | -                   |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073          | 7,356,682           |
|                                                                    | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>    |
| Усогласеност на средствата и обврските                             |                     |                     |

### 29.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

### 29.3. Управување со кредитен ризик

#### Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517          | 16,112,566          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>  |

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 5.63% (2021: 4.50%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 33.85% (2021: 39.28%) се однесуваат на орочени депозити, а 57.62% (2021: 53.40%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2022 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2022 година е како што следи:

|                                     | 31 декември 2022    |                         |                    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                                     | Бруто<br>изложеност | Исправка на<br>вредност | Нето<br>изложеност |
| Недоспеани побарувања               | -                   | -                       | -                  |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 19,527,869          | -                       | 19,527,869         |
| Доспеани и оштетени побарувања      | 17,980,210          | (7,245,505)             | 10,734,705         |
|                                     | <u>37,508,079</u>   | <u>(7,245,505)</u>      | <u>30,262,574</u>  |

Состојбата на побарувањата од осигуреници на 31 декември 2021 година е како што следи:

|                                     | 31 декември 2021    |                         |                    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                                     | Бруто<br>изложеност | Исправка на<br>вредност | Нето<br>изложеност |
| Недоспеани побарувања               | -                   | -                       | -                  |
| Доспеани, но не оштетени побарувања | 9,566,041           | -                       | 9,566,041          |
| Доспеани и оштетени побарувања      | 17,628,236          | (9,045,664)             | 8,582,572          |
|                                     | <u>27,194,277</u>   | <u>(9,045,664)</u>      | <u>18,148,613</u>  |

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

#### *Исправка на побарувања од купувачи*

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници на денот на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

|              | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| до 30 дена   | 19,527,869          | 9,566,041           |
| 31-60 дена   | 5,758,528           | 3,763,196           |
| 61-120 дена  | 4,792,250           | 3,859,000           |
| 121-270 дена | 4,349,867           | 4,419,883           |
| 271-365 дена | 1,202,461           | 1,269,964           |
| над 365 дена | 1,877,104           | 4,316,193           |
|              | <u>37,508,079</u>   | <u>27,194,277</u>   |

### 29.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Брј на позиција | до 1 година        | 1 - 3 години       | 3 - 5 години       | 5 - 10 години      | 10 - 15 години      | 15 - 20 години      | 20 и повеќе години   | ВКУПНО             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                       | 2               | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                   | 11                 |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>      | <b>200,202,219</b> | <b>275,281,910</b> | <b>38,334,316</b>  | <b>171,471,464</b> | <b>131,983,872</b>  | <b>22,678,088</b>   | <b>68,892,027</b>    | <b>908,843,896</b> |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002             | -                  | -                  | 902,317            | -                  | -                   | -                   | -                    | 902,317            |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003             | 140,020,829        | 275,281,910        | 35,198,949         | 132,763,373        | 111,980,328         | -                   | 20,179,553           | 715,424,942        |
| 3. Дел за осигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                       | 004             | 365,697            | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 365,697            |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                 | 005             | -                  | -                  | -                  | 38,708,091         | 20,003,544          | 22,678,088          | 48,712,474           | 130,102,197        |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006             | 2,045              | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 2,045              |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007             | 45,605,131         | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 45,605,131         |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008             | 14,208,517         | -                  | 2,233,050          | -                  | -                   | -                   | -                    | 16,441,567         |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>      | <b>88,518,438</b>  | <b>30,395,032</b>  | <b>42,607,188</b>  | <b>154,277,356</b> | <b>160,544,070</b>  | <b>93,896,381</b>   | <b>338,605,431</b>   | <b>908,843,896</b> |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | 240,130,675          | 240,130,675        |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013             | 51,724,403         | 30,337,580         | 42,559,374         | 115,569,265        | 140,508,894         | 71,135,429          | 49,449,665           | 501,284,610        |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014             | -                  | -                  | -                  | 38,708,091         | 20,003,544          | 22,678,088          | 48,712,474           | 130,102,197        |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015             | -                  | 57,452             | 47,814             | -                  | 31,632              | 82,864              | 312,617              | 532,379            |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016             | 1,612,816          | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 1,612,816          |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување | 017             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, осигурување и реосигурување, и останати обврски                         | 018             | 35,181,219         | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | 35,181,219         |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                  |
| <b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>                                                                           | <b>020</b>      | <b>111,683,781</b> | <b>244,886,878</b> | <b>(4,272,872)</b> | <b>17,194,108</b>  | <b>(28,560,198)</b> | <b>(71,218,293)</b> | <b>(269,713,404)</b> | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)****29.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорна достасаност на 31 декември 2021 година е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Број на позиција | до 1 година        | 1 - 3 години       | 3 - 5 години      | 5 - 10 години      | 10 - 15 години      | 15 - 20 години       | 20 и повеќе години   | ВКУПНО             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                | 4                  | 5                  | 6                 | 7                  | 8                   | 9                    | 10                   | 11                 |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>       | <b>223,166,745</b> | <b>210,588,014</b> | <b>48,004,793</b> | <b>133,708,962</b> | <b>101,770,996</b>  | <b>14,682,938</b>    | <b>57,579,073</b>    | <b>789,481,521</b> |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002              | -                  | -                  | 1,024,176         | -                  | -                   | -                    | -                    | 1,024,176          |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003              | 176,016,474        | 210,393,433        | 41,795,552        | 117,811,778        | 88,505,889          | -                    | 20,223,460           | 654,746,586        |
| 3. Деп за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004              | 202,967            | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 202,967            |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                  | 005              | -                  | 174,581            | 2,122,963         | 15,897,184         | 13,265,107          | 14,682,938           | 37,355,613           | 83,498,386         |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006              | 2,045              | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 2,045              |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007              | 30,832,693         | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 30,832,693         |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008              | 16,112,566         | -                  | 3,062,102         | -                  | -                   | -                    | -                    | 19,174,668         |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>       | <b>76,357,326</b>  | <b>25,590,042</b>  | <b>35,124,726</b> | <b>105,881,267</b> | <b>115,116,833</b>  | <b>122,772,439</b>   | <b>308,638,888</b>   | <b>789,481,521</b> |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | 218,425,945          | 218,425,945        |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | 0                    | -                  |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013              | 47,414,596         | 25,361,763         | 33,001,763        | 89,935,337         | 101,851,726         | 107,940,838          | 52,437,289           | 457,943,312        |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик                     | 014              | -                  | 174,581            | 2,122,963         | 15,897,184         | 13,265,107          | 14,682,938           | 37,355,613           | 83,498,386         |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015              | -                  | 53,698             | -                 | 48,746             | -                   | 148,663              | 420,041              | 671,148            |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016              | 1,702,240          | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 1,702,240          |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на Друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување | 017              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018              | 27,240,490         | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | 27,240,490         |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019              | -                  | -                  | -                 | -                  | -                   | -                    | -                    | -                  |
| <b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>                                                                           | <b>020</b>       | <b>146,809,419</b> | <b>184,977,972</b> | <b>12,880,067</b> | <b>27,827,695</b>  | <b>(13,345,837)</b> | <b>(108,089,501)</b> | <b>(251,059,815)</b> | <b>-</b>           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.4. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

### 29.5. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2022 година изложеноста е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | Број на позиција | МКД                | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                | 3                  | 4                                       |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b>       | <b>420,653,989</b> | <b>488,189,907</b>                      |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002              | 902,317            | -                                       |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003              | 267,827,584        | 447,597,358                             |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004              | -                  | 365,697                                 |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)                 | 005              | 130,102,197        | -                                       |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006              | 2,045              | -                                       |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007              | 7,008,895          | 38,596,236                              |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008              | 14,810,951         | 1,630,616                               |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009              | -                  | -                                       |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b>       | <b>179,199,206</b> | <b>729,644,690</b>                      |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011              | -                  | 240,130,675                             |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012              | -                  | -                                       |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013              | 12,055,398         | 489,229,212                             |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014              | 130,102,197        | -                                       |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015              | 532,379            | -                                       |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016              | 1,612,816          | -                                       |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017              | -                  | -                                       |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018              | 34,896,416         | 284,803                                 |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019              | -                  | -                                       |
| <b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>                                                                    | <b>020</b>       | <b>241,454,783</b> | <b>(241,454,783)</b>                    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.5 Управување со девизен ризик

За годината што завршува на 31 декември 2021 година изложеноста е како што следи:

| Опис на позицијата                                                                                                      | МКД        | Странска валута и валутна клаузула ЕВРА | ВКУПНО               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                       | 3          | 4                                       | 8                    |
| <b>I. Вкупно средства</b>                                                                                               | <b>001</b> | <b>358,490,069</b>                      | <b>430,991,452</b>   |
| 1. Нематеријални средства                                                                                               | 002        | 1,024,176                               |                      |
| 2. Вложувања                                                                                                            | 003        | 250,227,080                             | 404,519,506          |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви                                                     | 004        | -                                       | 202,967              |
| 4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување                  | 005        | 83,498,386                              | -                    |
| 5. Одложени и тековни даночни средства                                                                                  | 006        | 2,045                                   | -                    |
| 6. Побарувања                                                                                                           | 007        | 5,893,880                               | 24,938,813           |
| 7. Останати средства                                                                                                    | 008        | 17,844,502                              | 1,330,166            |
| 8. Активни временски разграничувања                                                                                     | 009        | -                                       | -                    |
| <b>II. Вкупно обврски</b>                                                                                               | <b>010</b> | <b>122,794,147</b>                      | <b>666,687,374</b>   |
| 1. Капитал и резерви                                                                                                    | 011        | -                                       | 218,425,945          |
| 2. Субординирани обврски                                                                                                | 012        | -                                       | -                    |
| 3. Бруто технички резерви                                                                                               | 013        | 9,833,243                               | 448,110,069          |
| 4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик                    | 014        | 83,498,386                              | -                    |
| 5. Останати резерви                                                                                                     | 015        | 671,148                                 | -                    |
| 6. Одложени и тековни даночни обврски                                                                                   | 016        | 1,702,240                               | -                    |
| 7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување | 017        | -                                       | -                    |
| 8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски                       | 018        | 27,089,130                              | 151,360              |
| 9. Пасивни временски разграничувања                                                                                     | 019        | -                                       | -                    |
| <b>III. Разлика - неусогласена валутна структура</b>                                                                    | <b>020</b> | <b>235,695,922</b>                      | <b>(235,695,922)</b> |

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

|                              | Година што завршува на 31 декември 2022 |                  | Година што завршува на 31 декември 2021 |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                              | Зголемување од 1%                       | Намалување од 1% | Зголемување од 1%                       | Намалување од 1% |
| Добивка (Загуба) за годината | 2,414,548                               | (2,414,548)      | 2,356,959                               | (2,356,959)      |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.6. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

|                                                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                     |                     |
| <i>Некаматносни:</i>                                               |                     |                     |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574          | 18,148,613          |
| Други побарувања                                                   | 15,303,988          | 12,645,511          |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 157,219,386         | 96,968,800          |
| Парични средства                                                   | 14,652              | 31,688              |
|                                                                    | <u>202,800,600</u>  | <u>127,794,612</u>  |
| <i>Со Фиксна каматна стапка:</i>                                   |                     |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588         | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979           | 2,055,847           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865           | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811         | 268,617,582         |
|                                                                    | <u>592,677,243</u>  | <u>540,703,421</u>  |
| <i>Со променлива каматна стапка:</i>                               |                     |                     |
| Парични средства                                                   | 14,193,865          | 16,080,878          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски</b>                                          |                     |                     |
| <i>Некаматносни:</i>                                               |                     |                     |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073          | 7,356,682           |
|                                                                    | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>    |

#### Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година би била повисока, односно пониска, за 141,939 денари (2021: 160,809 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## 29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар). Инвестиционите фондови се класификувани во ниво 2.
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари.

*Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2022 и 2021 година:

|                                                                    | 31 декември 2022         |                     | 31 декември 2021         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                    | Сметководствена вредност | Објективна вредност | Сметководствена вредност | Објективна вредност |
| <b>Финансиски средства</b>                                         |                          |                     |                          |                     |
| Пласмани во банки                                                  | 274,075,588              | 274,075,588         | 268,906,868              | 268,906,868         |
| Дадени заеми                                                       | 3,757,979                | 3,757,979           | 2,055,847                | 2,055,847           |
| Побарувања за премии                                               | 30,262,574               | 30,262,574          | 18,148,613               | 18,148,613          |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  | 5,544,865                | 5,544,865           | 1,123,124                | 1,123,124           |
| Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 309,298,811              | 309,298,811         | 268,617,582              | 268,617,582         |
| Други побарувања                                                   | 157,219,386              | 157,219,386         | 96,968,800               | 96,968,800          |
| Вложувања во инвестициони фондови                                  | 15,303,988               | 15,303,988          | 12,645,511               | 12,645,511          |
| Парични средства                                                   | 14,208,517               | 14,208,517          | 16,112,566               | 16,112,566          |
|                                                                    | <u>809,671,708</u>       | <u>809,671,708</u>  | <u>684,578,911</u>       | <u>684,578,911</u>  |
| <b>Финансиски обврски</b>                                          |                          |                     |                          |                     |
| Долгорочни позајмици                                               |                          |                     | -                        | -                   |
| Обврски кон добавувачи и други обврски                             | 12,184,073               | 12,184,073          | 7,356,682                | 7,356,682           |
|                                                                    | <u>12,184,073</u>        | <u>12,184,073</u>   | <u>7,356,682</u>         | <u>7,356,682</u>    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

## ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### 29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување..

### 29. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

|                         | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Побарувања</b>       |                     |                     |
| Уника Австрија          | -                   | 196,946             |
| Уника АД Скопје         | 314,500             | 212,924             |
|                         | <u>314,500</u>      | <u>409,870</u>      |
| <b>Обврски</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | 6,951,041           | -                   |
| Уника Ре АГ             | 558                 | -                   |
| Сигал Уника Груп Тирана | 284,245             | 151,360             |
| Уника АД Скопје         | -                   | -                   |
|                         | <u>7,235,844</u>    | <u>151,360</u>      |
| <b>Приходи</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | -                   | -                   |
| Уника АД Скопје         | 3,604,648           | 2,806,983           |
|                         | <u>3,604,648</u>    | <u>2,806,983</u>    |
| <b>Расходи</b>          |                     |                     |
| Уника Австрија          | 7,915,401           | 614,082             |
| Уника Ре АГ             | 124,048             | -                   |
| Сигал Уника Груп Тирана | 522,568             | 274,974             |
| Уника АД Скопје         | 11,758,870          | 143,198             |
|                         | <u>20,320,887</u>   | <u>1,032,254</u>    |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

### 30. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО (продолжение)

#### Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

|                                    | 31 декември<br>2022 | 31 декември<br>2021 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Краткорочни користи за вработените | 3,922,319           | 3,876,450           |
|                                    | <u>3,922,319</u>    | <u>3,876,450</u>    |

### 31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 година, покренат е еден судски спор против Друштвото во вкупен износ од 30,778 денари. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

#### Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2022 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

### 32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2022 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2022 и 2021 година.

2022

| Годишен коефициент на штети |    | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Незгода                     | 01 | 23,4%                                         | 23,4%                                          |
| Здравствено                 | 02 | 9,4%                                          | 9,4%                                           |

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2021

| Годишен коефициент на штети |    | Коефициент на штети со ефект на реосигурување | Коефициент на штети без ефект на реосигурување |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Незгода                     | 01 | 26,1%                                         | 26,1%                                          |
| Здравствено                 | 02 | 3,9%                                          | 3,9%                                           |

### 33. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2022 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

## **УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ**

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2022 година

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

| Ознака<br>за<br>АОП | Опис                                                                                                             | Претходна<br>година | Бруто<br>за<br>тековна<br>година | Исправка<br>на<br>вредноста<br>за<br>тековна<br>година | Нето за<br>тековна<br>година |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>            | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(002+003)                                                                | 1.024.176,00        |                                  |                                                        | 902.317,00                   |
| <b>3</b>            | -- Останати нематеријални средства                                                                               | 1.024.176,00        |                                  |                                                        | 902.317,00                   |
| <b>4</b>            | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(005+008+009+010+011+012)                                                          | 49.526.875,00       |                                  |                                                        | 54.370.875,00                |
| <b>5</b>            | -- Недвижности (006+007)                                                                                         | 46.464.773,00       |                                  |                                                        | 52.137.825,00                |
| <b>7</b>            | -- Градежни објекти                                                                                              | 46.464.773,00       |                                  |                                                        | 52.137.825,00                |
| <b>8</b>            | -- Постројки и опрема                                                                                            | 1.254.945,00        |                                  |                                                        | 1.011.999,00                 |
| <b>9</b>            | -- Транспортни средства                                                                                          | 1.807.157,00        |                                  |                                                        | 1.221.051,00                 |
| <b>13</b>           | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)                                                                                 | 608.281.813,00      |                                  |                                                        | 663.287.117,00               |
| <b>14</b>           | -- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА                                    | 54.107.978,00       |                                  |                                                        | 43.492.685,00                |
| <b>21</b>           | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА<br>(022+034+035)                                                            | 554.173.835,00      |                                  |                                                        | 619.794.432,00               |
| <b>22</b>           | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)                                                                 | 283.211.120,00      |                                  |                                                        | 341.960.865,00               |
| <b>23</b>           | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат<br>до достасаност (024+025)                                     | 269.740.706,00      |                                  |                                                        | 314.843.676,00               |
| <b>24</b>           | -- Должнички хартии од вредност со рок на<br>достасување до една година                                          | 1.123.124,00        |                                  |                                                        | 5.544.865,00                 |
| <b>25</b>           | -- Должнички хартии од вредност со рок на<br>достасување над една година                                         | 268.617.582,00      |                                  |                                                        | 309.298.811,00               |
| <b>30</b>           | -- Вложувања во хартии од вредност според<br>објективната вредност преку добивката или загубата<br>(031+032+033) | 13.470.414,00       |                                  |                                                        | 27.117.189,00                |
| <b>33</b>           | -- Акции, удели и останати сопственички<br>инструменти                                                           | 13.470.414,00       |                                  |                                                        | 27.117.189,00                |
| <b>35</b>           | -- Депозити, заеми и останати пласмани<br>(036+037+038+039)                                                      | 270.962.715,00      |                                  |                                                        | 277.833.567,00               |
| <b>36</b>           | -- Депозити                                                                                                      | 268.906.868,00      |                                  |                                                        | 274.075.588,00               |
| <b>38</b>           | -- Останати дадени заеми                                                                                         | 2.055.847,00        |                                  |                                                        | 3.757.979,00                 |

|            |                                                                                                          |                |  |  |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>41</b>  | -- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 83.498.386,00  |  |  | 130.102.197,00 |
| <b>42</b>  | -- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)     | 202.967,00     |  |  | 365.697,00     |
| <b>44</b>  | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва                                   | 202.967,00     |  |  | 365.697,00     |
| <b>51</b>  | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)                                                                            | 30.834.738,00  |  |  | 45.607.176,00  |
| <b>52</b>  | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)                                        | 18.148.613,00  |  |  | 30.262.574,00  |
| <b>53</b>  | -- Побарувања од осигуреници                                                                             | 18.148.613,00  |  |  | 30.262.574,00  |
| <b>57</b>  | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)                                                             | 12.686.125,00  |  |  | 15.344.602,00  |
| <b>59</b>  | -- Побарувања по основ на вложувања                                                                      | 11.809.440,00  |  |  | 15.128.538,00  |
| <b>60</b>  | -- Тековни даночни средства                                                                              | 2.045,00       |  |  | 2.045,00       |
| <b>61</b>  | -- Останати побарувања                                                                                   | 874.640,00     |  |  | 214.019,00     |
| <b>62</b>  | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                              | 16.112.566,00  |  |  | 14.208.517,00  |
| <b>66</b>  | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)                                 | 789.481.521,00 |  |  | 908.843.896,00 |
| <b>68</b>  | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)                               | 218.425.945,00 |  |  | 240.130.675,00 |
| <b>69</b>  | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                                                   | 215.706.400,00 |  |  | 215.706.400,00 |
| <b>74</b>  | -- VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)                                                                        |                |  |  | 2.719.545,00   |
| <b>75</b>  | -- Законски резерви                                                                                      |                |  |  | 2.719.545,00   |
| <b>80</b>  | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)                                                                            | 19.017.690,00  |  |  |                |
| <b>81</b>  | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД                                                          | 21.737.235,00  |  |  | 21.704.730,00  |
| <b>86</b>  | -- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)                                                   | 457.943.312,00 |  |  | 501.284.610,00 |
| <b>87</b>  | -- Бруто резерви за преносни премии                                                                      | 4.690.392,00   |  |  | 7.196.923,00   |
| <b>88</b>  | -- Бруто математичка резерва                                                                             | 448.110.069,00 |  |  | 489.229.212,00 |
| <b>89</b>  | -- Бруто резерви за штети                                                                                | 5.142.851,00   |  |  | 4.858.475,00   |
| <b>93</b>  | -- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК    | 83.498.386,00  |  |  | 130.102.197,00 |
| <b>94</b>  | -- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)                                                     | 671.148,00     |  |  | 532.379,00     |
| <b>95</b>  | -- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените                          | 671.148,00     |  |  | 532.379,00     |
| <b>99</b>  | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)                                                                              | 28.942.730,00  |  |  | 36.794.035,00  |
| <b>104</b> | -- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ                                                | 151.360,00     |  |  | 284.803,00     |
| <b>105</b> | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)                                                           | 28.791.370,00  |  |  | 36.509.232,00  |
| <b>107</b> | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување                                                  | 25.834.461,00  |  |  | 26.306.731,00  |
| <b>108</b> | -- Обврски кон вработените                                                                               | 1.191.397,00   |  |  | 1.380.514,00   |

|            |                                                                                              |                |  |  |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>109</b> | - - Тековни даночни обврски                                                                  | 1.702.240,00   |  |  | 1.612.816,00   |
| <b>110</b> | - - Останати обврски                                                                         | 63.272,00      |  |  | 7.209.171,00   |
| <b>113</b> | - - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ<br>(068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 789.481.521,00 |  |  | 908.843.896,00 |

## Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                                             | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>201</b>    | - - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)                                                                                   | 272.736.622,00   |                         |                                         | 308.820.542,00         |
| <b>202</b>    | - - I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)                                            | 245.848.814,00   |                         |                                         | 281.995.406,00         |
| <b>203</b>    | - - Бруто полисирана премија за осигурување                                                                                      | 247.416.404,00   |                         |                                         | 285.400.692,00         |
| <b>207</b>    | - - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија                                                              | 274.956,00       |                         |                                         | 898.755,00             |
| <b>208</b>    | - - Промена во резервата за преносна премија                                                                                     | 1.292.634,00     |                         |                                         | 2.506.531,00           |
| <b>211</b>    | - - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)                                                                                       | 26.201.420,00    |                         |                                         | 25.388.163,00          |
| <b>219</b>    | - - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)                                                                          | 11.435.337,00    |                         |                                         | 13.522.678,00          |
| <b>220</b>    | - - Приходи од камати                                                                                                            | 10.020.214,00    |                         |                                         | 11.480.090,00          |
| <b>221</b>    | - - Приходи по основ на курсни разлики                                                                                           | 490.321,00       |                         |                                         | 713.281,00             |
| <b>223</b>    | - - Нереализирани добивки од вложувања                                                                                           | 924.802,00       |                         |                                         | 1.325.883,00           |
| <b>224</b>    | - - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања (225+226+227)                                              |                  |                         |                                         | 3.424,00               |
| <b>226</b>    | - - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                                                                    |                  |                         |                                         | 3.424,00               |
| <b>228</b>    | - - Останати приходи од вложувања (229+233)                                                                                      | 14.766.083,00    |                         |                                         | 11.865.485,00          |
| <b>229</b>    | - - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)                               | 2.276.714,00     |                         |                                         | 3.954.443,00           |
| <b>231</b>    | - - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | 111.198,00       |                         |                                         | 1.016.213,00           |
| <b>232</b>    | - - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста                                 | 2.165.516,00     |                         |                                         | 2.938.230,00           |
| <b>233</b>    | - - Останати приходи од вложувања                                                                                                | 12.489.369,00    |                         |                                         | 7.911.042,00           |
| <b>234</b>    | - - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ                                                       |                  |                         |                                         | 115.073,00             |
| <b>235</b>    | - - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ                                                                                      | 686.388,00       |                         |                                         | 1.321.900,00           |

|            |                                                                                                                                                             |                |  |  |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>236</b> | - - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)                                                                                              | 248.276.412,00 |  |  | 284.088.359,00 |
| <b>237</b> | - - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)                                                                                | 40.722.298,00  |  |  | 51.393.271,00  |
| <b>238</b> | - - Бруто исплатени штети                                                                                                                                   | 36.791.854,00  |  |  | 51.677.647,00  |
| <b>242</b> | - - Промени во бруто резервите за штети                                                                                                                     | 3.930.444,00   |  |  | -284.376,00    |
| <b>245</b> | - - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)                                                                          | 46.210.799,00  |  |  | 40.956.413,00  |
| <b>246</b> | - - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)                                                                                         | 46.210.799,00  |  |  | 40.956.413,00  |
| <b>247</b> | - - Промени во бруто математичка резерва                                                                                                                    | 46.354.491,00  |  |  | 41.119.143,00  |
| <b>248</b> | - - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување                                                                               | 143.692,00     |  |  | 162.730,00     |
| <b>255</b> | - - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257) | 49.718.760,00  |  |  | 46.603.811,00  |
| <b>256</b> | - - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот                                     | 49.718.760,00  |  |  | 46.603.811,00  |
| <b>258</b> | - - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)                                                                                        | 417.232,00     |  |  | 530.873,00     |
| <b>260</b> | - - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)                                                                                                       | 417.232,00     |  |  | 530.873,00     |
| <b>261</b> | - - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)                                                                                              | 100.396.423,00 |  |  | 123.507.278,00 |
| <b>262</b> | - - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)                                                                                                | 77.631.665,00  |  |  | 82.711.309,00  |
| <b>263</b> | - - Провизија                                                                                                                                               | 75.940.516,00  |  |  | 80.724.476,00  |
| <b>266</b> | - - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа                                                                                                | 1.691.149,00   |  |  | 1.986.833,00   |
| <b>267</b> | - - Административни трошоци (268+269+275+276)                                                                                                               | 22.764.758,00  |  |  | 40.795.969,00  |
| <b>268</b> | - - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста                     | 3.590.177,00   |  |  | 2.624.363,00   |
| <b>269</b> | - - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)                                                                                                            | 9.756.214,00   |  |  | 12.764.006,00  |
| <b>270</b> | - - Плати и надоместоци                                                                                                                                     | 6.293.794,00   |  |  | 8.171.158,00   |
| <b>271</b> | - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                                                                       | 540.840,00     |  |  | 707.685,00     |
| <b>272</b> | - - Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                                                                         | 2.657.918,00   |  |  | 3.452.883,00   |
| <b>274</b> | - - Останати трошоци за вработените                                                                                                                         | 263.662,00     |  |  | 432.280,00     |
| <b>275</b> | - - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки                                                                                  | 1.048.190,00   |  |  | 1.103.197,00   |
| <b>276</b> | - - Останати административни трошоци                                                                                                                        | 8.370.177,00   |  |  | 24.304.403,00  |

|            |                                                                                                             |               |  |  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
|            | (277+278+279)                                                                                               |               |  |  |               |
| <b>277</b> | - - Трошоци за услуги                                                                                       | 4.646.195,00  |  |  | 16.308.657,00 |
| <b>278</b> | - - Материјални трошоци                                                                                     | 1.816.396,00  |  |  | 2.970.417,00  |
| <b>279</b> | - - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето                                                 | 1.907.586,00  |  |  | 5.025.329,00  |
| <b>280</b> | - - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)                                                                      | 2.131.031,00  |  |  | 18.807.071,00 |
| <b>287</b> | - - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)                                                 | 2.131.031,00  |  |  | 18.807.071,00 |
| <b>289</b> | - - Расходи за курсни разлики                                                                               | 905.162,00    |  |  | 1.522.556,00  |
| <b>290</b> | - - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања                                   | 107.279,00    |  |  | 1.112.299,00  |
| <b>291</b> | - - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)                                |               |  |  | 4.093,00      |
| <b>293</b> | - - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                                               |               |  |  | 4.093,00      |
| <b>295</b> | - - Останати расходи од вложувања (296+297)                                                                 | 1.118.590,00  |  |  | 16.168.123,00 |
| <b>296</b> | - - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста                 | 392.923,00    |  |  | 1.352.674,00  |
| <b>297</b> | - - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања                                 | 725.667,00    |  |  | 14.815.449,00 |
| <b>298</b> | - - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)                        | 1.848.375,00  |  |  | 2.414.314,00  |
| <b>300</b> | - - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување                                       | 1.848.375,00  |  |  | 2.414.314,00  |
| <b>301</b> | - - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)                                                                        | 6.831.494,00  |  |  | -124.672,00   |
| <b>302</b> | - - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување                           | 5.751.347,00  |  |  | -1.800.159,00 |
| <b>303</b> | - - Останати финансиски и други расходи                                                                     | 1.080.147,00  |  |  | 1.675.487,00  |
| <b>306</b> | - - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)                                                       | 24.460.210,00 |  |  | 24.732.183,00 |
| <b>310</b> | - - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)                                                        | 24.460.210,00 |  |  | 24.732.183,00 |
| <b>312</b> | - - Данок на добивка                                                                                        | 2.722.975,00  |  |  | 3.027.453,00  |
| <b>315</b> | - - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)                                            | 21.737.235,00 |  |  | 21.704.730,00 |
| <b>317</b> | - - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 21,00         |  |  | 23,00         |
| <b>318</b> | - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00         |  |  | 12,00         |
| <b>319</b> | - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ                                                                              | 21.737.235,00 |  |  | 21.704.730,00 |
| <b>329</b> | - - Добивка за годината                                                                                     | 21.737.235,00 |  |  | 21.704.730,00 |
| <b>348</b> | - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)                                            | 21.737.235,00 |  |  | 21.704.730,00 |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис                                                                                                | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 613           | - - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                        | 3.268.871,00     |                         |                                         | 3.522.683,00           |
| 615           | - - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба                | 2.244.695,00     |                         |                                         | 2.620.366,00           |
| 616           | - - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС) | 1.024.176,00     |                         |                                         | 902.317,00             |
| 625           | - - Набавна вредност на градежни објекти                                                            | 48.915.600,00    |                         |                                         | 55.878.453,00          |
| 627           | - - Акумулирана амортизација на градежни објекти                                                    | 2.450.827,00     |                         |                                         | 3.740.628,00           |
| 628           | - - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)                                         | 46.464.773,00    |                         |                                         | 52.137.825,00          |
| 637           | - - Набавна вредност на компјутерска опрема                                                         | 3.382.207,00     |                         |                                         | 3.512.046,00           |
| 639           | - - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема                                                 | 2.127.262,00     |                         |                                         | 2.500.047,00           |
| 640           | - - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)                                      | 1.254.945,00     |                         |                                         | 1.011.999,00           |
| 641           | - - Набавна вредност на транспортни средства                                                        | 4.772.433,00     |                         |                                         | 4.772.433,00           |
| 643           | - - Акумулирана амортизација на транспортни средства                                                | 2.965.276,00     |                         |                                         | 3.551.382,00           |
| 644           | - - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)                                    | 1.807.157,00     |                         |                                         | 1.221.051,00           |
| 656           | - - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)                                                     | 60.612.193,00    |                         |                                         | 10.813.312,00          |
| 657           | - - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)                                                      | 208.294.675,00   |                         |                                         | 263.262.276,00         |
| 660           | - - Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)                                  | 237.991,00       |                         |                                         | 914.952,00             |
| 661           | - - Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)                                  | 1.817.856,00     |                         |                                         | 2.843.027,00           |
| 664           | - - Должнички инструменти ( АОП 660+661) (< или = АОП 041 од БС)                                    | 2.055.847,00     |                         |                                         | 3.757.979,00           |
| 665           | - - Должнички инструменти со рок на достасување до една година                                      | 1.123.124,00     |                         |                                         | 5.544.865,00           |
| 666           | - - Должнички инструменти со рок на достасување над една година                                     | 268.617.582,00   |                         |                                         | 309.298.811,00         |
| 668           | - - Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)                             | 83.498.386,00    |                         |                                         | 130.102.197,00         |
| 670           | - - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)                                                   | 874.640,00       |                         |                                         | 214.019,00             |
| 671           | - - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)                                  | 16.112.566,00    |                         |                                         | 14.208.517,00          |
| 682           | - - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)                                                | 63.272,00        |                         |                                         | 7.209.171,00           |

|            |                                                                                                |              |  |  |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|---------------|
| <b>683</b> | -- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)  |              |  |  | 115.073,00    |
| <b>684</b> | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)                    | 1.048.190,00 |  |  | 1.103.197,00  |
| <b>685</b> | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)                                                  | 81.228,00    |  |  | 81.283,00     |
| <b>686</b> | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)                                          | 367.683,00   |  |  | 388.027,00    |
| <b>688</b> | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)                       | 405.822,00   |  |  | 573.917,00    |
| <b>689</b> | -- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)                                       | 1.476.198,00 |  |  | 2.601.059,00  |
| <b>690</b> | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)           | 658.460,00   |  |  | 2.034.586,00  |
| <b>691</b> | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)                                           | 1.656.804,00 |  |  | 10.629.785,00 |
| <b>692</b> | -- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)      | 112.331,00   |  |  | 219.162,00    |
| <b>693</b> | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)                        | 290.912,00   |  |  | 345.758,00    |
| <b>694</b> | -- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)                    | 761.030,00   |  |  | 1.589.132,00  |
| <b>696</b> | -- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)                                         | 256.432,00   |  |  | 384.070,00    |
| <b>697</b> | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)                                      | 150.238,00   |  |  | 158.027,00    |
| <b>699</b> | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)                                         | 245.453,00   |  |  | 274.268,00    |
| <b>701</b> | -- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)                                               | 161.084,00   |  |  | 0,00          |
| <b>702</b> | -- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)                                    | 13.389,00    |  |  | 17.357,00     |
| <b>703</b> | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 5.357,00     |  |  | 228.607,00    |
| <b>707</b> | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)                                                  | 686.938,00   |  |  | 356.482,00    |
| <b>709</b> | -- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)                                        | 1.040.818,00 |  |  | 4.561.652,00  |
| <b>712</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                    | 21,00        |  |  | 23,00         |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|---------------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|

|             |                                |                |  |  |  |
|-------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|
| <b>2479</b> | - 65.11 - Осигурување на живот | 308.820.542,00 |  |  |  |
|-------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|

**Потпишано од:**

LJUBICA DIMOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.